



Perilica Rublja

Upute za uporabu

Машина за перење алишта

Упатство за употреба



WAM 764WKB EE

Molimo, prvo pročitajte ovaj priručni!

Poštovani korisniče,

Zahvaljujemo na odabiru proizvoda Whirlpool .

Registrirajte svoj proizvod na www.register10.eu.

Nadamo se da ćete biti zadovoljni sjajnim rezultatima ovog proizvoda koji je proizveden primjenom visokokvalitetne i najsuvremenije tehnologije. Stoga vas molimo, pročitajte pažljivo ovaj priručnik u cijelosti kao i ostalu isporučenu dokumentaciju prije uporabe proizvoda.

Pridržavajte se svih upozorenja i informacija u korisničkom priručniku. Tako štitite sebe i proizvod od mogućih opasnosti.

Čuvajte korisnički priručnik. Ako proizvod odlučite proslijediti nekom drugom tada mu proslijedite i ovaj priručnik. U korisničkom priručniku navedeni su pojmovi upozorenja, načini upotrebe i rješavanja poteškoća.

Simboli i definicije

U ovom korisničkom priručniku korišteni su sljedeći simboli:

	Opasnost koja može rezultirati smrću ili ozljedom.
	Važne informacija i korisni savjeti o načinu korištenja.
	Pročitajte korisnički priručnik.
	Materijali koji se mogu reciklirati.
	Upozorenje na vruću površinu.
UPOZORENJE	Opasnost koja može rezultirati materijalnim oštećenjem proizvoda ili njegovog okruženja.

Sadržaj

1 Sigurnosne upute	4	6.4 Odabir programa	21
1.1 Dopuštena uporaba	4	6.5 Programi	22
1.2 Ugradnja	5	6.6 Odabir temperature	24
1.3 Električna upozorenja	6	6.7 Odabir brzine centrifuge	24
1.4 Čišćenje i održavanje	7	6.8 Izbor pomoćnih funkcija	25
1.5 Tehničke informacije o Bluetooth i bežičnom povezivanju	7	6.8.1 Pomoćne funkcije	26
2 Važne napomene za zaštitu okoliša	8	6.8.2 Funkcije/Programi odabrani pritiskom funkcijskih tipki na 3 sekunde	27
2.1 Sukladnost s Direktivom o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom (WEEE Directive):	8	6.9 Vrijeme završetka	28
2.2 Informacija o pakiranju	8	6.10 Pokretanje programa	29
3 Tehničke specifikacije	9	6.11 Zaključavanje vrata perilice rublja	29
4 Instalacija	10	6.12 Promjena odabira nakon početka programa	30
4.1 Raspakiravanje i transport proizvoda	10	6.13 Poništavanje programa	30
4.2 Odgovarajuća lokacija za instalaciju	10	6.14 Završetak programa	31
4.3 Sastavljanje poklopca donje ploče	11	6.15 Funkcija HomeWhiz i funkcija daljinskog upravljanja	31
4.4 Uklanjanje transportnih sigurnosnih vijaka	11	6.15.1 HomeWhiz postavke	32
4.5 Spajanje na vodovod	12	6.15.2 Postavljanje perilice rublja povezane s drugim računom	33
4.6 Spajanje odvodnog crijeva na odvod	12	6.15.3 Brisanje podudarnosti računa HomeWhiz	33
4.7 Podešavanje postolja	13	6.15.4 Funkcija daljinskog upravljanja i njena upotreba	33
4.8 Priključivanje na električnu mrežu	13	6.15.5 Rješavanje problema	34
4.9 Pokretanje	13	6.15.6 Prikaz vrijednosti potrošnje u aplikaciji HomeWhiz	34
5 Prethodna priprema	13	7 Čišćenje i održavanje	35
5.1 Sortiranje rublja	13	7.1 Čišćenje ladice za deterdžent	35
5.2 Priprema rublja za pranje	13	7.2 Čišćenje vrata perilice i bubnja	35
5.3 Savjeti o uštedi energije i vode	14	7.3 Čišćenje kućišta i upravljačke ploče	35
5.4 Stavljanje rublja	14	7.4 Čišćenje filtara za dovod vode	35
5.5 Ispravna količina rublja	14	7.5 Pražnjenje preostale vode i čišćenje filtra pumpe	36
5.6 Upotreba deterdženta i omekšivača	15	8 Rješavanje problema	37
5.7 Savjeti za učinkovito pranje	17	9 IZJAVA O OGRANIČENJU ODGOVORNOSTI	41
5.8 Prikazano trajanje programa	17		
6 Rukovanje proizvodom	18		
6.1 Upravljačka ploča	18		
6.2 Simboli na zaslonu	19		
6.3 Tablica programa i potrošnje	20		



1 Sigurnosne upute

Važno za čitanje i promatranje

Prije uporabe uređaja pročitajte ove sigurnosne upute. Držite ih u blizini za buduću uporabu. Ove upute i sam uređaj pružaju važna sigurnosna upozorenja, kojih se treba uvijek pridržavati. Proizvođač odbija bilo kakvu odgovornost za nepoštivanje ovih sigurnosnih uputa, za neprikladnu uporabu drugog uređaja ili nepravilno podešavanje kontrola. Uvjeti jamstva navedeni su u dokumentu isporučenom s uređajem.

- Držite vrlo malu djecu (0-3 godine) podalje od uređaja. Držite malu djecu (3-8 godina) podalje od uređaja, osim ako su pod stalnim nadzorom. Djeca u dobi od 8 i više godina, kao i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili osobe s nedostatkom znanja i iskustva mogu koristiti uređaj samo pod nadzorom ili nakon što dobiju jasne upute o sigurnoj uporabi i razumijevanju mogućih rizika. Djeca se ne smiju igrati uređajem. Djeca ne smiju obavljati poslove čišćenja i

održavanja bez nadzora.

Nemojte silom otvarati vrata niti ih koristiti kao stepenice.



1.1 Dopuštena uporaba

- Uređaj nije namijenjen za rukovanje vanjskim sklopnim uređajem, kao što je tajmer, ili odvojenim sustavom daljinskog upravljanja.
- Ovaj uređaj namijenjen je za uporabu u kućanstvu i slične primjene navedene su kako slijedi:
 - Kuhinje za osoblje u trgovinama, uredima i drugim radnim okruženjima.
 - Seoske kuće
 - Hoteli, moteli, bed & breakfast i druga stambena okruženja
 - Zajednički prostori u stambenim zgradama ili praonicama rublja
- Nemojte puniti uređaj iznad maksimalnog kapaciteta (kilogram suhe krpe) navedenog u tablici programa.
- Ovaj uređaj nije namijenjen profesionalnoj uporabi. Uređaj nemojte upotrebljavati na otvorenom.

- Nemojte koristiti otapala (npr. terpentini, benzen), deterdženti koji sadrže otapala, prašak za ribanje, sredstva za čišćenje stakla ili opće namjene ili zapaljive tekućine. Nemojte prati tkanine u perilici koje su obrađene otapalima ili zapaljivim tekućinama.

1.2 Ugradnja

- Ovaj uređaj zahtijeva dvije ili više osoba za rukovanje i ugradnju kako bi se spriječile ozljede. Tijekom raspakiravanja i ugradnje nosite zaštitne rukavice kako biste izbjegli posjekotine.
- Prije slaganja sušilice na perilicu rublja, obratite se našem servisu ili specijaliziranom prodavaču kako biste provjerili je li to moguće. To je moguće samo ako je sušilica pričvršćena na perilicu rublja pomoću odgovarajućeg kompleta za slaganje koji je dostupan u našoj postprodajnoj službi ili kod vašeg specijaliziranog distributera.
- Ne postavljajte uređaj na mjesta gdje može biti izložen ekstremnim uvjetima kao što su loša ventilacija, temperature ispod 5 °C ili iznad 35 °C.
- Pomaknite uređaj bez podizanja za radnu ploču ili gornji poklopac.
- Instalaciju, uključujući vodoopskrbu (ako postoji) i električne priključke i popravke mora izvršiti kvalificirani tehničar.
- Nemojte popravljati ili mijenjati bilo koji dio uređaja, osim ako to nije izričito navedeno u korisničkom priručniku.
- Držite djecu podalje od mjesta ugradnje.
- Nakon raspakiravanja uređaja, pobrinite se da se nije oštetio tijekom transporta. U slučaju problema obratite se prodavaču ili najbližem servisu.
- Nakon ugradnje uređaja, ambalažni otpad (plastika, stiropor itd.) držite izvan dohvata djece kako biste izbjegli rizik od gušenja.
- Prije bilo kakve instalacije odspojite uređaj s napajanja kako biste izbjegli strujni udar.
- Tijekom instalacije provjerite je li kabel za napajanje oštećen kako biste spriječili požar ili strujni udar.
- Nemojte rukovati uređajem dok instalacija nije dovršena.
- Prilikom postavljanja uređaja provjerite jesu li četiri noge stabilne i počivaju li na podu,

- podešavajući ih prema potrebi. Provjerite je li uređaj savršeno niveliran pomoću libele.
- Prilikom postavljanja uređaja na drvene ili plutajuće podove (određene vrste parketa i laminata), postavite 60 x 60 x 3 cm (minimalno) šperploča ispod uređaja kako biste osigurali stabilnost.
 - Spojite crijevo(crijeva) za dovod vode na dovod vode u skladu s propisima lokalnog vodovoda.
 - Samo za modele s hladnim punjenjem: nemojte spajati na dovod tople vode.
 - Za modele s vrućim punjenjem: temperatura ulaza tople vode ne smije prelaziti 60 °C.
 - Perilica rublja opremljena je transportnim vijcima kako bi se spriječilo moguće oštećenje unutrašnjosti tijekom transporta. Prije uporabe stroja nužno je ukloniti transportne vijke. Nakon njihovog uklanjanja, pokrijte otvore priloženim plastičnim čepovima.
 - Nakon ugradnje pričekajte nekoliko sati prije uporabe uređaja kako bi se prilagodio uvjetima okoliša u prostoriji.
 - Pazite da ventilacijski otvori u podnožju perilice rublja (ako su dostupni na vašem modelu) nisu začepljeni tepihom ili drugim materijalom.
 - Za spajanje uređaja na dovod vode koristite samo nova crijeva. Nemojte ponovno koristiti stare komplete crijeva.
 - Tlak dovodne vode mora biti u rasponu 0,1-1 MPa.
 - Nemojte popravljati ili mijenjati bilo koji dio uređaja, osim ako to nije izričito navedeno u korisničkom priručniku. Koristite samo ovlašteni servis. Samostalni ili neprofesionalni popravak može dovesti do opasnog incidenta koji može ugroziti život ili zdravlje i/ili uzrokovati značajnu materijalnu štetu.
 - Rezervni dijelovi za kućanske perilice rublja bit će dostupni 10 godina nakon stavljanja posljednje jedinice na tržište kako je propisano Uredbom o ekološkom dizajnu za održive proizvode.



1.3 Električna upozorenja

- Za odspajanje uređaja iz izvora napajanja:
 - Isključite ga (ako je utikač dostupan) ili

- koristite višepolni prekidač instaliran uzvodno od utičnice u skladu s lokalnim pravilima ožičenja.
- Provjerite je li uređaj uzemljen u skladu s nacionalnim standardima električne sigurnosti.
- Nemojte koristiti produžne kabele, višestruke utičnice ili adaptere. Električne komponente ne smiju biti dostupne korisniku nakon ugradnje. Nemojte koristiti uređaj ako ste mokri ili bos. Nemojte rukovati uređajem ako su kabel napajanja ili utikač oštećeni, ako uređaj ne radi ispravno ili ako je oštećen ili ispao.
- Ako je kabel napajanja oštećen, mora ga zamijeniti identičnim kabelom od strane proizvođača, njegovog servisera ili slično kvalificiranih osoba kako bi se izbjegle moguće opasnosti i rizik od strujnog udara.



1.4 Čišćenje i održavanje

- Prije bilo kakvog održavanja, isključite i odspojite uređaj s napajanja.

- Nosite zaštitne rukavice i zaštitne cipele kako biste izbjegli ozljede tijekom održavanja.
- Rukujte uređajem s dvije ili više osoba kako biste spriječili naprezanje ili ozljede.
- Nemojte koristiti opremu za čišćenje parom na uređaju kako biste spriječili strujni udar.
- Neprofesionalni popravci ili održavanje poništavaju jamstvo i mogu predstavljati sigurnosne rizike.

1.5 Tehničke informacije o Bluetooth i bežičnom povezivanju

Pojednostavljena EU izjava o sukladnosti

Ovime Beko Europe Management S.R.L. izjavljuje kako je radio oprema u skladu s Direktivom 2014/53/EU.

Potpuni tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: <https://docs.emeappliances-docs.eu>

Frekvencijski pojas: 2,4GHz (funkcija Wi-fi veze ili Bluetootha)
Maks. snaga prijenosa: < 100 mW (funkcija Wi-fi veze ili Bluetootha)

Pojedinosti softvera: Quartz Wi-Fi

Ovaj proizvod prikuplja i prenosi podatke o korištenju kada je spojen na internet (npr. postavke temperature, trajanje korištenja, šifre pogrešaka). U skladu sa Zakonom EU o podacima (Uredba EU

2023/2854), imate pravo pristupa i upravljanja tim podacima.

Pojedinosti o tome koji se podaci priključuju, kako se koriste i kako im pristupiti možete saznati na sljedećoj adresi:

www.homewhiz.com/eu-data-act-policy

2 Važne napomene za zaštitu okoliša

2.1 Sukladnost s Direktivom o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom (WEEE Directive):



Ovaj proizvod je sukladan s Direktivom EU o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom (EU WEEE Directive) (2012/19/EU). Na ovom

proizvodu nalazi se klasifikacijski simbol otpadne električne i elektroničke opreme (WEEE).

Ovaj proizvod proizveden je od visokokvalitetnih dijelova i materijala koji se mogu ponovo koristiti i koji su pogodni za recikliranje. Po završetku vijeka trajanja ne zbrinjavajte proizvod s normalnim kućanskim i drugim otpadom. Odnosite ga od sabirnog centra za recikliranje električne i elektroničke opreme. Za više informacija o sabirnim centrima molimo posavjetujte se s tijelima lokalnih vlasti.

s kućanskim i drugim otpadom. Odnosite ga u sabirne centre ambalažnog materijala koje su odredile lokalne vlasti.

2.2 Informacija o pakiranju

Ambalažni materijal proizvoda proizveden je od recikliranih materijala u skladu s nacionalnim odredbama o zaštiti okoliša. Ambalažni materijal ne zbrinjavajte zajedno

3 Tehničke specifikacije

HR

Naziv dobavljača ili komercijalna robna marka:	WHIRLPOOL
Naziv modela	WAM 764WKB EE
	7007240006
Nazivni kapacitet (kg)	7
Maksimalna brzina centrifuge (ciklus/min)	1400
Ugrađena	No
Visina (cm)	84,5
Širina (cm)	60
Dubina (cm)	49,6
Pojedinačni/dvostruki otvor za dovod vode	+ / -

 	
SUPPLIER'S NAME	MODEL IDENTIFIER → (*)
	

Podaci o modelu pohranjeni su u bazi podataka proizvođača, a možete im pristupiti unosom sljedećih internetskih stranica i traženjem identifikacijske oznake modela (*) koja se nalazi na energetske oznaci.

<https://eprel.ec.europa.eu/>



Vrijednosti potrošnje primjenjuju se kada se isključi bežična mrežna veza.



Definirano razdoblje podrške za ažuriranje softvera povezanog s kibernetičkom sigurnošću za proizvod je jamstveno razdoblje za proizvod. Nakon tog razdoblja, ažuriranje softvera vezana uz kibernetičku sigurnost nisu zajamčena.

Tablica simbola

Pretpranje	Brzo	Brzo+	Dodatno ispiranje	Ekstra vode	Protiv gužvanja	Uklanjanje dlaka kućnih ljubimaca	Para	Noćni način rada	Natapanje	Zadržavanje ispiranja	
Automatsko doziranje	Odabir tekućeg deterdženta	Odabir omekšivača	Ispiranje	Centrifuga + izbacivanje	Izbacivanje vode	Temperatura	Centrifuga	Bez Centrifuge	Voda iz slavine (Hladna)	Nema vode	Odgoda vremena
Zaključavanje zbog djece	Zaključavanje zbog djece	Uključi / isključi	Start / Pauza	Razina zaprljanosti	Dodavanje odjeće	Preuzet program	Pranje	Ok (Kraj)	Poništi	Protiv gužvanja+	Sušenje
Namakanje	Ekstra suho	Suho za ormar	Suho za glačanje	Vremenski programirano sušenje	Čišćenje i nošenje	Intenzivno	Režim vode	Ušteda vode	FreshCare		



Prvo pročitajte „Sigurnosne upute“!



Pri odabiru programa perilica rublja automatski prepoznaje stavljenju količinu rublja.

Tijekom ugradnje proizvoda, a prije prve upotrebe, treba izvršiti kalibraciju kako bi se omogućilo precizno detektiranje količine rublja.

U tu svrhu odaberite program Čišćenje bubnja* i poništite funkciju centrifuge. Pokrenite program bez rublja. Pričekajte da program završi, što će trajati oko 15 minuta.

*Naziv programa može se razlikovati ovisno o modelu. Za odgovarajući odabir programa pregledajte dio s opisom programa.

- Molimo, kontaktirajte najbliži ovlašteni servis u vezi s instalacijom uređaja.
- Pazite da instalaciju i električni priključak proizvoda izvrši ovlašteni servis. Proizvođač neće biti odgovoran za postupke koje izvrše neovlaštene osobe.
- Priprema lokacije i elektroinstalacija, instalacija vodovoda i kanalizacije na mjestu za instalaciju odgovornost su klijenta.
- Pazite da se crijeva za dovod i odvod vode kao i kabel napajanja ne presavijaju, priklješte ili zgnječe dok se uređaj gura na mjesto nakon instalacije ili čišćenja.
- Prije instalacije vizualno provjerite postoje li nedostaci na proizvodu. Ne instalirajte uređaj koji je oštećen. Oštećeni proizvodi predstavljaju rizik za vašu sigurnost.

4.1 Raspakiranje i transport proizvoda

Raspakiranje proizvoda

- Uklonite kartonsku kutiju ili ambalažu od stiropora.

- Da biste uklonili kartonsku ili stiropornu ambalažu ispod proizvoda, pažljivo podignite proizvod. Ako to nije moguće, uklonite ga tako da ga lagano nagnete u stranu ili ga položite na bok bez oštećenja proizvoda.
- Otvorite vrata i uklonite dovodno crijevo i sve druge dodatke unutar bubnja.
- Odvojite kabel za napajanje i odvodno crijevo od njihovih fiksnih položaja.
- Uklonite sigurnosne vijke za transport. (pogledajte "Uklanjanje sigurnosnih vijaka za transport")

Prijevoz proizvoda



Najprije pročitajte odjeljak „Sigurnost u prijevozu“!

- Provjerite jesu li vrata i ladica za deterđent zatvoreni.
- Pažljivo postavite sigurnosne vijke za transport bez oštećenja bubnja proizvoda. (pogledajte "Uklanjanje sigurnosnih vijaka za transport")
- Pakirajte proizvod u zaštitnu ambalažu kako biste spriječili oštećenja tijekom transporta.

4.2 Odgovarajuća lokacija za instalaciju

- Stavite proizvod na čvrst, stabilan i ravan pod. Ne stavljajte proizvod na površine poput tepiha s dugim vlaknima ili protukliznih tepiha, ili na pretjerano elastične podove poput akustičnih podnih obloga. Nepravilne površine mogu uzrokovati probleme s bukom i vibracijama.
- Kada se perilica rublja i sušilica rublja postave jedna na drugu, njihova ukupna težina - kada su pune - iznosi približno 180 kilograma. Proizvod postavite na čvrstu i ravnu površinu s dovoljnom nosivošću.
- Ne stavljajte proizvod na kabel napajanja.
- Ne instalirajte proizvod na mjestima gdje temperatura pada ispod 5°C. To može oštetiti vaš proizvod zbog smrzavanja.

- Ostavite minimalni razmak od 1 cm između proizvoda i namještaja.
- Prilikom postavljanja uređaja na stepenastu površinu, držite ga podalje od rubova.
- Ne stavljajte proizvode na povišene površine.
- Ne stavljajte niti koristite izvore topline poput ploča za kuhanje, glačala, pećnica, grijača itd. na proizvod.


4.3 Sastavljanje poklopca donje ploče



Kod nekih modela su osnovni dijelovi proizvoda potpuno zatvoreni. Ovi proizvodi nemaju utikače i poklopce.

- Za povećanje ugodnog zvuka proizvoda, pričvrstite poklopac A nakon što ste uklonili ambalažu od pjene.


Poklopac A



Lagano nagnite uređaj prema natrag. Naslonite jezičce poklopca A na donju ploču. Završite sastavljanje okretanjem poklopca


- Poklopac B i čep mogu se dodatno nabaviti. Ako je dostupno, pričvrstite poklopac B i čep.

Poklopac B



Naslonite jezičce poklopca B na donju ploču. Završite sastavljanje okretanjem poklopca


Čep



Umetnite čep gurajući ga prstima.

4.4 Uklanjanje transportnih sigurnosnih vijaka

1. Olabavite sve transportne sigurnosne vijke pomoću odgovarajućeg ključa dok se ne počnu lagano okretati.
2. Savijte unutarnji dio pritiskajući ga na dijelu za hvatanje i povucite taj dio van.
3. Plastične poklopce isporučene u vrećici s korisničkim priručnikom koristite za prekrivanje otvora na stražnjoj ploči.



OBAVIJEŠT

Uklonite transportne sigurnosne vijke prije početka rada proizvoda. U suprotnom, uređaj će se oštetiti.



OBAVIJEŠT

Držite transportne sigurnosne vijke na sigurnom mjestu tako da ih možete ponovno koristiti ako u budućnosti budete premještali proizvod.

Instalirajte transportne sigurnosne vijke obrnutim redoslijedom od postupka rastavljanja.

Nikad ne pomičite proizvod bez montiranih transportnih sigurnosnih vijaka.



4.5 Spajanje na vodovod



OBAVIJEST

Modeli s jednostrukim dovodom vode ne smiju se spajati na slavinu s toplom vodom. Rublje se može oštetiti ili proizvod može prijeći u zaštitni način rada i neće raditi. Na novom proizvodu ne koristite stare ili korištene cijevi za dovod vode. To može uzrokovati curenje vode iz vašeg proizvoda i mrlje na vašem rublju.

1. Rukom zategnite sve matice crijeva. Obavezno potpuno zategnite sve spojeve crijeva. Nikada nemojte upotrebljavati alat za zatezanje matica.
2. Nakon spajanja crijeva, otvorite slavine do kraja i provjerite curi li voda iz spojnih mjesta. U slučaju curenja, zatvorite slavinu i odvrtite maticu. Provjerite brtvu i ponovno pažljivo zategnite maticu. Kako biste spriječili moguća curenja vode i oštećenja koja mogu nastati, držite slavine zatvorene kada se proizvod ne koristi.




4.6 Spajanje odvodnog crijeva na odvod

1. Kraj odvodnog crijeva spojite izravno na odvod, umivaonik ili kadu.



Ako se tijekom pražnjenja crijevo za odvod vode pomakne to može izazvati poplavu. Postoji i opasnost od opekлина zbog velike temperature pranja. Kako bi se spriječile takve situacije i osiguralo da proizvod prima i ispušta vodu bez problema treba dobro pričvrstiti odvodnu cijev.

2. Spojite crijevo za odvod na najmanju visinu od 40 cm i najveću visinu od 100 cm.
3. Instaliranje crijeva za odvod vode u razini poda ili blizu poda (niže od 40 cm) i naknadno njegovo podizanje otežava odvod vode i zbog toga rublje može biti iznimno vlažno. Stoga se pridržavajte visina opisanih na slici.



4. Da biste spriječili vraćanje prljave vode u proizvod i osigurali jednostavno izbacivanje vode, ne uranjajte kraj crijeva u prljavu vodu ili ga ne stavljajte u odvod više od 15 cm.
5. Kraj crijeva ne smije se savijati, na njega se ne smije stajati i ne smije ga se prignječiti između odvoda i proizvoda. U protivnom, može doći do problema s odvodom vode.
6. Ako je duljina crijeva prekratka, koristite ga tako da dodate originalno produžno crijevo. Ukupna dužina crijeva ne smije biti duža od 3,2 m. Spriječite curenje vode i uvijek dobro pričvrstite priključak između produžnog crijeva i odvodnog crijeva proizvoda pomoću odgovarajuće spojnice tako da ne ispadne i tako izazove curenje.


4.7 Podešavanje postolja



UPOZORENJE

Da biste osigurali tihi rad stroja s manje vibracija, on mora stajati ravno i u ravnoteži na svojim nožicama. Uravnotežite proizvod podešavanjem nožica. U suprotnom proizvod se može pomaknuti s mjesta i izazvati lom i probleme s vibracijom. Izbjegnite oštećenje osovinskih matica i ne koristite nikakav alat za otpuštanje matica.

1. Rukom otpustite vijke za zaključavanje na nožicama.
2. Prilagodite nožice dok proizvod ne stoji stabilno i u ravnoteži.
3. Sve sigurnosne matice ponovno zategnite rukom.



4.8 Priključivanje na električnu mrežu

Spojite uređaj na uzemljenu utičnicu zaštićenu osiguračem od 16 A. Naša tvrtka neće biti odgovorna za štetu nastalu zbog korištenja proizvoda koji nije uzemljen u skladu s lokalnim propisima.

- Spajanje treba biti u skladu s nacionalnim odredbama.
- Kabelska infrastruktura električnih priključaka proizvoda treba biti odgovarajuća i sukladna zahtjevima proizvoda. Preporučuje se koristiti zaštitnu strujnu sklopku.


- Kabel napajanja mora biti lako dostupan nakon instalacije.
- Ako je trenutna vrijednost osigurača ili sklopke u kući manja od 16 ampera, neka ovlašteni električar instalira osigurač od 16 ampera.
- Naponi navedeni u „Tehničkim specifikacijama” moraju biti jednaki naponu vaše mreže.
- Ne spajajte preko produžnih kabela ili razvodnika. Zbog priključnog kabela može doći do pregrijavanja ili izgaranja.



Ako je strujni kabel oštećen mora ga zamijeniti osoblje ovlaštenog servisa kako bi se izbjegle moguće opasnosti.

4.9 Pokretanje

Prije početka upotrebe proizvoda pripazite i provedite pripreme opisane u dijelu „Upute za zaštitu okoliša” i „Instalacija”. Da biste pripremili proizvod za pranje rublja, prvo izvršite program za čišćenje bubnja. Ako ovaj program nije dostupan na proizvodu tada primijenite postupak opisan u odjeljku „Čišćenje vrata za stavljanje rublja i bubnja”.



U perilici je ostalo malo vode zbog postupaka provjere kvalitete u proizvodnji. To nije štetno za proizvod.

5 Prethodna priprema



Prvo pročitajte „Sigurnosne upute”!

5.1 Sortiranje rublja

- Sortirajte rublje prema vrsti tkanine, boji, tome koliko je prljavo te dopuštenoj temperaturi vode.

- Uvijek se pridržavajte uputa navedenih na etiketama odjevnih predmeta.

5.2 Priprema rublja za pranje

- Rublje s metalnim dodacima kao što su žice, kopče remena ili metalni gumbi oštetit će perilicu. Uklonite metalne

dijelove ili odjeću s metalnim dodacima perite tako da je stavite u vreću za pranje ili jastučnicu.

- Iz džepova izvadite sve predmete poput novčića, olovki i spajalica, preokrenite džepove i očetkajte ih. Takvi predmeti mogu oštetiti perilicu ili uzrokovati buku.
- Odjeću manje veličine, kao što su čarapice za bebe i najlonske čarape, stavite u vreću za pranje rublja ili jastučnicu.
- Zavjese stavite bez da ih sabijate. Uklonite vješalice za zavjese. Elementi pričvršćeni na zavjese mogu izazvati potezanje i kidanje zavjesa.
- Zakopčajte patentne zatvarače, zašijte labave gumbе te zakrpajte poderane i pohabane dijelove.
- Proizvode s oznakom „perivo u perilici” ili „perivo na ruke” perite samo odgovarajućim programom.
- Ne perite bijelo i obojeno rublje skupa. Novo, tamno pamučno rublje spušta puno boje. Perite ga odvojeno.
- Postojane mrlje moraju se pravilno tretirati prije pranja.
- Hlače i osjetljivo rublje perite okrenuto naopako.
- Rublje izloženo materijalima poput brašna, kamenca, prašine, mlijeka u prahu itd. potrebno je dobro istresti prije stavljanja u perilicu. Takva prašina i prah na rublju mogu se nakupiti na unutarnjim dijelovima perilice i uzrokovati oštećenje.

5.3 Savjeti o uštedi energije i vode

Sljedeće informacije pomoći će vam da koristite proizvod na ekološki način i način koji šteti energiju/vodu.

- Radite s maksimalnim kapacitetom punjenja za odabrani program, ali nemojte ga preopteretiti. Pogledajte „Tablica programa i potrošnje”.
- Pridržavajte se preporuka za temperaturu na pakiranju deterdženta.
- Lagano zaprljano rublje perite na niskim temperaturama.
- Odaberite brze programe za malo zaprljano i male količine rublja.

- Nemojte koristiti pretpranje ili visoke temperature za rublje koje nije jako prljavo ili zamrljano.
- Ako ćete rublje sušiti u sušilici, odaberite najveću brzinu centrifuge preporučenu za vaš program pranja.
- Nemojte koristiti više deterdženta nego što je preporučeno na pakiranju deterdženta.

5.4 Stavljanje rublja

1. Otvorite vrata za punjenje.
2. Rublje stavite u perilicu tako da ne bude zbijeno.
3. Pritisnite vrata za punjenje dok ne čujete zvuk zaključavanja. Pazite da ništa na zapne za vrata. Vrata za punjenje zaključana su dok program radi. Kada program završi s radom vrata će se otvoriti. Tada možete otvoriti vrata za punjenje. Ako se vrata ne otvore, primijenite rješenja za pogrešku „Vrata se ne mogu se otvoriti.” u odjeljku rješavanje problema.

5.5 Ispravna količina rublja

Maksimalni kapacitet punjenja ovisi o vrsti rublja, njegovom stupnju zaprljanosti i odabranom programu pranja.

Perilica automatski prilagođava količinu vode težini rublja stavljenog u perilicu.




Slijedite upute u dijelu "Tablica programa i potrošnje energije. Učinak pranja smanjuje se kada je uređaj prepunjen. Štoviše, može doći do problema s bukom i vibracijom.

5.6 Upotreba deterdženta i omekšivača



UPOZORENJE

Pročitajte upute proizvođača koje se nalaze na pakiranju kada koristite deterdžente, omekšivače, štirik, izbjeljivače i sredstva za uklanjanje boja, sredstva protiv vodenog kamenca te se pridržavajte navedenih informacija o doziranju. Koristite mjernu posudicu, ako je dostupna.



Ladica za deterdžent sastoji se od tri odjeljka:

- (1) za pretpranje,
- (2) za glavno pranje,
- (3) za omekšivač,
- (🌸) dio sa sifonom u odjeljku omekšivača,
- (👤) u odjeljku za glavno pranje nalazi se naprava za tekući deterdžent kao se za pranje koristi tekući deterdžent.

Deterdžent, omekšivač i druga sredstva za pranje

- Prije pokretanja programa za pranje dodajte deterdžent i omekšivač.
- Nikad ne ostavljajte ladicu za deterdžent otvorenom kada radi program za pranje.
- Ako koristite program bez pretpranja, ne stavljajte deterdžent u odjeljak za pretpranje (odjeljak br. „1“).
- Ako koristite program s pretpranjem, pokrenite uređaj nakon dodavanja deterdženta u prahu u odjeljak pretpranja i glavnog pranja (odjeljci 1 i 2).

- Nemojte birati program s pretpranjem ako upotrebljavate vrećicu s deterdžentom ili loptu za raspršivanje. Vrećicu za deterdžent ili jednokratne kugle za doziranje stavite izravno s rubljem u proizvod.
- Ako koristite tekući deterdžent, tada se pridržavajte uputa navedenih u dijelu „Upotreba tekućeg deterdženta“ i ne zaboravite postaviti napravu za tekući deterdžent u ispravan položaj.

Odabir vrste deterdženta

Tip deterdženta koji ćete upotrijebiti ovisi o programu pranja, tipu i boji tkanine.

- Upotrebljavajte različite deterdžente za obojeno i bijelo rublje.
- Osjetljivu odjeću perite posebnim deterdžentima (tekući deterdžent, šampon za vunu itd.) koji su namijenjeni samo za osjetljivu odjeću i preporučenim programima.
- Kad perete tamniju odjeću i pokrivače, preporučuje se upotreba tekućeg deterdženta.
- Vunu perite s preporučenim programom i s posebnim deterdžentom proizvedenim posebno za vunu..
- Molimo pregledajte dio opisa programa za preporučeni program za razne tkanine.
- Sve preporuke oko deterdženata vrijede za selektivne opsege temperature programa.



Trebate koristiti samo deterdžente, omekšivače i aditive prikladne za perilicu rublja. Nemojte upotrebljavati sapun u prahu.

Podešavanje količine deterdženta

Količina deterdženta ovisi o količini rublja, o tome koliko je ono prljavo te o tvrdoći vode.

- Ne premašujte preporučene doze navedeni na pakiranju deterdženta i tako uklonite pretjeranu pjenu i probleme s lošim ispiranjem, uštedite novac i zaštitite okoliš.
- Manju količinu deterdženta koristite za manju količinu rublja ili za rublje koje nije puno zaprljano.

Upotreba omekšivača

Ulijte omekšivač u odjeljak za omekšivač ladice za deterdžent.

- Nemojte prelaziti oznaku razine (>max<) na odjeljku omekšivača.
- Ako omekšivač nije tekući, razrijedite ga s vodom prije nego što ga stavite u odjeljak omekšivača.




UPOZORENJE

Ne koristite tekuće deterdžente ili druge materijale za čišćenje osim ako nisu namijenjeni za korištenje u perilici rublja za omekšavanje odjeće.

Upotreba tekućih deterdženata

Ako perilica ima napravu za tekući deterdžent

- Pritisnite i okrenite napravu tamo gdje je označeno kada želite koristiti tekuće deterdžente. Dio koji se spusti služi kao prepreka za curenje tekućeg deterdženta.
- Očistite ga s vodom na njegovom mjestu ili ga uklonite s njegovog mjesta kada je to potrebno. Ne zaboravite vratiti napravu u odjeljak za glavno pranje (odjeljak br. „2“) nakon čišćenja.
- Naprava treba biti podignuta ako želite koristiti deterdžent u prahu.



Upotreba deterdženta u gelu ili u tabletama

- Ako je deterdžent tekući, a proizvod nema odjeljak za tekući deterdžent, tada stavite deterdžent u gelu u odjeljak deterdženta za glavno pranje prilikom prvog dovoda vode. Ako proizvod ima odjeljak za tekući deterdžent, napunite ga s deterdžentom prije pokretanja programa.

- Ako deterdžent u gelu nije tekući ili je u kapsulama, tada ga stavite izravno u bubanj prije pranja.
- Deterdžente u tabletama stavite u glavni odjeljak za pranje (odjeljak br. „2“) ili izravno u bubanj prije pranja.

Upotreba štirka

- Dodajte tekući štirak, štirak u prahu ili boju za tkaninu u odjeljak omekšivača.
- Omekšivač i štirku ne upotrebljavajte zajedno u ciklusu pranja.
- Unutrašnjost perilice obrišite vlažnom i čistom krpom nakon korištenja štirka.

Upotreba sredstva protiv vodenog kamenca

- Kada je potrebno, koristite samo sredstva protiv vodenog kamenca posebno namijenjena perilicama rublja.

Upotreba izbjeljivača i odstranjivača boja

- Odaberite program s pretpranjem te dodajte izbjeljivač na početku pretpranja. Ne stavljajte deterdžent u odjeljak za pretpranje. Alternativno možete odabrati program s dodatnim ispiranjem i dodati izbjeljivač dok perilica prima vodu u odjeljak s deterdžentom tijekom prvog koraka ispiranja.
- Ne miješajte izbjeljivač i deterdžent.
- I u malim količinama izbjeljivač može izazvati nadražaj kože (1/2 čajne šalice - približno 50 ml i dobro isperite rublje.
- Ne izlijevajte izbjeljivač izravno na rublje.
- Izbjeljivač ne koristite za obojenu odjeću.
- Odaberite program s niskom temperaturom pranja kada koristite sredstva za odstranjivanje boja na bazi kisika.
- Sredstva za odstranjivanje boje na bazi kisika mogu se upotrebljavati s deterdžentom. Međutim, ako nema istu viskoznost kao i deterdžent, tada prvo sipajte deterdžent u odjeljak br. „2“ u ladici za deterdžent i pričekajte da proizvod ispere deterdžent prilikom primanja vode. Dodajte sredstvo za odstranjivanje boje u isti odjeljak dok uređaj i dalje prima vodu.

5.7 Savjeti za učinkovito pranje

		Odjeća			
		Svijetle boje i bijelo	Boje	Crno/tamne boje	Osjetljivo/vuna/svila
		(Preporučeni raspon temperature na temelju razine zaprljanosti: 40-90 °C)	(Preporučeni raspon temperature na temelju razine zaprljanosti: hladno -40 °C)	(Preporučeni raspon temperature na temelju razine zaprljanosti: hladno -40 °C)	(Preporučeni raspon temperature na temelju razine zaprljanosti: hladno -30 °C)
Razina prljavosti	Jako prljavo (otporne mrlje kao što su mrlje od trave, kave, voća i krvi.)	Mrlje će možda trebati prethodno tretirati ili će trebati obaviti pretpranje. Za jako prljavu odjeću mogu se upotrebljavati preporučene doze deterdženta u prahu i tekućeg deterdženta preporučene za bijelo rublje. Preporučuje se upotreba deterdženata u prahu za čišćenje mrlja od gline i zemlje te mrlja koje su osjetljive na izbjeljivače.	Za jako prljavu odjeću mogu se upotrebljavati preporučene doze deterdženta u prašku i tekućeg deterdženta preporučenih za odjeću u boji. Preporučuje se upotreba deterdženata u prahu za čišćenje mrlja od gline i zemlje te mrlja koje su osjetljive na izbjeljivače. Preporučuje se upotreba deterdženata koji ne sadrže odstranjivač boje.	Za jako prljavu odjeću mogu se upotrebljavati preporučene doze deterdženta u prašku i tekućeg deterdženta koji odgovaraju odjeći u boji i odjeći tamnih boja.	Preporučuje se upotreba tekućih deterdženata proizvedenih za osjetljivu odjeću. Odjeća od vune i svile mora se prati posebnim deterdžentima za vunu.
	Uobičajeno zaprljana odjeća (Na primjer, mrlje na ovratnicima i manžetama)	Za uobičajeno prljavu odjeću mogu se upotrebljavati preporučene doze deterdženta u prahu i tekućeg deterdženta za bijelo rublje.	Za uobičajeno prljavu odjeću mogu se upotrebljavati preporučene doze deterdženta u prašku i tekućeg deterdženta za rublje u boji. Preporučuje se upotreba deterdženata koji ne sadrže odstranjivač boje.	Za srednje prljavu odjeću mogu se upotrebljavati preporučene doze deterdženta u prašku i tekućeg deterdženta koji odgovaraju odjeći u boji i odjeći tamnih boja.	Preporučuje se upotreba tekućih deterdženata proizvedenih za osjetljivu odjeću. Odjeća od vune i svile mora se prati posebnim deterdžentima za vunu.
	Slabo zaprljana odjeća (Nema vidljivih mrlja.)	Za slabo prljavu odjeću mogu se upotrebljavati preporučene doze deterdženta u prahu i tekućeg deterdženta preporučene za bijelo rublje.	Za slabo prljavu odjeću mogu se upotrebljavati preporučene doze deterdženta u prašku i tekućeg deterdženta koji odgovaraju odjeći u boji. Preporučuje se upotreba deterdženata koji ne sadrže odstranjivač boje.	Za slabo prljavu odjeću mogu se upotrebljavati preporučene doze deterdženta u prašku i tekućeg deterdženta koji odgovaraju odjeći u boji i odjeći tamnih boja.	Preporučuje se upotreba tekućih deterdženata proizvedenih za osjetljivu odjeću. Odjeća od vune i svile mora se prati posebnim deterdžentima za vunu.

5.8 Prikazano trajanje programa

Dok odabirete program, na zaslonu uređaja prikazano je trajanje programa. Trajanje programa automatski se podešava za vrijeme njegova trajanja ovisno o količini rublja u perilici, količini pjene koja se stvara, neravnomjerno raspoređenom rublju u perilici, promjenama u strunom napajanju, tlaku vode i postavkama programa.

POSEBNI SLUČAJ: Na početku programa za pamuk i pamuk eco na zaslonu je prikazano vrijeme trajanja programa za do pola napunjenu perilicu. Što je uobičajeno punjenje za ovaj program. Stvarnu količinu rublja perilica će prepoznati 20 – 25 minuta nakon početka programa. Ako perilica prepozna da ste je napunili više od pola,


program pranja automatski će se podesiti, a vrijeme trajanja programa produžiti. Promjenu možete pratiti na zaslonu.

6 Rukovanje proizvodom




Prvo pročitajte „Sigurnosne upute“!

6.1 Upravljачka ploča



- | | |
|---|---------------------------------|
| 1 Gumb odabira programa | 2 Svjetla razine temperature |
| 3 Svjetla pokazatelja razine centrifuge | 4 Zaslون |
| 5 Tipka za početak rada / pauzu | 6 Gumb za daljinsko upravljanje |
| 7 Gumb podešavanja vremena završetka | 8 Gumb pomoćne funkcije 3 |
| 9 Gumb pomoćne funkcije 2 | 10 Gumb pomoćne funkcije 1 |
| 11 Gumb za postavljanje brzine centrifuge | 12 Gumb podešavanja temperature |



- 1 Pokazatelj temperature
- 3 Informacije o trajanju
- 5 Pokazatelj slijeda programa
- 7 Pokazatelj za dodavanje rublja
- 9 Pokazivač daljinskog upravljanja

- 2 Pokazatelj brzine centrifuge
- 4 Simbol zaključanih vrata
- 6 Pokazatelj nedostatka vode
- 8 Indikator bežične veze
- 10 Pokazivač aktivirane odgode početka rada
- 12 Simbol aktivirane blokade za djecu
- 14 Pokazivač pomoćne funkcije 1
- 16 Pokazatelj zadržavanja ispiranja



Vizualni prikazi koji se upotrebljavaju za opis uređaja u ovom dijelu shematski su i možda ne odgovaraju u potpunosti svojstvima vašeg uređaja.

6.3 Tablica programa i potrošnje

Program	Temperatura °C	Maks. težina (kg)	Potrošnja vode (l)	Potrošnja energije (kWh)	Maks. brzina	Pomoćne funkcije							Temperatura °C
						FreshCare	Brzo / intenzivno	Pretpranje	Namakanje	Para	Dodatno ispiranje	Ušteda vode	
Cotton	90	7,0	94,0	2,300	1400	•	•	•	•	•	•	•	Hladno - 90
	60	7,0	94,0	1,700	1400	•	•	•	•	•	•	•	Hladno - 90
	40	7,0	92,0	1,050	1400	•	•	•	•	•	•	•	Hladno - 90
Eco 40-60	40***	7,0	53,0	0,625	1400								40-60
	40***	3,5	42,0	0,413	1400								40-60
	40***	2,0	30,0	0,222	1400								40-60
Synthetics	60	3,0	65,0	1,200	1200	•	•	•	•	•	•	•	Hladno - 60
	40	3,0	63,0	0,850	1200	•	•	•	•	•	•	•	Hladno - 60
Mixed	40	3,0	68,0	0,750	800	•	•	•	•	•			Hladno - 40
Rapid 28'	90	7,0	66,0	2,150	1400	•	•			•	•		Hladno - 90
	60	7,0	66,0	1,150	1400	•	•			•	•		Hladno - 90
	30	7,0	66,0	0,200	1400	•	•			•	•		Hladno - 90
Rapid 28' + Brzo / intenzivno	30	2,0	39,0	0,150	1400	•	•			•	•		Hladno - 90
Down Wear	60	2,0	75,0	1,200	800				•	•	•		Hladno - 60
Delicates/Wool	40	1,5	53,0	0,500	800						•		Hladno - 40
Drum Clean	90	-	73,0	2,600	600					*			90
20°C	20	7,0	92,0	0,700	1400	•	•	•	•	•	•	•	20
Dark Wash	40	3,0	75,0	0,800	1200	•	•	•	•	•	*		Hladno - 40
Intensive Wash	90	7,0	120,0	2,800	1400					*	*		20-90
Steam Refresh	-	1,0	1,5	0,110	-					*			-
RemoteCycle****													
Košulja	60	3,0	57,0	1,200	800	•	•	•	•	*	•	•	Hladno - 60
Hladno pranje	-	3,5	40,0	0,300	1400								Hladno -
Ručnici	60	2,0	75,0	1,200	800				•	•	*		Hladno - 60
Zavjese	40	2,0	86,0	0,650	800			•	•		*		Hladno - 40
Odjeća za slobodno vrijeme / sportska odjeća	40	3,0	51,0	0,550	1200			•					Hladno - 40
Donje rublje	30	1,0	70,0	0,300	600						*		Hladno - 30

• : Može se odabrati.

* : Automatski odabrano, ne može se opozvati.

*** : Program eco 40-60 je testni program u skladu s odabranom temperaturom od 40 ° C, EU odredba EU / 2019/2014 i EN 60456: 2016 / A11: 2020 standard.

**** : Navedeni programi mogu se upotrebljavati s aplikacijom HomeWhiz. Potrošnja energije može se povećati zbog povezivanja.

- : Za maksimalno punjenje pogledajte opis programa.



Prije prve uporabe pročitajte dio o instalaciji u priručniku.

Pomoćne funkcije u tablici mogu se razlikovati ovisno o modelu vaše perilice.

Potrošnja vode i struje može se razlikovati od onih prikazanih u tablici, ovisno o promjenama u tlaku vode, tvrdoći i temperaturi vode, temperaturi okoline, vrsti i količini rublja, izboru dodatnih funkcija i brzine centrifuge te promjenama u naponu struje.

Proizvođač može promijeniti obrazac odabira pomoćnih funkcija.

Novi obrasci odabira mogu se dodati ili ukloniti.

Brzina centrifuge uređaja može se razlikovati ovisno o programu; ova brzina ne može prijeći maksimalnu brzinu centrifuge uređaja.

Količina buke i vlage razlikuje se ovisno o brzini centrifuge; kada se tijekom faze centrifugiranja odabere veća brzina centrifuge, tada će rublje biti manje vlažno ali će razina buke biti veća na kraju programa.



Dok odabirete program na zaslonu perilice možete vidjeti trajanje pranja. Trajanje prikazano na zaslonu može se razlikovati od stvarnog trajanja ciklusa pranja za 1 – 1,5 sati u ovisno o količini rublja koju ste stavili u perilicu. Trajanje će se automatski ažurirati ubrzo nakon što pranje započne.

Uvijek odaberite najnižu prikladnu temperaturu. Najučinkovitiji programi u vezi s uštedom energije su općenito oni koji se izvode na niskim temperaturama i koji traju dulje.

Podaci o brzini centrifuge navedeni u tablici programa označavaju opciju brzine centrifuge prikazanu na upravljačkoj ploči.

Vrijednosti potrošnje (HR)

	Odabir temperature °C	Brzina centrifuge (ciklus/min)	Kapacitet (kg)	Trajanje programa (h: min)	Potrošnja energije (kWh/ciklus)	Potrošnja vode (litra/ciklus)	Temperatura rublja (°C)	Postotak preostale vlage (%)
Eco 40-60	40	1351	7,0	03:27	0,625	53,0	32	53,0
	40	1351	3,5	02:41	0,413	42,0	29	53,0
	40	1351	2,0	02:41	0,222	30,0	23	55,9
Cotton	20	1400	7,0	03:15	0,700	92,0	20	53,9
	60	1400	7,0	03:15	1,700	94,0	60	53,9
Synthetics	40	1200	3,0	02:10	0,850	63,0	40	40,0
Rapid 28'	30	1400	7,0	00:28	0,200	66,0	23	62,0

Vrijednosti temperature navedene za programe, osim za program Eco 40-60, samo su informativne.

6.4 Odabir programa


1. Odaberite program koji odgovara vrsti, količini i razini prljavosti rublja u skladu s „Tablicom programa i potrošnje”.



Programi su ograničeni najvećom brzinom centrifuge koja odgovara određenoj vrsti tkanine.

Prilikom odabira programa uvijek pazite na vrstu tkanine, boju, stupanj zaprljanosti i dozvoljenu temperaturu vode.

2. Odaberite željeni program pomoću tipke za odabir programa.



6.5 Programi

• Eco 40-60

Kod programa eco 40-60, možete prati uobičajeno zaprljano pamučno rublje za koje je naznačeno da se pere zajedno na temperaturi od 40°C ili 60°C. Ovaj program je standardni testni program u skladu s EU ekološki prihvatljivim dizajnom te propisima o energetske oznakama. Iako ovaj program pere dulje od drugih programa, on je učinkovitiji kada je riječ o potrošnji energije i vode. Stvarna temperatura vode može se razlikovati od navedene temperature pranja. Kada u perilicu stavite manje rublja (npr. ½ kapaciteta ili manje), trajanje programa može se automatski skratiti. Na ovaj način, potrošnja energije i vode biti će manja.

• Cotton

U ovom programu možete prati izdržljivo pamučno rublje (plahte, posteljina, ručnike, kućne ogrtače, donje rublje itd.) Pritiskom na gumb funkcije brzog pranja znatno se skraćuje trajanje programa, ali intenzivnim pokretima pranja omogućuje se snažan učinak pranja. Ako funkcija brzog pranja nije odabrana, omogućit će se izvanredan učinak pranja i ispiranja za jako prljavo rublje.

• Synthetics

Koristite ovaj program za pranje svoje odjeće kao što su majice, bluze, tkanine od sintetike/mješavine pamuka itd. Funkcija brzog pranja značajno skraćuje trajanje programa i osigurava učinkovite performanse pranja za malo zaprljano rublje. Funkcija brzog pranja nije prikladna za jako zaprljano rublje.

Ako vaš proizvod nema poseban program zavjesa, možete koristiti ovaj program. Perite svoje zavjese na maksimalno 40 °C i uz brzinu centrifuge do 800 okretaja u minuti.

• Delicates/Wool

Upotrebljavajte za pranje vunenog/osjetljivog rublja. Odaberite odgovarajuću temperaturu koja je u skladu s etiketama na vašoj odjeći. Rublje će se oprati vrlo nježnim pokretima da se odjeća ne bi oštetila.

• Intensive Wash

Primjena koraka pare na početku programa omogućava lako omekšavanje prljavštine. Program upotrebljavajte za pranje rublja (dječje odjeće, plahti, posteljine, donjeg rublja, pamučne odjeće itd.) kojemu je potrebno antialergijsko i higijensko pranje na visokoj temperaturi s intenzivnim i dugotrajnim ciklusom pranja. Osigurana je visoka razina higijene zahvaljujući primjeni pare prije programa, dugom razdoblju zagrijavanja i dodatnom koraku ispiranja.

• Down Wear

Ovaj program upotrebljavajte za pranje kaputa, prsluka, jakni itd. od perja s etiketom „perivo u perilici“. Zahvaljujući posebnim profilima centrifuge voda ulazi u zračne raspore među perjem.

Na kraju programa primjenjuje se para kako bi krupno rublje poput ručnika omekšalo.

• Spin & Drain

Ovaj program možete koristiti za uklanjanje vode iz odjeće/unutrašnjosti uređaja.

• Rinse & Spin

Ovaj program koristite kada želite obaviti odvojeno ispiranje ili štirkanje

• Steam Refresh

Ovaj program koristite za smanjenje nabora i vremena glačanja male količine pamučnog, sintetičkog ili miješanog rublja bez mrlja.



Ovo nije program za pranje. Ne stavljajte kemikalije poput deterdženta, izbjeljivača, odstranjivača mrlja, itd. u ladicu za deterdžent kad ovaj program radi.

• Zavjese

Upotrebljavate ovaj program za pranje tila i zavjesa. Budući da njihova mrežasta tkanina stvara mnogo pjene, stavite malu količinu deterdženta u glavni odjeljak za pranje. Zahvaljujući posebnom profilu centrifuge u ovom programu, til i zavjese manje se gužvaju. Nemojte stavljati veću količinu zavjesa od naznačene da ih ne biste oštetili.



Preporučujemo da u ovom programu upotrebljavate posebne deterdžente za zavjese u odjeljku za praškasti deterdžent br.

• Košulje

U ovom programu možete zajedno prati košulje izrađene od pamuka, sintetike i kombinacije sintetičkih vlakana. Smanjuje nabore. Na kraju programa primjenjuje se para kako bi funkcija smanjenja nabora bila što učinkovitija. Zahvaljujući posebnom profilu centrifuge i pari koja se primjenjuje na kraju programa košulje imaju manje nabora. Kada je odabrana funkcija za brzo pranje, izvršava se algoritam pretpranja.

• Kemijska sredstva za pretpranje nanesite izravno na odjeću ili ih dodajte zajedno s deterdžentom u odjeljak za deterdžent u prahu. Na taj način možete postići isti učinak kao i kod uobičajenog pranja, ali u mnogo kraćem vremenu. Produžiti će se rok trajanja vaših košulja. Ne koristite deterdžent za pretpranje ako planirate koristiti funkciju odgode. Deterdžent za pretpranje može se izliti na odjeću i izazvati mrlje.

** Preporučuje se u ciklusu koristiti najviše 6 košulja i tako minimizirati njihovo gužvanje prilikom korištenja ovog ciklusa.

Kada se pere više od 6 košulja, tada može doći do različite razine zgužvanosti i vlažnosti košulja na kraju ciklusa.

• Rapid 28'

Koristite ovaj program za pranje neznatno prljave pamučne odjeće ili pamučne odjeće bez mrlja u kratkom vremenu, ali ne ručnike i teške tkanine od pamuka. Kada je odabrana funkcija za brzo pranje, trajanje programa može se skratiti na 14 minuta. Ako odaberete funkciju za brzo pranje, smijete prati najviše 2 (dva) kg rublja.

• Dark Wash

Upotrebljavajte ovaj program radi zaštite boje tamne odjeće ili traperi. Omogućuje visok učinak pranja s posebnim kretanjem bubnja čak i pri niskoj temperaturi. Za rublje tamnije boje preporučuje se upotreba tekućeg deterdženta ili šampona za vunu. Nemojte prati osjetljivu odjeću koja sadrži vunu itd.

• Drum Clean

Kako bi se osigurala potrebna higijena redovito čistite bubanj (jednom svaka 1 ili 2 mjeseca). Prije programa se nanosi para kako bi se omekšali ostaci u bubnju. Ovaj program uključite kada je uređaj potpuno prazan. Za postizanje boljih rezultata koristite prašak za uklanjanje kamenca (sredstva za čišćenje bubnja) prikladan za perilicu rublja, kad se odabere funkcija deterdženta u prahu. Vrata ostavite napola otvorena nakon što program završi kako bi se unutrašnjost stroja osušila.



Ovo nije program za pranje. Ovo je program za održavanje.

Ne uključujte ovaj program kada je nešto u perilici. Kada pokušavate rukovati uređajem, on automatski prepoznaje postoji li rublje unutar bubnja te može prekinuti ili nastaviti rad programa ovisno o modelu uređaja. Ako se program nastaviti neće se postići učinkovito čišćenje.

• Mixed

U ovom programu možete zajedno prati pamučnu i sintetičku odjeću bez odvajanja.

• Donje rublje

Ovaj program možete upotrebljavati za pranje osjetljive odjeće prikladne za ručno pranje te za pranje osjetljivog ženskog rublja. Male količine osjetljive odjeće moraju se prati u mreži za pranje. Moraju se zakopčati kukice, gumbi i patentni zatvarači.

• Sportska odjeća

Ovaj program možete upotrijebiti za pranje sportske odjeće i odjeće za vanjsku upotrebu od pamuka / sintetičke mješavine te za pranje pokrivača za odbijanje vode poput tkanine gore-tex itd. Tako se omogućuje nježno pranje odjeće zahvaljujući posebnim kružnim pokretima.

• 20°C

U ovom programu možete prati slabo zaprljanu pamučnu odjeću.

• Pranje hladnom vodom

Upotrebljavajte za pranje umjereno zaprljanog i izdržljivog pamučnog/ sintetičkog rublja. Zahvaljujući algoritmu pranja posebno razvijenom za ovaj program, učinkovito pranje osigurano je bez izlaganja rublja visokim temperaturama.

• Remote Cycle

Poseban program koji vam omogućuje da prema želji preuzmete različite programe. U početku program ćete vidjeti pomoću aplikacije HomeWhiz kao zadani. Međutim, aplikaciju HomeWhiz možete koristiti za odabir programa iz predmemorirane grupe programa te ga promijeniti i koristiti ga.




Ako želite koristiti funkcije HomeWhiz i daljinskog upravljanja, tada trebate odabrati program preuzimanja. Detaljne informacije možete pronaći u funkciji HomeWhiz i daljinskog upravljanja.

• Ručnici

Program upotrebljavajte za pranje izdržljivog pamučnog rublja poput ručnika. Stavite ručnike u perilicu i pritom pazite da ih stavite tako da ne dolaze u dodir s gumom na vratima ili staklom.

6.6 Odabir temperature



Kad god izaberete novi program, temperatura predviđena za taj program pojaviti će se na pokazatelju temperature. Moguće je da preporučena vrijednost temperature nije maksimalna temperatura koja se može odabrati za trenutni program.

Pritisnite gumb podešavanje temperature i promijenite temperaturu. Temperatura će se postepeno smanjiti.




U programima u kojima nije dopuštena promjena temperature ništa se ne može promijeniti.

Također, temperaturu možete promijeniti nakon početka pranja. Promjena je moguća samo ako to dopuštaju koraci pranja.



Ako listate do opcije za pranje hladnom vodom i ponovno pritisnete tipku za podešavanje temperature, na zaslonu će se pojaviti preporučena maksimalna temperatura za taj program. Ponovno pritisnite tipku za podešavanje temperature da biste smanjili temperaturu.

6.7 Odabir brzine centrifuge



Svaki put kad odaberete novi program pokazatelj brzina centrifuge pokazuje preporučenu brzinu centrifuge odabranog programa. Kod odabira novog programa, preporučena brzina centrifuge odabranog programa prikazana je na pokazatelju brzine centrifuge.

Promijenite brzinu centrifuge pritiskom na gumb podešavanje brzine centrifuge. Brzina centrifuge smanjuje se postupno. Zatim se, ovisno o modelu proizvoda na zaslonu prikazuju opcije „Zadržavanje

ispiranja”  i „Bez centrifuge” .

Ako nećete odmah izvaditi odjeću iz perilice nakon završetka programa tada možete koristiti funkciju zaustavljanje ispiranja i tako spriječite gužvanje odjeće kada u perilici nema ode.

Ova funkcija drži rublje u zadnjoj vodi za ispiranje. Ako želite staviti svoje rublje na centrifugu nakon funkcije za zadržavanje ispiranja:

1. Podesite brzinu centrifuge.
2. Pritisnite početak / pauzu. Program će se nastaviti. Stroj ispušta vodu i rublje se stavlja na centrifugu.

Ako želite ispustiti vodu na kraju programa bez korištenja centrifuge tada koristite funkciju bez centrifuge.



U programima u kojima nije dopuštena promjena brzine centrifuge ništa se ne može promijeniti.

Možete promijeniti brzinu centrifuge nakon početka pranja ako to dopuštaju koraci pranja. Promjene nisu moguće ako to koraci ne dopuštaju.


Namakanje

Ako nećete odmah izvaditi odjeću iz perilice nakon završetka programa tada možete koristiti funkciju zaustavljanje ispiranja i zadržati rublje u zadnjoj vodi za ispiranje te spriječiti gužvanje odjeće kada u perilici nema vode. Pritisnite tipku Početak/Pauza nakon ovog procesa ako

želite izbaciti vodu bez centrifuge. Program će se nastaviti i završiti nakon ispuštanja vode.

Ako želite staviti na centrifugu rublje koje je u vodi, prilagodite brzinu centrifuge i pritisnite gumb za početak/pauzu. Program će se nastaviti. Voda se ispušta, odjeća se cijedi, a program završava s radom.

6.8 Izbor pomoćnih funkcija



Odaberite željene dodatne funkcije prije početka programa. Kada odaberete program, zajedno s njim zasvijetlit će ikone simbola pomoćne funkcije koja je odabrana.



Kada se pritisne gumb pomoćne funkcije koja se ne može odabrati s trenutnim programom, tada će perilica rublja ispustiti zvučni signal upozorenja.

Neke se funkcije ne mogu zajedno odabrati. Ako je druga pomoćna funkcija u sukobu s prvom, ranije odabranom prije pokretanja perilice, opozvat će se prva odabrana funkcija, a druga pomoćna funkcija ostat će uključena. Na primjer, ako želite odabrati brzo pranje, nakon što ste odabrali funkciju dodavanja više vode tada će se funkcija dodavanja više vode poništiti, a funkcija brzog pranja ostat će aktivna.

Nije moguće odabrati pomoćnu funkciju koja nije kompatibilna s programom. (Pogledajte „Tablicu programa i potrošnje”)

Neki programi imaju pomoćne funkcije koje moraju raditi istodobno. Te se funkcije ne mogu opozvati. Okvir pomoćne funkcije neće biti osvijetljen, bit će osvijetljen samo unutrašnji dio.

6.8.1 Pomoćne funkcije

• Brzo / intenzivno

Pomoću ove funkcije možete skratiti ili produžiti trajanje programa. Ovisno o odabranom programu, može biti razlika u povećanju i smanjenju vremena. Ako ne svijetli svijetlo BRZO ili INTENZIVNO, tada se prikazuje trajanje odgovarajućeg programa za normalno zaprljanu odjeću. Ovisno o odabranom programu, funkcija intenzivnog pranja može se odabrati automatski. U tom slučaju na ploči će svijetliti LED svjetlo intenzivnog pranja. Možete koristiti odabir intenzivnog pranja za postizanje bolje učinkovitosti pranja prilikom pranja jako prljavog rublja. Možete smanjiti vrijeme slabo zaprljane odjeće pritiskom na gumb brzo/intenzivno u sklopu programa kada je odabrana funkcija intenzivnog pranja. Kada jednom pritisnete gumb, tada će LED svjetlo prestati svijetliti i isteklo je vrijeme odgovarajućeg programa za normalno zaprljanu odjeću. Kada drugi put pritisnete isti gumb, zasvijetlit će LED svjetlo brzog načina pranja, vrijeme će se malo smanjiti te će se prikazati minimalno trajanje programa, koje je prikladno za pranje slabo zaprljane odjeće. Trajanje programa može se skratiti za 50% kada se odabere ova funkcija. Zahvaljujući optimiziranim koracima pranja, visokoj mehaničkoj agilnosti i optimalnoj potrošnji vode, postiže se visoka učinkovitost pranja unatoč kraćem trajanju.

• Para

Ova funkcija pomaže smanjiti gužvanje pamučne, sintetičke i miješane odjeće, skraćuje vrijeme glačanja i omekšavanjem uklanja prljavštinu.

*Pod uvjetima primjene funkcije pare na kraju programa, odjeća može biti toplija na kraju pranja. Ovo je očekivano u skladu s radnim uvjetima programa.



Kada aktivirate funkciju pare, ne koristite tekuće deterdžent ako ne postoji spremnik za tekući deterdžent ili funkcija doziranja tekućeg deterdženta. Postoji opasnost da će na odjeći ostati mrlje.

• Režim vode

Ova pomoćna funkcijska tipka omogućuje vam odabir dodatnih funkcija uštede vode, pretpranja i dodatnog ispiranja ili dodatne vode, ovisno o modelu vašeg stroja. Detaljne informacije o odabiru možete pronaći u opisu odgovarajuće pomoćne funkcije.

• Ušteda vode

Odaberite ovu funkciju pritiskom na dodatnu funkcijsku tipku WaterMode jednom za sve programe označene kao izborne u tablici programa i potrošnje. Ova je funkcija namijenjena za malo zaprljano rublje koje zahtijeva samo malu količinu deterdženta (pogledajte "Savjeti za pravilno pranje"). Omogućuje ekološki prihvatljivo pranje smanjenjem količine korištene vode, bez ugrožavanja učinka pranja.

• Dodatno ispiranje

Ovu funkciju možete koristiti za sve programe označene kao izborne u tablici programa i potrošnje. Odaberite ovu funkciju dvaput pritiskom na tipku Vodeni način rada za programe u kojima se može odabrati dodatna funkcija za uštedu vode ili pritiskom na tipku Vodeni način rada jednom za programe u kojima se ne može odabrati dodatna funkcija uštede vode. Ova funkcija omogućuje proizvodu izvršavanje dodatnog ispiranja pored ispiranja obavljenog u glavnom pranju. Tako se može smanjiti rizik od utjecaja minimalnih ostataka deterdženta na rublju na osjetljivu kožu (bebe, alergiji sklona koža itd.).

• Daljinsko upravljanje

S pomoću ove tipke pomoćne funkcije perilicu možete povezati s pametnim uređajima. Za detaljne informacije pogledajte funkciju HomeWhiz i funkciju daljinskog upravljanja.

• Prilagođeni program

Ova pomoćna funkcija može se koristiti samo kod programa za pamučno i sintetičko rublje zajedno s aplikacijom HomeWhiz. Ako je ova funkcija aktivirana u izborniku HomeWhiz "Personalize" (Osobne postavke), programu možete dodati do pet dodatnih koraka ispiranja. Možete odabrati i upotrijebiti neke od pomoćnih funkcija koje nemate na perilici. Možete produljiti ili skratiti vrijeme programa za pamučno i sintetičko rublje unutar sigurnog raspona.



Kada odaberete dodatnu funkciju posebnog programa tada je učinkovitost pranja i potrošnja energije različita od navedene vrijednosti.

6.8.2 Funkcije/Programi odabrani pritiskom funkcijskih tipki na 3 sekunde

• FreshCare 3"

Ova se funkcija odabire kada se pritisne gumb odgovarajuće pomoćne funkcije na 3 sekunde te zasvijetli svjetlo odgovarajuće koraka slijeda programa. Kada odaberete ovu funkciju bubanj se okreće do 8 sati i sprječava gužvanje rublja na kraju programa. Možete otkazati program i izvaditi rublje u bilo kojem trenutku unutar 8 sati rada. Pritisnite tipku za odabir funkcije ili tipku za uključivanje/isključivanje perilice da biste otkazali funkciju. Svjetlo slijeda programa ostat će uključeno do opoziva funkcije ili do završetka koraka. Ako se funkcija ne opozove, ostat će aktivna i u sljedećim ciklusima pranja.

• Pretpranje 3"

Ova funkcija može se odabrati ako pritisnete i držite gumb odgovarajuće pomoćne funkcije na 3 sekunde. Pretpranje se isplati samo za jako prljavo rublje. Ako ne upotrebljavate pretpranje, uštedjet ćete energiju, vodu, deterdžent i vrijeme.

• Namakanje 3"

Ova funkcija može se odabrati ako pritisnete i držite gumb odgovarajuće pomoćne funkcije na 3 sekunde. Pomoćna funkcija namakanja u vodi osigurava da se mrlje koje su prodrle u odjeću bolje očiste namakanjem odjeće u vodi s deterdžentom prije početka postupka pranja.

• Blokada za zaštitu djece 3"

Funkciju blokade za djecu koristite za sprječavanje da djeca diraju uređaj. Tako ćete izbjeći bilo kakvu promjenu programa.



Možete uključiti i isključiti stroj uz pomoć tipke za uključivanje/isključivanje kada je zaključavanje zbog djece uključeno. Kad ponovno uključite stroj, program će nastaviti s mjesta gdje je stao.

Kada je zaključavanje zbog djece omogućeno, začut će se zvučno upozorenje ako se pritisnu tipke. Zvučno upozorenje prestaje ako se gumbi pritisnu pet puta zaredom.

Aktiviranje blokade za djecu:

Pritisnite i držite gumb odgovarajuće pomoćne funkcije 3 sekunde. Nakon što se završi prikazivanje odbrojavanja "3-2-1" na zaslonu će se prikazati simbol blokade za djecu. Kada je prikazano ovo upozorenje možete pustiti gumb dodatne funkcije 3.

Deaktiviranje blokade za djecu:

Pritisnite i držite gumb odgovarajuće pomoćne funkcije 3 sekunde. Nakon što završi prikazivanje odbrojavanja "3-2-1" sa zaslona će nestati simbol blokade za djecu.

• Bežična veza

Svoj stroj i pametne uređaje možete uskladiti s bežičnom vezom. Time ćete s pomoću pametnog uređaja moći saznati podatke o perilici i upravljati njome.

Za aktiviranje bežične veze:

Pritisnite i držite tipku daljinskog upravljača 3 sekunde. Nakon odbrojavanja "3-2-1" na zaslonu se pojavljuje se simbol "On" (Uključeno). Kada se prikaže ova obavijest, prestanite pritiskati gumb daljinskog upravljača. Ikona bežične veze treperi kada se proizvod povezuje s internetom. Ako je veza uspješno uspostavljena ikona će nastaviti stalno svijetliti.

Za deaktivaciju bežične veze:

Pritisnite i držite tipku daljinskog upravljača 3 sekunde. Nakon odbrojavanja "3-2-1" na zaslonu se pojavljuje se simbol "Off" (Isključeno).

 Da biste mogli omogućiti bežičnu vezu, postavljanje stroja treba biti dovršeno putem aplikacije HomeWhiz. Nakon postavljanja, bežična veza će se automatski omogućiti ako pritisnete gumb "Remote Control" (Daljinski upravljač).

6.9 Vrijeme završetka


Prikaz vremena

Kada se odabere funkcija vremena završetka, preostalo vrijeme do početka programa prikazuje se po satima poput 1h, 2h te se preostalo vrijeme potrebno za završetka programa nakon što ste pokrenuli program prikazuje u satima i minutama, na primjer 01:30.


 Trajanje programa može biti različito od vrijednosti u odjeljku „Tablica programa i potrošnje“ ovisno o tlaku vode, tvrdoći i temperaturi vode, sobnoj temperaturi, količini i vrsti rublja, odabranim pomoćnim funkcijama i promjenama napona.

 Nakon određenog razdoblja nakon aktiviranja funkcije vremena završetka, uređaj prelazi u način rada pripravnosti te neka LED svjetla na zaslonu više ne svijetle. LED svjetla svijetle prilikom unosa korisnika.

Pomoću funkcije vremena završetka vrijeme završetka rada programa može se podesiti na 24 sata. Nakon što pritisnete gumb vrijeme završetka prikazuje se predviđeno vrijeme završetka. Ako je podeseno vrijeme završetka, tada svijetli pokazatelj vremena završetka.



Za aktiviranje funkcije vremena završetka i završavanje programa u određenom vremenu morate pritisnuti gumb početak/pauza nakon što ste podesili vrijeme.



Ako želite poništiti funkciju vremena završetka pritisnite gumb uključivanje/isključivanje i isključite uređaj.

 Kad aktivirate funkciju Vrijeme završetka, nemojte dodati tekući deterdžent u odjeljak za praškasti deterdžent br. 2. Postoji opasnost da će na odjeći ostati mrlje

1. Otvorite vrata kroz koja stavljate rublje, stavite rublje u uređaj i ulijte deterdžent, itd..
2. Odaberite program za pranje, temperaturu, brzinu centrifuge i po potrebi pomoćne funkcije.


- Po želji podesite vrijeme završetka pritiskom na gumb vrijeme završetka. Svijetli pokazatelj vremena završetka.
- Pritisnite početak / pauzu. Odbrojavanje vremena počinje.




Tijekom odbrojavanja vremena završetka možete dodati još rublja. Na kraju odbrojavanja isključuje se pokazatelj vremena završetka, ciklus pranja počinje i vrijeme odabranog programa pojavljuje se na zaslonu.

6.10 Pokretanje programa

- Pritisnite tipku Start/Pause na 1 sekundu za pokretanje programa.
- Prigušeno svjetlo tipke Start/Pause sada postaje stabilno, što ukazuje na to da je program pokrenut.



- Vrata za utovar su zaključana. Nakon zaključavanja vrata za utovar, na zaslonu se pojavljuje simbol za zaključavanje vrata.



- Indikatori praćenja programa na zaslonu prikazuju trenutni korak programa.

6.11 Zaključavanje vrata perilice rublja

Na vratima perilice rublja postoji sustav za zaključavanje koji sprječava otvaranje vrata perilice rublja kada razina vode nije odgovarajuća.

Znak „Zaključana vrata” pojavljuje se na zaslonu kada su vrata za punjenje zaključana.



Kada je odabrana funkcija daljinskog upravljanja, vrata će se zaključati. Za otvaranje vrata trebate deaktivirati funkciju daljinskog pokretanja pritiskom na gumb daljinskog pokretanja ili promjenom položaja programa.

Otvaranje vrata perilice rublja u slučaju nestanka struje:




U slučaju nestanka struje možete upotrijebiti ručicu za hitne slučajeve na vratima za punjenje ispod poklopac filtra pumpe da biste ručno otvorili vrata za punjenje.




Da biste izbjegli prelijevanje vode, prije nego što otvorite vrata za punjenje provjerite je li voda ostala u stroju.

- Isključite i iskopčajte uređaj iz napajanja.
- Otvorite poklopac filtra pumpe.



- Gurnite prema dolje ručku za otvaranje perilice vrata u hitnom slučaju pomoću alata i oslobodite je. Zatim otvorite vrata perilice rublja.
- Ako se vrata perilice rublja ne otvore, tada ponovite prethodni korak.




6.12 Promjena odabira nakon početka programa


Dodavanje rublja nakon početka programa



Kad pritisnete tipku Start/Pause, ako je razina vode u stroju odgovarajuća, brava na vratima se deaktivira i vrata se otvaraju za dodavanje rublja. Kad je brava na vratima deaktivirana, simbol brave na zaslonu nestaje. Nakon dodavanja rublja zatvorite vrata i ponovno pritisnete tipku Start/Pause za nastavak pranja.




Ako razina vode u stroju nije dovoljna kad pritisnete tipku Start/Pause, zaključavanje vrata ne može se isključiti i ikona zaključavanja vrata na zaslonu nastavit će se prikazivati.



i Ako je temperatura vode u uređaju iznad 50 °C, ne možete onemogućiti bravu vrata iz sigurnosnih razloga (čak i ako je razina vode prikladna).

Stavljanje stroja u pauzu:

Za pauzu perilice rublja pritisnite i držite tipku Start/Pause 1 sekundu. Na pokazivaču će treperiti simbol pauze.



Promjena odabira programa nakon pokretanja programa:

Ako Child Lock nije aktivan, program se može promijeniti dok je trenutni program pokrenut. To će poništiti trenutačni program.



Odabrani program počinje ispočetka.

Promjena postavki pomoćne funkcije, brzine i temperature:

Ovisno o koraku koji je program dosegao, možete onemogućiti ili omogućiti pomoćne funkcije. Pogledajte "Odabir pomoćne funkcije"

Također možete promijeniti postavke brzine centrifuge i temperature. Pogledajte "Odabir brzine centrifuge" i "Odabir temperature".



Ako je temperatura vode unutar stroja visoka ili je razina vode iznad pokrivne linije, vrata za utovar se neće otvoriti.

6.13 Poništavanje programa

Program je poništen kada se okretni gumb odabira programa okrene na različiti program ili se uređaj isključi i ponovno uključi pomoću okretnog gumba odabira programa.



Ako okrenete okretni gumb odabira programa, kada je aktivirana blokada za zaštitu djece, tada se program neće poništiti. Trebate prvo poništiti blokadu za zaštitu djece.

Ako želite otvoriti vrata perilice rublja nakon što ste poništili program, ali ne možete otvoriti vrata perilice jer je razina vode u uređaju iznad osnovne linije vrata perilice rublja, tada okrenite okretni gumb odabira programa na program pumpa+centrifuga i ispuštite vodu iz uređaja.

6.14 Završetak programa

Kada je program gotov, na zaslonu se pokazuje znak za završetak.

Ako ne pritisnete nijednu tipku 10 minuta, stroj će se isključiti. Isključeni su zaslon i svi pokazatelji.

Ako pritisnete tipku za uključivanje/isključivanje, prikazat će se dovršeni koraci programa.

6.15 Funkcija HomeWhiz i funkcija daljinskog upravljanja

Svoju perilicu rublja možete provjeriti s pametnih uređaja i dobiti informacije o statusu svoje perilice zahvaljujući funkciji HomeWhiz. Možete izvršiti mnoge radnje na svojoj perilici sa svog pametnog uređaja pomoću aplikacije HomeWhiz. Dodatno, neke značajke možete upotrebljavati samo pomoću funkcije HomeWhiz.

Aplikaciju HomeWhiz možete preuzeti iz trgovine aplikacijama vašeg pametnog uređaja i koristiti funkciju Wi-Fi vaše perilice.

Za korištenje aplikacije, osigurajte da je vaš pametni uređaj povezan s internetom.

Ako aplikaciju koristite prvi put, dovršite registraciju korisničkog računa slijedeći upute u aplikaciji. Možete koristiti sve proizvode iz svog domaćinstva za koje je omogućen HomeWhiz putem ovog računa nakon dovršetka registracije.

Bluetooth na vašem pametnom uređaju trebao bi biti uključen i vaš bi uređaj trebao biti povezan s internetom tijekom postavljanja. Vaš pametni uređaj trebao bi biti u blizini perilice rublja. Nakon postavljanja, Bluetooth se može isključiti ili vaš pametni uređaj ne mora biti u blizini perilice. Svoj proizvod možete koristiti pod uvjetom da je vaš pametni uređaj povezan s internetom.

Možete dodirnuti karticu „Uređaji” u aplikaciji za prikaz uređaja uparenih s vašim računom. Na ovoj stranici možete izvršiti operaciju korisničkog uparivanja ovih proizvoda.

Nakon što je aplikacija postavljena, s funkcijom HomeWhiz, vaša perilica rublja može vam dati trenutne obavijesti o statusu putem vašeg pametnog uređaja.

Vaša perilica rublja će Vam slati obavijesti putem aplikacije HomeWhiz u sljedećim slučajevima:

- na kraju programa,
- kada se otvore vrata perilice rublja,
- u slučaju upozorenja o nestanku vode,
- u slučaju sigurnosnog upozorenja,



Ya korištenje značajke HomeWhiz, provjerite je li aplikacija HomeWhiz instalirana na vašem pametnom uređaju i je li vaša perilica rublja povezana s kućnom Wi-Fi mrežom. Kada vaša perilica rublja nije spojena na mrežu, radi kao perilica bez funkcije HomeWhiz.

Vaš će proizvod raditi s vezom na bežičnu mrežu u vašoj kućnoj mreži. Naredbe dobivene od aplikacije omogućit će se preko ove mreže. Stoga snaga bežičnog signala u blizini lokacije uređaja mora biti odgovarajuća.

Radi na frekvencijskom obujmu aplikacije HomeWhiz od 2,4 GHz. Posjetite www.homewhiz.com i saznajte više o Android i iOS verzijama koje podržavaju aplikaciju HomeWhiz.




Sve sigurnosne mjere opisane u dijelu pod nazivom „**OPĆENITE SIGURNOSNE UPUTE**” korisničkog priručnika vrijede i za daljinsko upravljanje pomoću aplikacije HomeWhiz.


6.15.1 HomeWhiz postavke

Morate uspostaviti vezu između vašeg proizvoda i aplikacije kako bi aplikacija radila. Slijedite korake u nastavku za uspostavljanje ove veze.

1. Ako prvi put dodajete uređaj, dodirnite karticu „Uređaji” u aplikaciji HomeWhiz. Odaberite gumb „DODAJ UREĐAJ” (dodirnite ovdje za podešavanje novog uređaja) u gornjem desnom uglu. Podešavanje obavite slijedeći korake u nastavku i korake u aplikaciji HomeWhiz.
2. Za pokretanje podešavanja pripazite je li uređaj isključen. Istovremeno pritisnite i držite gumb za temperaturu i gumb funkcije daljinskog upravljanja 3 sekunde da biste perilicu prebacili na način postavljanja aplikacije HomeWhiz.



3. Kada ste u načinu postavljanja za HomeWhiz, na ekranu se pojavljuje animacija, a ikona bežične veze treperi dok se vaš uređaj ne poveže s internetom. U ovom načinu rada aktivan je samo kolo programatora. Ostali gumbi nisu aktivni.




4. Slijedite upute na zaslonu aplikacije HomeWhiz.

5. Pričekajte dok se instalacija ne završi. Kada se podešavanje dovrši dajte naziv perilici rublja. Sada vidite proizvod koji ste dodali u aplikaciji HomeWhiz.




Perilica rublja automatski će se isključiti ako ne utvrdi da je podešavanje bilo uspješno u roku od 5 minuta. U tom slučaju, morate ponovno započeti postupak podešavanja. Ako se problem i dalje pojavljuje obratite se ovlaštenom servisu.

Perilicu možete upotrebljavati s više pametnih uređaja. Za to preuzmite aplikaciju HomeWhiz i na druge pametne uređaje. Kada pokrenete aplikaciju, morat ćete se prijaviti putem računa koji ste prethodno kreirali i uparili s perilicom. U protivnom pročitajte dio „Podešavanje perilice rublja povezane s drugim računom”.



Aplikacija HomeWhiz možda će od vas zahtijevati unos broja proizvoda koji je prikazan na naljepnici proizvoda. Naljepnicu proizvoda možete pronaći unutar vrata uređaja. Broj proizvoda je zapisan na ovoj naljepnici.



6.15.2 Postavljanje perilice rublja povezane s drugim računom

Ako je perilica rublja koju želite koristiti prethodno uvedena u sustav s računom neke druge osobe, tada trebate uspostaviti novu vezu između aplikacije HomeWhiz i proizvoda.

1. Preuzmite aplikaciju HomeWhiz na novi pametni uređaj koji želite upotrebljavati.
2. Stvorite novi račun i prijavite se na njega putem aplikacije HomeWhiz.
3. Sljedite korake opisane za podešavanje aplikacije HomeWhiz i nastavite s postupkom postavki.




S obzirom na to da značajka HomeWhiz i funkcija daljinskog upravljanja vašeg proizvoda rade putem Bluetooth ili Wi-Fi tehnologije, ovisno o modelu vašeg proizvoda, važno je napomenuti da samo jedna aplikacija HomeWhiz može kontrolirati vaš proizvod u bilo kojem trenutku.

6.15.3 Brisanje podudarnosti računa HomeWhiz

Sljedite sljedeće korake kako biste izbrisali perilicu koja je prethodno povezana s tuđim računom.

1. Uključite svoj stroj pomoću programske tipke.
2. Kada vaš stroj radi, pritisnite i držite tipku za funkciju daljinskog upravljača i tipku za postavljanje vremena završetka 5 sekundi.



3. Nakon odbrojanja na zaslonu čut ćete zvuk upozorenja od proizvoda koji vas obavještava o zahtjevu. Brisanje podudaranja trajat će nekoliko sekundi.

Nakon ove radnje ne možete koristiti funkciju HomeWhiz svoje perilice dok ne izvršite drugu postavku.

Vaš proizvod ne mora biti povezan s internetom kako bi izbrisao podudarni račun. Vaš zahtjev će biti primljen. Ovo podudaranje automatski će se izbrisati kada se proizvod prvi put poveže s internetom.

6.15.4 Funkcija daljinskog upravljanja i njena upotreba

Nakon postavljanja HomeWhiza, bežična veza će se automatski uključiti. Za aktiviranje ili deaktiviranje bežične veze pogledajte "Bežična veza".

Ako isključite, pa uključite perilicu dok je Wireless povezivanje aktivno, ono će se automatski ponovno spojiti. U slučajevima promjene mrežne lozinke ili isključivanja modema, Wireless povezivanje će se automatski isključiti. U tom slučaju morate ponovno uključiti Wireless povezivanje ako želite upotrebljavati funkciju daljinskog upravljanja.

Status Wireless povezivanja možete pratiti na zaslonu za praćenje svog statusa povezivanja. Ako simbol neprekidno svijetli, tada imate uspostavljenu vezu s internetom. Ako simbol treperi, to znači da se uređaj pokušava povezati. Ako je simbol isključen, to znači da nemate vezu.



Kada je Wireless veza uključena na vašem proizvodu, moći će se odabrati funkcija daljinskog upravljanja.

Ako ne možete odabrati funkciju daljinskog upravljanja, provjerite status veze. Ako se veza ne može uspostaviti ponovite postavke početnog podešavanja na uređaju.

Ako želite daljinski upravljati perilicom rublja, morate aktivirati funkciju daljinskog upravljanja pritiskom na gumb Daljinski upravljač na upravljačkoj ploči. Kada se uspostavi pristup proizvodu, tada ćete vidjeti zaslon sličan onome dolje.



Kad je daljinsko upravljanje aktivirano, možete jedino upravljati proizvodom, isključiti ga i pratiti status na perilici rublja. Svim funkcijama, osim blokadom za djecu, može se upravljati iz aplikacije.

Možete pratiti je li funkcija daljinskog upravljanja uključena ili isključena pomoću pokazivača funkcije na zaslonu.

Ako je funkcija daljinskog upravljanja isključena, na rublju se obavljaju sve operacije, a na aplikaciji je dopušteno samo praćenje statusa.

Funkcija daljinskog upravljanja možda se neće aktivirati ako je daljinska veza isključena ili su vrata proizvoda uključena.

Nakon aktiviranja, funkcija daljinskog upravljanja na vašoj perilici rublja ostaje aktivna osim u određenim okolnostima. Ova vam značajka omogućuje upravljanje vašim strojem putem interneta, bez obzira je li stroj uključen ili isključen i bez obzira na vašu lokaciju.

U određenim slučajevima isključuje se iz sigurnosnih razloga:

- Kada dođe do prekida napajanja vašeg stroja za pranje rublja.
- kada se otvore vrata perilice rublja,
- Kada je kolo programatora okrenuto, a odabran je drukčiji program ili kada je uređaj isključen.

6.15.5 Rješavanje problema

Ako imate problema s upravljanjem ili vezom učinite sljedeće: Pratite pojavljuje li se problem i dalje nakon što se poduzeli određene korake.

1. Provjerite je li pametni uređaj povezan na odgovarajuću kućnu mrežu.

2. Ponovno pokrenite aplikaciju.

3. Isključite i uključite Bluetooth ili Wi-Fi putem upravljačke ploče, ovisno o modelu vašeg proizvoda.

4. Ako se veza ne može uspostaviti s gore navedenim postupcima, ponovite početne postavke podešavanja na perilici rublja.

Ako se problem i dalje pojavljuje obratite se ovlaštenom serviseru.

6.15.6 Prikaz vrijednosti potrošnje u aplikaciji HomeWhiz

Vaš proizvod ima značajku upravljanja potrošnjom. Mogućnosti ove značajke mogu se razlikovati između različitih modela proizvoda, uključujući funkcije kao što su praćenje potrošnje energije, praćenje potrošnje vode i više. Da bi ova značajka radila, vaš proizvod mora biti dodan u aplikaciju HomeWhiz i povezan na internetsku mrežu.

Pomoću ove značajke možete pratiti podatke o potrošnji svog pametnog proizvoda u različitim vremenskim intervalima i iskoristiti prilagođene prijedloge usmjerene na smanjenje potrošnje.



Imajte na umu da su podaci o potrošnji prikazani u aplikaciji HomeWhiz samo u informativne svrhe i možda neće točno odražavati stvarnu upotrebu. Vrijednosti navedene na etiketi proizvoda dobivene su u standardiziranim laboratorijskim uvjetima. Imajte na umu da vaše stvarne brojke potrošnje mogu varirati ovisno o individualnim obrascima korištenja i različitim klimatskim uvjetima.




Prvo pročitajte „Sigurnosne upute“!

Rok trajanja proizvoda produžit će se te će se umanjiti česti problemi ako se proizvod redovito čisti.

7.1 Čišćenje ladice za deterdžent

Redovito čistite ladicu za deterdžent (jednom svakih 4 ili 5 pranja) na dolje naveden način i tako spriječite nakupljanje deterdženta u prahu.

Očistite iz sifona ostatke mješavine vode i omekšivača tkanine u odjeljku omekšivača.



1. Pritisnite označeno dio u sredini ladice za deterdžent i zatim povucite ladicu prema sebi i izvadite je.
2. Podignite i uklonite sifon sa stražnje strane kako je prikazano.
3. Isperite ladicu i sifon u umivaoniku s puno tople vode. Koristite rukavice i odgovarajuću četku i tako spriječite kontakt ostatak u ladici s kožom.
4. Nakon čišćenja, čvrsto pričvrstite sifon i ladicu natrag.


7.2 Čišćenje vrata perilice i bubnja

Za proizvode koji imaju program za čišćenje bubnja, pogledajte dio rukovanje proizvodom.



Postupak čišćenja bubnja ponovite svaka 2 mjeseca.

NAPOMENA: Koristite sredstvo protiv kamenca koje je prikladno za perilice.



Nakon svakog pranja pripazite da u proizvodu ne ostane stranih tvari.

Ako su otvori na brtvi vrata prikazani na slici dolje blokirani, otvorite otvore pomoću čačkalice.

Strane metalne tvari izazvat će mrlje od hrđe na bubnju. Očistite mrlje s površine bubnja pomoću sredstava za čišćenje nehrđajućeg čelika.

Nikad ne koristite čeličnu vunu ili žičanu vunu. One će oštetiti obojane, kromirane i plastične površine.

Preporučujemo obrisati brtvu na vratima suhom i čistom krpom na kraju programa. Ovo će ukloniti ostatke s brtve na vratima uređaja i spriječiti stvaranje neugodnih mirisa.


7.3 Čišćenje kućišta i upravljačke ploče

Kućište proizvoda obrišite sa sapunicom ili nekorozivnim blagim gel-deterdžentom ako je potrebno, zatim osušite s mekanom krpom.

Za čišćenje upravljačke ploče koristite samo mekanu i vlažnu krpu. Ne koristite sredstva za čišćenje koja sadrže izbjeljivač

7.4 Čišćenje filtera za dovod vode

Filter se nalazi na kraju svakog ventila za dovod vode sa stražnje strane proizvoda, a na kraju svakog crijeva za dovod vode nalazi se priključak za slavinu. Ovi filteri sprječavaju da strane tvari i prljavština iz vode prodru u proizvod. Filteri se trebaju očistiti ako se zaprljaju.



1. Zatvorite slavine.
2. Uklonite matice sa crijeva za dovod vode kako biste pristupili filtrima na ventilima za dovod vode i očistite ih s odgovarajućom četkom. Ako su filtri previše zaprljani, uklonite ih s njihovih mjesta pomoću kliješta i očistite ih na ovaj način.
3. Izvadite filtre na ravnom kraju crijeva za dovod vode zajedno s brtvama i dobro ih očistite tekućom vodom.
4. Pažljivo zamijenite brtve i filtre i rutomategnite njihove matice.

7.5 Pražnjenje preostale vode i čišćenje filtra pumpe

Sustav filtra u proizvodu sprječava da kruti predmeti poput gumba, kovanica i vlakna tkanina ne začepe impeler pumpe prilikom pražnjenja vode za pranje. Stoga će se voda ispustiti bez problema i to će produžiti vijek trajanja pumpe.

Ako proizvod ne uspije ispustiti vodu iz svoje unutrašnjosti, to znači da je filter pumpe začepljen. Filter se mora očistiti svaki put kada se začepe ili svaka 3 mjeseca. Voda se treba prvo ispustiti kako bi se očistio filter pumpe.

Pored toga, prije transportiranja proizvoda (npr. prilikom premještanja u drugu kuću) voda se treba potpuno ispustiti.



NAPOMENA:

Strane tvari zaostale u filteru pumpe mogu oštetiti proizvod ili izazvati probleme s bukom.

Ako živite u područjima podložnim mrazu, ne zaboravite zatvoriti slavinu za vodu, odvojiti glavno crijevo i ispustiti vodu iz proizvoda kada nije u upotrebi.

Nakon svake upotrebe, zatvorite slavinu na koju je priključeno glavno crijevo.


Za čišćenje prljavog filtra i ispuštanje vode:

1. Iskopčajte proizvod iz strujne utičnice i tako prekinite opskrbu strujom.



Temperatura vode u proizvodu može porasti do 90 °C. Izbjegnite opasnost od opekline i očistite filter nakon što se voda u proizvodu ohladi.

2. Otvorite poklopac filtra.



3. Za ispuštanje vode slijedite donje postupke.

Ako proizvod nema crijevo za odvod vode u hitnom slučaju, za ispuštanje vode:



- Postavite veliku posudu na kraju crijeva i skupite vodu iz filtra.
- Kada filter pumpe počne propuštati vodu olabavite ga okretanjem (u smjeru obrnutom od smjera kazaljke na satu). Posudu, koju ste stavili ispred filtra, napunite vodom koja istječe. Pripremite krpu za kupljenje vode koja se može izliti.

- Potpuno okrenite i uklonite filter pumpe kada voda isteče iz proizvoda.
- 1. Očistite sve ostatke iz unutrašnjosti filtra poput vlakana, ako postoje, oko područja impelera pumpe.

- 2. Zamijenite filter.
- 3. Ako čep filtra ima dva dijela, zatvorite čep filtra pritiskom na jezičac. Ako se sastoji od jednog dijela, prvo stavite donje jezičce na njihovo mjesto, a zatim pritisnite gornji dio kako bi se zatvorio.

8 Rješavanje problema



Prvo pročitajte „Sigurnosne upute“!

Programi se ne pokreću nakon što se vrata perilice rublja zatvore.

- Gumb početak/pauza/poništenje nije pritisnut. >>>Pritisnite gumb početak / pauza / poništenje.
- Možda će biti teško zatvoriti vrata za punjenje u slučaju prevelike količine rublja. >>> Smanjite količinu rublja i provjerite jesu li vrata pravilno zatvorena.

Program se ne može uključiti ili odabrati.

- Perilica se prebacila u način samozaštite zbog problema napajanja (kao što su napon, tlak vode itd.). >>> Ovisno o modelu proizvoda, odaberite drugi program okretanjem gumba za odabir programa ili pritisnite i držite gumb uključivanja/isključivanja 3 sekunde i poništite program. Prethodni program će se opozvati. Pogledajte Poništavanje programa [► 30]

Voda unutar perilice.

- U perilici je ostalo malo vode zbog postupaka provjere kvalitete u proizvodnji. >>> To nije kvar jer voda ne šteti perilici.

Perilica ne prima vodu.

- Slavina je zatvorena. >>>Otvorite slavine.
- Crijevo za dovod vode je savijeno. >>>Ispravite crijevo.
- Filter za dovod vode je začepljen. >>> Očistite filter.
- Vrata za punjenje nisu zatvorena. >>>Zatvorite vrata.

Perilica ne cijedi vodu.

- Crijevo za ispuštanje vode začepljeno je ili presavijeno. >>>Očistite ili izravnajte crijevo.
- Filter pumpe je začepljen. >>> Očistite filter pumpe.

Perilica vibrira ili stvara buku.

- Perilica stoji neporavnato. >>> Podesite postolje i uravnotežite proizvod.
- Kruta tvar ušla je u filter pumpe. >>> Očistite filter pumpe.
- Transportni sigurnosni vijci nisu uklonjeni. >>>Uklonite transportne sigurnosne vijke.
- U perilici je premala količina rublja. >>>Dodajte još rublja u perilicu.
- U perilici je prevelika količina rublja. >>> Izvadite dio rublja iz perilice ili prerasporedite rublje rukom da se ravnomjerno rasporedili u perilici.
- Perilica se naslanja na tvrdi predmet. >>> Pazite da perilica nije naslonjena na nešto.

Na dnu perilice curi voda.

- Crijevo za ispuštanje vode začepljeno je ili presavijeno. >>>Očistite ili izravnajte crijevo.
- Filter pumpe je začepljen. >>> Očistite filter pumpe.

Perilica je stala ubrzo nakon početka programa.

- Perilica je privremeno prestala s radom zbog pada napona. >>> Perilica će nastaviti s radom kada se napon vrati na uobičajenu razinu.

Proizvod izravno cijedi vodu koju primi.

- Crijevo za ispuštanje vode nije na odgovarajućoj visini. >>> Spojite crijevo za ispuštanje vode kako je opisano u korisničkom priručniku.

Nema vidljive vode u perilici za vrijeme pranja.

- Voda se nalazi u nevidljivom dijelu perilice. >>>To nije kvar.

Vrata za punjenje ne mogu se otvoriti.

- Vrata za punjenje zaključana su zbog razine vode u perilici. >>>Izbacite vodu pokretanjem programa izbacivanja vode ili centrifuge.
- Perilica zagrijava vodu ili centrifugira. >>> Pričekajte da završi program.
- Vrata za stavljanje rublja mogu se zaglaviti zbog pritiska kojem su izložena. >>>Uzmite ručicu i gurnite pa povucite vrata perilice kako bi se otpustila i otvorila.
- Ako nema napajanja, vrata za punjenje neće se otvoriti. >>> Za otvaranje vrata perilice, otvorite čep filtra pumpe i povucite prema dolje ručku za otvaranje u hitnom slučaju koja se nalazi sa stražnje strane navedenog čepa. Pogledajte Zaključavanje vrata perilice rublja [► 29]

Pranje traje duže nego što je navedeno u korisničkom priručniku. (*)

- Tlak vode je nizak. >>> Perilica čeka primanje dovoljne količine vode kako bi se spriječila loša kvaliteta pranja zbog smanjene količine vode. Stoga se povećava vrijeme pranja.
- Napon je nizak. >>>Vrijeme pranja se produžuje kako bi se izbjegli loši rezultati pranja pri niskom naponu.
- Dolazna temperatura vode niska je. >>>Vrijeme potrebno za zagrijavanje vode produžuje se u hladno doba godine. Vrijeme pranja može se produžiti i da bi se spriječili loši rezultati pranja.

- Povećao se broj ispiranja i/ili količina vode za ispiranje. >>> Perilica povećava količinu vode za ispiranje kad je potrebno dobro ispiranje i po potrebi dodaje dodatni korak ispiranja.
- Nastao je višak pjene zbog upotrebe previše deterdženta te se stoga uključio automatski sustav za apsorpciju pjene. >>> Upotrebljavajte preporučenu količinu deterdženta.

Trajanje programa se ne odbrojava. (Na modelima sa zaslonom) (*)

- Mjerač vremena može se zaustaviti tijekom uzimanja vode. >>> Pokazatelj mjerača vremena neće odbrojavati dok perilica ne primi dovoljnu količinu vode. Perilica će čekati dok u njoj ne bude dovoljne količine vode da bi izbjegla slabe rezultate pranja zbog nedostatka vode. Pokazatelj mjerača vremena nastavit će s odbrojanjem nakon toga.
- Mjerač vremena može se zaustaviti tijekom grijanja. >>> Pokazatelj mjerača vremena neće odbrojavati dok perilica ne dosegne odabranu temperaturu.
- Mjerač vremena može se zaustaviti tijekom centrifuge. >>> Sustav za automatsko otkrivanje neravnomjerno raspoređenog rublja uključen je zbog neravnomjerne raspodjele rublja u perilici.

Trajanje programa se ne odbrojava. (*)

- Postoji neravnoteža rublja u perilici. >>> Sustav za automatsko otkrivanje neravnomjerno raspoređenog rublja uključen je zbog neravnomjerne raspodjele rublja u perilici.

Perilica se ne prebacuje na centrifugu. (*)

- Postoji neravnoteža rublja u perilici. >>> Sustav za automatsko otkrivanje neravnomjerno raspoređenog rublja uključen je zbog neravnomjerne raspodjele rublja u perilici.
- Perilica neće centrifugirati ako voda nije do kraja ispuštena. >>>Provjerite filter i crijevo za odvod vode.

- Nastao je višak pjene zbog upotrebe previše deterdženta te se stoga uključio automatski sustav za apsorpciju pjene. >>> Upotrebljavajte preporučenu količinu deterdženta.

Učinak pranja je loš: Rublje postaje sivo. ()**

- Upotrebljavana je nedovoljna količina deterdženta tijekom dužeg razdoblja. >>> Upotrebljavajte preporučenu količinu deterdženta koja odgovara tvrdoći vode i rublju.
- Duže se vrijeme pralo na niskim temperaturama. >>> Odaberite odgovarajuću temperaturu za pranje rublja.
- Upotrebljava se nedovoljna količina deterdženta za pranje s tvrdom vodom. >>> Upotreba nedovoljne količine deterdženta s tvrdom vodom uzrokuje lijepljenje prljavštine za tkaninu zbog čega tkanina s vremenom postaje siva. Teško je ukloniti sivi sloj jednom kad se stvori. Upotrebljavajte preporučenu količinu deterdženta koja odgovara tvrdoći vode i rublju.
- Upotrebljava se prevelika količina deterdženta. >>> Upotrebljavajte preporučenu količinu deterdženta koja odgovara tvrdoći vode i rublju.

Učinak pranja je loš: Ostaju mrlje ili rublje nije bijelo. ()**

- Upotrebljava se nedovoljna količina deterdženta. >>> Upotrebljavajte preporučenu količinu deterdženta koja odgovara tvrdoći vode i rublju.
- U uređaj je stavljena prevelika količina rublja. >>> Ne preopterećujte sušilicu. Puniti perilicu količinom preporučenom u „Tablici programa i potrošnje“.
- Odabrani su pogrešan program i temperatura. >>> Odaberite odgovarajući program i temperaturu za pranje rublja.
- Upotrebljava se pogrešna vrsta deterdženta. >>> Upotrebljavajte originalni deterdžent prikladan za perilicu.

- Upotrebljava se prevelika količina deterdženta. >>> Stavite deterdžent u odgovarajući odjeljak. Nemojte miješati izbjeljivač s deterdžentom.

Učinak pranja je loš: Pojavile su se masne mrlje na rublju. ()**

- Ne primjenjuje se redovito čišćenje bubnja. >>> Redovito čistite bubanj. Za ovaj postupak pogledajte Čišćenje vrata perilice i bubnja [► 35]

Učinak pranja je loš: Odjeća ima neugodan miris. ()**

- Na bubnju su se stvorili mirisi i slojevi bakterija kao rezultat neprekidnog pranja na niskim temperaturama i/ili na kratkim programima. >>> Ostavite ladicu za deterdžent i vrata perilice odškrinutima nakon svakog pranja. Tako se ne može stvoriti vlažna okolina u perilici koja je pogodna za razvoj bakterija.

Boja odjeće je izbljedjela. ()**

- U uređaj je stavljena prevelika količina rublja. >>> Ne preopterećujte sušilicu.
- Deterdžent koji se upotrebljava je vlažan. >>> Držite deterdžente zatvorenima u okolini u kojoj nema vlage i nemojte ih izlagati prekomjernim temperaturama.
- Odabrana je viša temperatura. >>> Odaberite odgovarajući program i temperaturu u skladu s vrstom i stupnjem zaprljanosti rublja.

Perilica rublja ne ispire dobro.

- Količina, marka i uvjeti skladištenja upotrijebljenog deterdženta nisu ispravni. >>> Upotrebljavajte deterdžent prikladan za perilicu rublja i rublje. Držite deterdžente zatvorenima u okolini u kojoj nema vlage i nemojte ih izlagati prevelikim temperaturama.
- Deterdžent je umetnut u pogrešan odjeljak. >>> Ako je deterdžent stavljen u odjeljak pretpranja iako ciklus pretpranja nije odabran, tada proizvod može iskoristiti ovaj deterdžent tijekom koraka ispiranja ili omekšavanja. Umetnite deterdžent u odgovarajući odjeljak.
- Filtar pumpe je začepljen. >>> Provjerite filter.

- Presavijeno je odvodno crijevo.
>>>Provjerite odvodno crijevo.

Rublje je kruto nakon pranja. ()**

- Upotrebljava se nedovoljna količina deterdženta. >>> Uporaba nedovoljne količine deterdženta za odgovarajuću tvrdoću vode može prouzročiti da rublje s vremenom postane kruto. Upotrebljavajte prikladnu količinu deterdženta u skladu s tvrdoćom vode.
- Deterdžent je umetnut u pogrešan odjeljak. >>> Ako je deterdžent stavljen u odjeljak pretpranja iako ciklus pretpranja nije odabran, tada proizvod može iskoristiti ovaj deterdžent tijekom koraka ispiranja ili omekšavanja. Umetnite deterdžent u odgovarajući odjeljak.
- Deterdžent se pomiješao s omekšivačem. >>>Ne miješajte omekšivač s deterdžentom. Operite i očistite ladicu vrućom vodom.

Rublje nema miris omekšivača. ()**

- Deterdžent je umetnut u pogrešan odjeljak. >>> Ako je deterdžent stavljen u odjeljak pretpranja iako ciklus pretpranja nije odabran, tada se ovaj deterdžent može iskoristiti tijekom koraka ispiranja ili omekšavanja. Operite i očistite ladicu vrućom vodom. Umetnite deterdžent u odgovarajući odjeljak.
- Deterdžent se pomiješao s omekšivačem. >>>Ne miješajte omekšivač s deterdžentom. Operite i očistite ladicu vrućom vodom.

Ostaci deterdženta u ladici za deterdžent. ()**

- Deterdžent je umetnut u vlažnu ladicu. >>>Osušite ladicu za deterdžent prije stavljanja deterdženta.
- Deterdžent je vlažan. >>> Držite deterdžente zatvorenima u okolini u kojoj nema vlage i nemojte ih izlagati prekomjernim temperaturama.
- Tlak vode je nizak. >>>Provjerite tlak vode.

- Deterdžent u odjeljku za glavno pranje postao je vlažan dok je stroj primao vodu za pretpranje. Rupe odjeljka za deterdžent su začepljene. >>>Provjerite otvore i očistite ih ako su začepljeni.
- Postoji problem s ventilima ladice za deterdžent. >>>Pozovite ovlaštenog serviser.
- Deterdžent se pomiješao s omekšivačem. >>>Ne miješajte omekšivač s deterdžentom. Operite i očistite ladicu vrućom vodom.
- Ne primjenjuje se redovito čišćenje bubnja. >>>Redovito čistite bubanj. Za ovaj postupak pogledajte Čišćenje vrata perilice i bubnja [► 35]

Unutar perilice se stvara previše pjene. ()**

- Upotrebljavaju se neprikladni deterdženti za perilicu rublja. >>>Upotrebljavajte deterdžente prikladne za perilicu rublja.
- Upotrebljava se prevelika količina deterdženta. >>>Upotrebljavajte samo dovoljnu količinu deterdženta.
- Deterdžent je skladišten u neprikladnim uvjetima. >>>Deterdžent čuvajte na zatvorenom i suhom mjestu. Nemojte ga skladištiti na prevrućem mjestu.
- Mrežasto rublje kao što je til može zbog svoje teksture stvoriti previše pjene. >>>Upotrebljavajte manje količine deterdženta za ovu vrstu rublja.
- Deterdžent je umetnut u pogrešan odjeljak. >>> Obvezno stavite deterdžent u odgovarajući odjeljak.
- Perilica je prerano primila omekšivač. >>>Možda postoji problem s ventilima ili ladicom za deterdžent. Pozovite ovlaštenog serviser.

Iz ladice za deterdžent izlazi pjena.

- Upotrebljava se prevelika količina deterdženta. >>> Pomiješajte 1 žlicu omekšivača i ½ litre vode i ulijte u odjeljak za glavno pranje u ladici za deterdžent. >>> U perilicu stavite deterdžent prikladan za programe i maksimalnu količinu rublja kako je označeno u „ Tablici programa i

potrošnje". Kad upotrebljavate dodatne kemikalije (sredstva za uklanjanje mrlja, bjelila itd.), smanjite količinu deterdženta.

Rublje ostaje mokro na kraju programa. (*)

- Nastao je višak pjene zbog upotrebe previše deterdženta te se stoga uključio automatski sustav za apsorpciju pjene.
>>> Upotrebljavajte preporučenu količinu deterdženta.

(*) Perilica se ne prebacuje na centrifugu kad rublje nije raspodijeljeno ravnomjerno u bubnju da bi se spriječilo oštećenje perilice i njezine okoline. Rublje se treba ponovno preraspodijeliti i treba ponovno uključiti centrifugu.

9 IZJAVA O OGRANIČENJU ODGOVORNOSTI

Neke (jednostavne) kvarove može riješiti sam krajnji korisnik bez ikakvih sigurnosnih problema ili opasnosti koje mogu iskrnuti uz uvjet da je to obavljeno u granicama i u skladu sa sljedećim uputama (pogledajte dio „Samopomoć“).

Stoga, osim ako nije drukčije određeno u donjem dijelu „Samopomoći“ popravke trebaju obaviti registrirani stručni servisi kako bi se izbjegli problemi sa sigurnosti. Registrirani stručni servis je stručni servis kojem je proizvođač odobrio pristup uputama i popisu rezervnih dijelova za ovaj proizvod u skladu s metodama opisanim u zakonskim aktima u skladu s Direktivom 2009/125/EC.

Međutim, samo servisni zastupnik (tj. ovlašteni stručni servisi) kojeg možete kontaktirati na telefonski broj naveden u korisničkom priručniku/jamstvenom listu ili ovlašteni zastupnik mogu obaviti servis u skladu s uvjetima jamstva. Stoga vas upozoravamo kako će popravci koje su obavili stručni servisi (koje nije ovlastila tvrtka) Whirlpool) poništiti jamstvo.

Samostalni popravak

Popravak može obaviti i sam krajnji korisnik koristeći izričito sljedeće rezervne dijelove: vrata, šarke i brtve za vrata, ostale brtve, sklop brave vrata te plastične periferne dijelove poput dispensera za

(**) Ne primjenjuje se redovito čišćenje bubnja. Čistite bubanj redovito. Pogledajte Čišćenje vrata perilice i bubnja ► 35]



Ako ne možete riješiti problem iako slijedite upute u ovom odjeljku, konzultirajte se s vašim dobavljačem ili ovlaštenim serviserom. Nikada nemojte sami pokušati popraviti proizvod koji ne radi.



Pogledajte dio o aplikaciji HomeWhiz za odgovarajuće informacije o rješavanju problema.

deterdžent (ažurirani popis dostupan je i na internetskim stranicama <https://parts-selfservice.europeanappliances.com> od 1. ožujka 2021.)

Pored toga, kako bi se osigurala sigurnost proizvoda i spriječila opasnost od teških ozljeda, spomenuta samopomoć treba se obaviti pridržavajući se uputa u korisničkom priručniku za samopomoć ili onih dostupnih na <https://parts-selfservice.europeanappliances.com>. Zbog vaše sigurnosti, iskopčajte proizvod iz strujne mreže prije početka obavljanja bilo kakve samopomoći.

Popravak i pokušaj popravka koje obavljaju krajnji korisnici za dijelove koji nisu uključeni na popis i/ili ako se ne pridržavaju uputa u korisničkom priručniku ili onih dostupnih na internetskim stranicama <https://parts-selfservice.europeanappliances.com>, mogu izazvati sigurnosne probleme koji se ne mogu pripisati tvrtki <https://parts-selfservice.europeanappliances.com> te će poništiti jamstvo proizvoda.

Stoga, izričito se preporučuje da se krajnji korisnici suzdrže od pokušaja popravka koji ne uključuje spomenuti popis rezervnih dijelova te da u tom slučaju kontaktiraju ovlaštene stručne servise ili registrirane stručne servise. U suprotnom, takvi pokušaji koje poduzmu krajnji korisnici

mogu izazvati sigurnosne probleme i oštetiti proizvod te posljedično izazvati požar, poplavu, smrt zbog strujnog udara i teške tjelesne ozljede.

Na primjer, ali ne ograničavajući se na, sljedeće popravke moraju obaviti ovlašteni profesionalni serviseri ili registrirani profesionalni serviseri: motor, sklop pumpe, glavnu ploču, upravljačku ploču motora, ploču zaslona, grijače, itd.

Proizvođač/prodavač neće se smatrati odgovornim u slučaju da krajnji korisnici ne poštuju gore navedeno

Dostupnost rezervnih dijelova za perilicu rublja ili sušilicu rublja koju ste kupili je 10 godina. Tijekom ovog razdoblja originalni rezervni dijelovi bit će dostupni za ispravan rad perilice-sušilice rublja.

Kada se uređaj isključi, dugim pritiskanjem 1 i 2 gumba pomoćne funkcije, prikazuje se odbrojavanje 3-2-1 i ukupan broj ciklusa pranja izvršenih na uređaju.
 Nakon prikazivanja ukupnog broj ciklusa pranja, prikazat će se kodovi grešaka ako postoje. Provjerite informacije na zaslonu preko donje tablice.

Informacije na zaslonu	Uzrok	Rješenje
Gr	Sigurnosni algoritam pokrenut je na uređaju.	Čekajte da prođe natpis. Nakon pritiskanja gumba pomoćne funkcije 1 i 2, provjerite informacije na zaslonu.
SC	Vaša reklamacija nije riješena tijekom provjere.	Pozovite ovlaštenog servisera.
E5	Možda je začepljen filter pumpe.	Očistite filter pumpe. Pogledajte dio "Pražnjenje preostale vode i čišćenje filtra pumpe". Isprobajte ciklus centrifuge. Ako problem nije riješen, nazovite servisni odjel.
E8	Stroj ne uzimati vodu.	• Uključite slavine. • Uvjerite se da ne dolazi do curenja vode. • Provjerite priključak crijeva za ulaz vode i zategnite crijevo ako je presavijeno. • Očistite filter pumpe. Pogledajte dio "Pražnjenje preostale vode i čišćenje filtra pumpe". • Zatvorite prednji poklopac stroja. Uvjerite se da je poklopac zaključan. Ponovno pokrenite stroj. Ako problem nije riješen, nazovite servisni odjel.
E29	Perilica se prebacila u način samozaštite zbog problema napajanja (kao što su napon, tlak vode itd.).	Za opoziv programa okrenite tipku za odabir programa te odaberite drugi program. Prethodni program će se opozvati. Pogledajte dio "Otkazivanje programa". Ako se problem i dalje ne otklanja, nazovite servisni odjel.
E17	Unutar stroja je višak pjene nakon dovršenog ciklusa.	• Skladištite deterdžent na zatvorenom i suhom mjestu. Nemojte ga skladištiti na prevrućem mjestu. • Rabite manje količine deterdženta za propusno rublje poput tila. • Rabite količinu deterdženta prikladnu za količinu rublja i razinu mrlje. • Upotrebljavajte samo dovoljnu količinu deterdženta. • Obvezno stavite deterdžent u odgovarajući odjeljak. • Pokrenite program za čišćenje bubnja dok je stroj prazan. Pogledajte program „Čišćenje bubnja“ Ako vaš stroj ne sadrži program za čišćenje bubnja, možete koristiti program Pamuk 90C. Nakon pokretanja kratkog programa bez deterdženta, provjerite stroj. Ako se problem i dalje ne otklanja, nazovite servisni odjel.
E18	Ciklus centrifuge nije pokrenut zbog neravnoteže stroja.	Provjerite rublje unutar stroja. Možda nije dovoljna količina rublja. Pokušajte povećati količinu rublja. Rublje bi moglo izazvati neravnotežu; sortirajte rublje ručno i rasporedite ga ravnomjerno unutar stroja. Isprobajte ciklus centrifuge.
E12	Možda je voda ušla u stroj.	Iskopčajte stroj. Možda ima vode ispod stroja. Pokupite vodu ispod stroja. Ponovno ukopčajte stroj. Isprobajte kratki ciklus. Ako se problemi ne riješe ili uočite vodu koja curi iz jednog crijeva, zatvorite ventile i nazovite servisni odjel.
E27	Provjerite ispuštanje vode iz stroja.	Pogledajte dio "Spajanje odvodnog crijeva na odvod".
E84	Ne može se uspostaviti BLE priključak.	Pokušajte ga spojiti. Pogledajte dio "Značajka HomeWhiz i funkcija daljinskog upravljanja". Ako se problem i dalje ne otklanja, nazovite servisni odjel.



Машина за перење алишта

Упатство за употреба



WAM 764WKB EE

Прво прочитајте го ова упатство за употреба!

Драг кориснику,

Ви благодариме што го избравте производот на Whirlpool .

Регистрирајте го Вашиот производ на www.register10.eu.

Се надеваме дека ќе добиете најдобри резултати од Вашиот производ кој е произведен со висок квалитет и најсовремена технологија. Затоа внимателно прочитајте го целото упатство за употреба и сите други придружни документи пред да го користите производот.

Следете ги сите предупредувања и информации во упатството за употреба. Така се заштитувате себеси и Вашиот производ од можни опасности.

Задржете го упатството за употреба. Ако го предадете производот на некој, дајте го и упатството за употреба. Условите за гаранција, употребата и методите за решавање проблеми на производот се во упатството за употреба.

Симболи и дефиниции

Во упатството за употреба се користат следниве симболи:

	Опасност што може да резултира со смрт или повреда.
	Важни информации или корисни совети за употреба.
	Прочитајте го упатството за употреба.
	Рециклирачки материјали.
	Предупредување за жешки површини.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ	Опасност што може да резултира со материјална штета на производот или неговата околина.

Содржина

1 Упатства за безбедност	47	6.1 Контролен панел	63	
1.1 Дозволена употреба	47	6.2 Символи на екранот	64	
1.2 Инсталација	48	6.3 Табела за програми и потрошувачка	65	МК
1.3 Електрични предупредувања ...	50	6.4 Избор на програма	67	
1.4 Чистење и одржување	51	6.5 Програми	67	
1.5 Технички информации за поврзување со Bluetooth и безжично поврзување	51	6.6 Избор на температура	70	
2 Важни упатства за животната средина	52	6.7 Избор на брзина на центрифугата	70	
2.1 Усогласеност со Директивата на ЕУ за електричен и електронски отпад - WEEE	52	6.8 Избор на помошна функција	71	
2.2 Информации за пакувањето	52	6.8.1 Помошни функции	71	
3 Технички спецификации	53	6.8.2 Функции/Програми избрани со притискање на копчињата за функции 3 секунди	73	
4 Монтажа	54	6.9 Време на завршување	74	
4.1 Распакувајте го и транспортирајте го производот	54	6.10 Стартување на програмата	75	
4.2 Соодветна локација за монтирање	54	6.11 Заклучување на вратата за полнење	75	
4.3 Монтирање на капаците на долниот панел	55	6.12 Промена на изборот по започнувањето на програмата ..	76	
4.4 Вадење на безбедносните шрафови за транспорт	55	6.13 Откажување на програмата	77	
4.5 Поврзување со доводот за вода	56	6.14 Крај на програмата	77	
4.6 Поврзување на одводното црево со одводот	56	6.15 Карактеристика HomeWhiz и функција Далечинско управување	77	
4.7 Приспособување на ногалките ..	57	6.15.1 Инсталирање на HomeWhiz ...	78	
4.8 Електрично поврзување	57	6.15.2 Поврзување со машина за перење што е поврзана со туѓа сметка	80	
4.9 Стартување	57	6.15.3 Бришење на совпаѓање со сметката на HomeWhiz	80	
5 Почетна подготовка	58	6.15.4 Функција за далечинско управување и нејзина употреба	80	
5.1 Сортирање алишта	58	6.15.5 Решавање проблеми	81	
5.2 Подготовка на алиштата за перење	58	6.15.6 Приказ на вредности на потрошувачка на HomeWhiz ..	81	
5.3 Совети за заштеда на струја и вода	58	7 Одржување и чистење	82	
5.4 Ставање алишта	59	7.1 Чистење на фиоката за детергент	82	
5.5 Соодветен капацитет на полнење	59	7.2 Чистење на вратата и барабанот	82	
5.6 Користење детергент и омекнувач	59	7.3 Чистење на кукиштето и на контролната табла	83	
5.7 Совети за ефикасно перење	61	7.4 Чистење на филтрите за довод на вода	83	
5.8 Прикажано времетраење на програма	62	7.5 Испуштање на преостаната вода и чистење на филтерот на пумпата	83	
6 Ракување со производот	63			

8	Решавање проблеми	84
9	ОСИГУРУВАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТ.....	89



1 Упатства за безбедност

Важно е да се чита и да се набљудува

Пред да го користите апаратот, прочитајте ги овие упатства за безбедност.

Чувајте ги во близина за идни препораки. Овие упатства и самиот апарат даваат важни безбедносни предупредувања кои треба да се почитуваат во секое време. Производителот одбива каква било одговорност за непочитување на овие безбедносни упатства, за несоодветна употреба на друг апарат или неправилно поставување на контролите. Гарантните услови се наведени во документот доставен со апаратот.

- Чувајте ги многу малите деца (0-3 години) подалеку од апаратот. Држете ги малите деца (3-8 години) подалеку од апаратот, освен ако не се постојано надгледувани. Децата на возраст од 8 години и повеќе, како и лицата со намалени физички, сензорни или ментални способности или лицата со недостаток на знаење и искуство можат да го користат апаратот само под надзор или откако ќе добијат јасни упатства за безбедна употреба и

разбирање на можните ризици. Децата не смеат да си играат со апаратот. Децата не смеат да извршуваат задачи за чистење и одржување без надзор. Не ја отварајте насилно вратата и не користете ја како скалило.



1.1 Дозволена употреба

- Апаратот не е наменет за работа со помош на надворешен уред за менување, како што е тајмер или посебен далечински управуван систем.
- Овој апарат е наменет за употреба во домаќинството и слични апликации наведени на следниов начин:
 - Кујни за персоналот во продавници, канцеларии и други работни средини.
 - Куќи на фарма
 - Хотели, мотели, ноќевање со појадок и други станбени средини
 - Комунални простории во станбени згради или перални

- Не полнете го апаратот над максималниот капацитет (килограм сува крпа) наведен во табелата со програми.
- Овој апарат не е за професионална употреба. Не користете го апаратот на отворено.
- Не користете никакви растворувачи (на пр., терпентин, бензен), детергенти што содржат растворувачи, прашок за чистење, средства за чистење стакло или за општа намена или запаливи течности. Не перете во машина ткаенини кои се третирани со растворувачи или запаливи течности.



1.2 Инсталација

- Овој апарат бара две или повеќе лица да ракуваат и да го инсталираат за да спречат повреди. Носете заштитни ракавици за време на распакувањето и монтажата за да избегнете исекотини.
- Пред да ја наредите машината за сушење врз машината за перење алишта, контактирајте со нашиот сервис за постпродажба или со вашиот специјализиран дилер за да проверите дали е тоа можно. Ова е можно само ако машината за сушење е прикачена на машината за перење алишта со помош на соодветен комплет за редување што е достапен преку нашиот сервис за постпродажба или вашиот специјализиран дилер.
- Не го поставувајте апаратот на места каде што може да биде изложен на екстремни услови, како што се лоша вентилација, температури под 5 °C или над 35 °C.
- Поместете го апаратот без да го подигнете за работниот плот или горниот капак.
- Инсталацијата, вклучително и водоснабдувањето (доколку има) и електричните приклучоци и поправките мора да ги изврши квалификуван техничар.
- Не поправајте и не заменувајте ниту еден дел од апаратот, освен ако не е посебно наведено во упатството за користење.
- Држете ги децата подалеку од местото за монтажа.
- Откако ќе го отпакувате апаратот, проверете дали не е оштетен за време на транспортот. Во случај на

проблеми, контактирајте го дилерот или најблискиот сервис за постпродажба.

- По поставувањето на апаратот, амбалажниот отпад (пластика, стиропор итн.) чувајте го подалеку од дофат на деца за да избегнете ризик од задушување.
- Пред секоја инсталација, исклучете го апаратот од напојувањето за да избегнете струен удар.
- За време на инсталацијата, осигурајте се дека кабелот за напојување не е оштетен за да спречите пожар или струен удар.
- Не работете со апаратот додека не заврши инсталацијата.
- Кога го монтирате апаратот, проверете дали четирите стапала се стабилни и потпрени на подот, прилагодувајќи ги според потребите. Проверете дали апаратот е совршено израмнет со помош на нивелир.
- Кога го поставувате апаратот на дрвен или пловечки под (одредени видови паркет и ламинат), ставете шперплоча од 60 x 60 x 3 cm (минимум) под апаратот за да обезбедите стабилност.

- Поврзете го цревото(цревата) за влез на вода со доводот на вода во согласност со прописите на вашата локална водоводна компанија.
- Само за моделите со ладно полнење: не поврзувајте го доводот на топла вода.
- За модели со топло полнење: температурата на влезот за топла вода не смее да надмине 60 °C.
- Машината за перење е опремена со транспортни завртки за да се спречи какво било можно оштетување на внатрешноста за време на транспортот. Пред да ја користите машината, неопходно е да се отстранат транспортните завртки. По нивното отстранување, покријте ги отворите со затворените пластични капачиња.
- По инсталацијата, почекајте неколку часа пред да работите со апаратот за да се приспособи на условите на околината во просторијата.
- Проверете дали отворите за вентилација во основата на вашата машина за перење алишта (ако се достапни на

вашиот модел) не се попречени од тепих или друг материјал.

- Користете само нови црева за да го поврзете апаратот со доводот на вода. Не користете ги повторно старите комплети црева.
- Притисокот на снабдувачката вода мора да биде во опсег од 0,1-1 МПа.
- Не поправајте и не заменувајте ниту еден дел од апаратот, освен ако не е посебно наведено во упатството за користење. Користете само овластен сервис за постпродажба. Самостојната или непрофесионалната поправка може да доведе до опасен инцидент што резултира со опасност по животот или здравјето и/или значителна штета на имотот.
- Резервните делови за машините за перење во домаќинството ќе бидат достапни 10 години по пуштањето на последната единица на пазарот, како што налага Регулативата за екодизајн за одржливи производи.



1.3 Електрични предупредувања

- За да го исклучите апаратот од изворот на енергија:

- Исклучете го (ако приклучокот е достапен), или
- користете повеќеполен прекинувач инсталиран пред штекерот во согласност со локалните правила за жици.
- Осигурајте се дека апаратот е заземјен во согласност со националните стандарди за електрична безбедност.
- Не користете продолжетоци, повеќе приклучоци или адаптери. Електричните компоненти не смеат да бидат достапни за корисникот по инсталацијата. Не користете го апаратот кога сте мокри или боси. Не ракувајте со апаратот ако кабелот за напојување или приклучокот се оштетени, ако апаратот не работи правилно или ако е оштетен или испуштен.
- Ако кабелот за напојување е оштетен, мора да се замени со идентичен од производителот, неговиот сервисер или слично квалификувани лица со цел да се избегнат можни опасности и ризик од струен удар.



1.4 Чистење и одржување

- Пред да извршите какво било одржување, исклучете го и исклучете го апаратот од напојувањето.
- Носете заштитни ракавици и безбедносни чевли за да избегнете повреда за време на одржувањето.
- Ракувајте со апаратот со две или повеќе лица за да спречите напрегање или повреда.
- Не користете опрема за чистење со пареа на апаратот за да спречите струен удар.
- Непрофесионалните поправки или одржување ја поништуваат гаранцијата и може да претставуваат безбедносни ризици.

1.5 Технички информации за поврзување со Bluetooth и безжично поврзување



Поедноставена декларација за сообразност на ЕУ

Со ова, Beko Europe Management S.R.l. изјавува дека радио опремата е во согласност со Директивата 2014/53/EУ.

Целосниот текст на декларацијата за сообразност на ЕУ е достапен на следната интернет адреса: <https://docs.emeappliance-docs.eu>

Опсег на фреквенција: 2.4 GHz (Wi-Fi или Bluetooth функција)

Максимална преносна моќност: <100mW (Wi-Fi или Bluetooth функција)

Детали за софтверот: Кварцна Wi-Fi

Овој производ собира и пренесува податоци за употреба кога е поврзан на интернет (на пр. поставки за температура, времетраење на употреба, кодови за грешки). Во согласност со Законот за податоци на ЕУ (Регулатива ЕУ 2023/2854), имате право да пристапите и да управувате со овие податоци.

За детали за тоа кои податоци се собираат, како се користат и како да пристапите до нив, посетете ја страницата: www.homewhiz.com/eu-data-act-policy

2 Важни упатства за животната средина

2.1 Усогласеност со Директивата на ЕУ за електричен и електронски отпад - WEEE

МК



Овој производ е во согласност со Директивата на ЕУ за отпадна електрична и електронска опрема (2012/19/EU). Овој производ има симбол за

класификација за отпадна електрична и електронска опрема (Директивата за отпадна електрична и електронска опрема).

Овој производ е направен со високо квалитетни делови и материјали што може да се користат повторно и што се соодветни за рециклирање. Не фрлајте го стариот производ заедно со домашниот отпад и со други видови отпад на крајот на неговиот животен век. Однесете го собирен центар за рециклирање електрична и електронска опрема. Консултирајте се со вашите локални власти за да дознаете повеќе за овие собирни центри.

2.2 Информации за пакувањето

Пакувањето се произведува од рециклирачки материјали во согласност со одредбите за заштита на животната средина на државно ниво. Не фрлајте го материјалот за пакување заедно со домашниот или друг отпад. Однесете ги во собирните центри за материјали за пакување назначени локалните власти.

3 Технички спецификации

Име на добавувачот или комерцијален бренд	WHIRLPOOL
Име на модел	WAM 764WKB EE
	7007240006
Номинална Капацитет (кг)	7
Максимална брзина на центрифуга (циклус/мин)	1400
Вградено	No
Висина (см)	84,5
Ширина (см)	60
Длабочина (см)	49,6
Единечен довод за вода / Двоен довод за вода	+ / -

МК


ENERGY


SUPPLIER'S NAME
MODEL IDENTIFIER → (*)




До информациите за моделот зачувани во базата на податоци на производот може да се дојде со внесување на следната веб-локација и пребарување на идентификаторот на Вашиот модел (*) што се наоѓа на етикетата за енергија.

<https://eprel.ec.europa.eu/>



Вредностите за потрошувачка се применуваат кога безжичната мрежна врска е исклучена.



Дефинираниот период на поддршка за ажурирање на софтверот поврзан со сајбер-безбедноста на производот е гарантниот период на производот. По овој период, ажурирањата на софтверот поврзани со сајбер безбедноста не се загарантирани.

Табела со симболи

Предупреждение	Брзо	Брзо+	Екстра плакнење	Дополнителна вода	Против туткање	Отстранување влакна од домашни миленици	Пареа	Ноќен режим	Натопување	Одложено плакнење	
Автоматско дозирање	Избор на течен детергент	Избор на омекнувач	Плакнење	Центрифуга+Цеденење	Цеденење	Температура	Центрифуга	Не Центрифуга	Вода од чешма (Ладна)	Без вода	Одложено време
Врата заклучување	Дете заклучување	Вклучување/исклучување	Вклучување/паузирање	Ниво на валкано ст	Додавање етикети	Преземена програма	Перење	Во ред (Крај)	Откажи	Против туткање+	Сушење
Киснење	Екстра суво	Исушено за дилење	Суви за пеглање	Темпирано сушење	Пери и носи	Интензивно	Режим на вода	Штедење вода	FreshCare		



Прво прочитајте го делот „Безбедносни упатства“!



Вашата машина за перење автоматски ја открива количината алишта што е внатре кога избирате програма.

При инсталација на производот, пред првата употреба треба да се калибрира за да се осигура дека откривањето на количината на алишта се прави на најпрецизен начин.

За да се направи ова, изберете ја програмата Чистење на барабанот* и откажете ја функцијата за центрифуга. Пуштете ја програмата без алишта. Почекајте да заврши програмата, би требало да трае околу 15 минути.

*Името на програмата може да варира во зависност од моделот. За соодветен избор на програма, прегледајте го делот за описи на програми.

- Контактирајте со најблискиот овластен сервис за инсталирање на апаратот.
- Погрижете се инсталирањето и електричното поврзување на производот да бидат направени од овластен сервисер. Производителот не е одговорен за штетите предизвикани од работа извршена од неовластени лица.
- Подготовката на локацијата и инсталацијата на струјата, водата и одводот на местото за монтажа се одговорност на потрошувачот.
- Проверете дали доводот за вода, одводните црева и електричниот кабел се превиткале, скинале или притиснале додека сте го туркале производот на своето место по монтажата или чистењето.
- Пред монтажата, проверете визуелно дали производот има дефекти. Не го инсталирајте производот доколку е оштетен. Оштетените производи претставуваат ризик за безбедноста.

4.1 Распакувајте го и транспортирајте го производот

Распакувајте го производот

- Отстранете ја картонската кутија или пакувањето од стиропор.
- За да ја отстраните картонската или стиропорната амбалажа под производот, внимателно подигнете го производот. Ако тоа не е можно, отстранете го така што малку ќе го навалите на страна или ќе го поставите на страна без да го оштетите производот.
- Отворете ја вратата и извадете го цреводот за влез и сите други додатоци внатре во барабанот.
- Откачете го кабелот за напојување и цреводот за одвод од нивните фиксни позиции.
- Отстранете ги безбедносните завртки за транспорт. (видете „Отстранување на безбедносните завртки за транспорт“)

Транспортирање на производот



Прво прочитајте го делот „Безбедност при транспорт“!

- Осигурајте се дека вратата и фиоката за детергент се затворени.
- Поставете ги безбедносните завртки за транспорт внимателно без да го оштетите барабанот на производот. (видете „Отстранување на безбедносните завртки за транспорт“)
- Спакувајте го производот со заштитно пакување за да спречите оштетување за време на транспортот.

4.2 Соодветна локација за монтирање

- Поставете го производот на тврд, цврст и рамен под. Не го поставувајте производот на површини како што се теписи со долги влакна или теписи што не се лизгаат, или на претерано еластични подови како што се акустични подни облоги.

Несоодветните површини може да предизвикаат проблеми со бучава и вибрации.

- Кога машината за перење и сушалната се поставени една врз друга, нивната вкупна тежина – кога се полни – изнесува отприлика 180 килограми. Ставете го производот на цврста и рамна површина со доволен капацитет на носивост.
- Не ставајте го производот врз кабелот за напојување.
- Не го монтирајте производот на места каде што температурата паѓа под 5°C. Тоа може да предизвика оштетување на производот поради замрзнување.
- Оставете минимално растојание од 1 cm меѓу производот и мебелот.
- Кога го монтирате апаратот на скалеста површина, нека биде подалеку од рабовите.
- Не го ставајте производот врз некаква платформа.
- Не ставајте или користете извори на топлина како што се шпорети, пегли, перни, греалки итн. врз производот.


4.3 Монтирање на капаците на долниот панел



Кај некои модели, основните делови на производите се целосно затворени. Овие производи немаат приклучоци и капацы.

- Со цел да се зголеми пријатноста на звукот на производот, прикачете го капакот А откако ќе ја извадите пената од пакувањето.

Капак А




Малку навалете ја машината наназад. Поставете ги јазичињата на капакот А на долниот панел. Завршете го монтирањето со вртење на капакот.

- Капакот Б и капачето се по избор.


Доколку се достапни, прикачете го капакот Б и капачето.

Капак Б



Поставете ги јазичињата на капакот Б на долниот панел. Завршете го монтирањето со вртење на капакот.


Капаче



Притиснете го капачето со прстот за да го вметнете.

4.4 Вадење на безбедносните шrafoви за транспорт

1. Олабавете ги сите навртки за безбеден транспорт со соодветен клуч додека не започнат да се вртат слободно.
2. Свиткајте го внатрешниот дел со притискање на местата за фат и извлекете го делот надвор.
3. Во дупчињата на задниот панел прикачете ги пластичните капачиња што се доставени во кесето со упатството за употреба.





СООПШТЕНИЕ

Извадете ги навртките за безбеден транспорт пред да работите со машината. Инаку, производот ќе се оштети.



СООПШТЕНИЕ

Чувајте ги навртките за безбеден транспорт на сигурно место ако треба повторно да ги употребите кога машината за перење ќе треба да се премести.

Поставете ги навртките за безбеден транспорт по обратен редослед од постапката за вадење.

Никогаш не поместувајте го уредот без правилно поставени навртки за безбеден.

4.5 Поврзување со доводот за вода




СООПШТЕНИЕ

Моделите со единичен довод за вода не треба да се поврзуваат со славина за топла вода. Алиштата може да се оштетат или производот може да премине во функција за заштита и да не работи.

Не користете стари или користени црева за довод на вода на новиот производ. Тоа може да предизвика истекување на вода во производот и дамки на алиштата.

1. Затегнете ги сите навртки со рака. Погрижете се сите приклучоци на цревата да бидат целосно затегнати. Никогаш не користете алат кога затегнувате навртки.
2. Откако ќе завршите со поврзување на цревата, отворете ги славините до крај и проверете дали има истекување на вода од точките на поврзување. Во случај на протекување, затворете ја славината и одвртете ја навртката. Проверете ја спојката и повторно затегнете ја

навртката внимателно. За да спречите евентуално протекување на вода и оштетувања што може да се појават, славините нека бидат затворени кога производот не е во употреба.




4.6 Поврзување на одводното црево со одводот

1. Прикачете го крајот на одводното црево директно со одводот на вода, лавабо или када.



Куќата ќе се поплави доколку одводното црево за вода се измести при испуштањето на вода. Постои и ризик од горење поради високите температури на перење. За да спречите вакви ситуации и да бидете сигурни дека Вашата машина без проблем ги извршува процесите на полнење и празнење, добро прицврстете го одводното црево.

2. Поврзете го одводното црево на минимална висина од 40 cm и максимална висина од 100 cm.
3. Инсталирањето на одводното црево за вода на ниво на земјата или блиску до подот (40 cm подолу), а потоа подигање на истото го отежнува испуштањето вода, а алиштата може да излезат многу влажни. Затоа следете ги висините што се дадени на сликата.



4. За да спречите отпадната вода повторно да се врати во производот и да се обезбеди лесно одводнување, не потопувајте го крајот на цреводот во отпадната вода или не ставајте го во одводот повеќе од 15 см. Доколку е предолго, скратете го.
5. Крајот на цреводот не смее да биде превиткан, нагазен ниту цреводот треба да биде притиснато меѓу одводот и машината. Во спротивно, може да се појават проблеми со испуштањето вода.
6. Ако должината на цреводот е многу кратка, додајте оригинално црево за продолжување. Вкупната должина на цреводот не треба да биде подолга од 3,2 м. За да спречите протекување на вода, секогаш прицврстувате го поврзувањето меѓу продолжното црево и одводното црево на производот со соодветен стегач за да не се откачи и да предизвика протекување.


4.7 Приспособување на ногалките



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

За да се обезбеди производот да работи тивко и без вибрации, тој мора да стои рамно и избалансирано на ногалките. Проверете дали производот е стабилен со приспособување на ногалките. Инаку, производот може да се поместува и да предизвика кршење, бучава и вибрации. За да избегнете оштетување на стегнатите навртки, не користете никакви алатки за олабавување на навртките.

1. Рачно разлабавете ги стегнатите навртки на ногалките.
2. Приспособете ги ногалките додека производот не застане рамно и стабилно.
3. Повторно затегнете ги сите навртки со рака.



МК

4.8 Електрично поврзување

Поврзете го производот за заземјен приклучок, заштитен со осигурувач 16 А. Нашата компанија нема да одговара за штетите што ќе настанат поради користење на производот без заземјување според локалните прописи.

- Поврзувањето мора да биде усогласено со државните регулативи.
- Инфраструктурата на електричното поврзување на машината мора да биде соодветна и да одговара на барањата на производот. Препорачливо е да се користи заштитен уред за диференцијална струја.
- Приклучокот за ел. енергија мора да биде на дофат по монтирањето.
- Доколку тековното напојување на осигурувачот или на прекинувачот во куќата е помала од 16 ампера, повикајте квалификуван електричар да постави осигурувач од 16 ампера.
- Дадениот напон во поглавјето „Технички спецификации“ мора да биде еднаков на напонот на струјата во штекерот.
- Не поврзувајте преку продолжени кабли или повеќенаменски приклучоци. Може да дојде до прегревање и горење поради кабелот за поврзување.




Оштетените кабли за напојување треба да ги замени овластен сервис за да се спречи можна опасност.

4.9 Стартување

Пред да почнете да го користите производот, направете ги подготовките опишани во поглавјето „Упатства за животната средина“ и „Инсталација“. Прво вклучете ја програмата за чистење на барабанот за да ја подготвите машината за перење алишта. Доколку оваа програма ја нема кај Вашата

машина, применете го методот опишан во поглавјето „Чистење на вратата за полнење и барабанот“.



Останала малку вода во машината заради процесот за контрола на квалитетот во производството. Не е штетно за производот.

МК

5 Почетна подготовка



Прво прочитајте го делот „Безбедносни упатства“!

5.1 Сортирање алишта

- Сортирајте ги алиштата во согласност со видот ткаенина, боја и степенот на извалканост, како и со дозволената температура на водата.
- Секогаш почитувајте ги упатствата што се дадени на етикетите на облеката.

5.2 Подготовка на алиштата за перење

- Алиштата со метални предмети како што се жици, ремени или метални копчиња ќе го оштетат производот. Тргнете ги металните делови или перете ги алиштата ставени во вреќичка за перење или во навлака за перница.
- Извадете ги сите предмети од џебовите, како што се монети, пенкала или спојувалки и превртете ги џебовите на надвор и исчеткајте ги. Таквите предмети може да го оштетат производот и да предизвикуваат проблем со бучава.
- Ставете ги малите алишта, како што се бебешките чорапчиња или најлонските чорапи во вреќичка за перење или во навлака за перница.
- Ставете ги завесите внатре без да ги притискате. Извадете ги деловите за закачување на завесите. Деловите за закачување на завеси може да предизвикаат влечење и кинење на завесата.

- Закопчајте ги патентите, зашијте ги разлабавените копчиња и искинатите делови на алиштата.
- Перете ги производите со етикети „може да се пере во машина“ или „рачно перење“ само на соодветна програма.
- Не перете обоени и бели алишта заедно. Нови, темно обоени памучни ткаенини може да испуштат многу боја. Исперете ги посебно.
- Тврдокорните дамки мора да се третираат соодветно пред перење.
- Перете ги панталоните и деликатните алишта превртени наопаку.
- Алиштата на коишто има материјали како брашно, прашина од бигор, млеко во прав, итн. мора прво да се истресат пред да се стават во производот. Права од алиштата може со време да се налепи на внатрешните делови на производот и да го оштети.

5.3 Совети за заштеда на струја и вода

Следниве информации ќе Ви помогнат да го користите производот на еколошки и штедлив начин за енергија/вода.

- Користете го максималниот капацитет на полнење за избраната програма, но не преполнувајте. Видете во „Табела за програми и потрошувачка“.
- Следете ги препораките за температура на пакувањето на детергентот.
- Перете ги малку извалканите алишта на ниски температури.
- Бирајте брзи програми за малку извалкани и мали количини алишта.

- Не користете претперење или високи температури за алишта што не се многу валкани или исфлекани.
- Ако планирате да ги сушите алиштата во сушална, изберете ја најголемата брзина за центрифуга што се препорачува за програмата за перење.
- Не користете повеќе детергент од препорачаната количина наведена на пакувањето.

5.4 Ставање алишта

1. Отворете ја вратата за полнење.
2. Ставете ги алиштата во производот така што ќе бидат лабаво распоредени.
3. Притиснете ја вратата за полнење да се затвори додека не слушнете звук на заклучување. Проверете дали некое парче од облеката се зафатило за вратата. Вратата за полнење е заклучена додека работи програма. Заклучувањето на вратата ќе се исклучи штом ќе заврши програмата. Потоа, можете да ја отворите вратата за полнење. Доколку вратата не се отвори, применете ги решенијата дадени за грешката „Вратата за полнење не може да се отвори“ во делот за отстранување проблеми.

5.5 Соодветен капацитет на полнење

Максималниот капацитет за полнење зависи од видот на алиштата, степенот на извалканост и саканата програма за перење.

Производот автоматски ја прилагодува количината вода според тежината на алиштата ставени во неа.




Следете ги упатствата во „Табела за програми и потрошувачка“. Кога апаратот е преоптоварен, перењето не ги дава посакуваните резултати. Исто така, може да се појават проблеми со бучава и вибрации.

5.6 Користење детергент и омекнувач



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Прочитајте ги упатствата на производителот на пакувањето кога користите детергенти, омекнувачи, штирак, средства за белење и обезбојување, средства против бигор и следете ги дадените информации за дозирањето. Користете мерилка ако има.



Фиоката за детергент се состои од три дела:

- (1) за претперење,
- (2) за главно перење,
- (3) за омекнувач,
- (☼) дел со сифон во преградата за омекнувач,
- (☞) има апарат за течен детергент за употреба на течен детергент во главната преграда за перење.

Детергент, омекнувач и други средства за чистење

- Додајте детергент и омекнувач пред да ја вклучите програмата за перење.
- Не ја оставајте отворена фиоката за детергент додека е во тек програма за перење.
- Доколку користите програма без претперење, не ставајте детергент во преградата за претперење (преграда бр. 1).

- Доколку користите програма за претперење, стартувајте ја машината откако ќе додадете детергент во прав во преградите за претперење и главно перење (прегради 1 и 2).
- Не избирајте програма со претперење ако користите вреќичка или топка со детергент. Ставете ги топката или вреќичката со детергент директно меѓу алиштата во производот.
- Доколку користите течен детергент, следете ги упатствата во „Употреба на течен детергент“ и не заборавајте да го ставите апаратот за течен детергент во правилната положба.

Избор на вид детергент

Видот детергент што треба да се користи зависи од видот на ткаенината и бојата.

- Користете различни детергенти за обоени и бели алишта.
- Перете ги деликатните алишта само со специјални детергенти (течен детергент, шампон за волна, итн.) што се наменети само за деликатни алишта.
- Се препорачува употреба на течен детергент за перење темно обоени алишта или прекривки.
- Перете волна со посебни детергенти направени специфично за волна.
- Прегледајте го делот за описи на програми за предложената програма за различни текстили.
- Сите препораки за детергенти се важечки за температурниот опсег на програмите што може да се избере.



Треба да се користат само детергенти, омекнувачи и адитиви погодни за машини за перење.

Не користете сапун во прав.

Прилагодување на количината на детергент

Количината на детергентот зависи од количината на алиштата за перење, колку се извалкани и тврдоста на водата.

- Не ги надминувајте препорачаните вредности на дозирање на пакувањето на детергентот за да се решат проблемите со прекумерна пена и слабо плакнење, за да заштедите пари и да ја заштитите животната средина.
- Користете помали количини детергент за помалку извалкани алишта, особено во области со мека вода.

Употреба на омекнувачи

Ставете омекнувач во преградата за омекнувач во фиоката за детергент.

- Не надминувајте го нивото (>max<) што е означено во преградата за омекнувачот.
- Ако омекнувачот не е течен, разредете го со вода пред да го ставите во преградата за омекнувач.




ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Не користете течни детергенти или други материјали со својства за чистење освен ако не се наменети за употреба во машина за перење за омекнување на алиштата.

Употреба на течни детергенти

Ако производот има апарат за течен детергент

- Притиснете и завртете го апаратот на местото каде што е прикажано кога сакате да користите течен детергент. Делот што паѓа надолу ќе послужи како бариера за течниот детергент.
- Исчистете со вода кај неговото место или извадете го од неговото место кога е потребно. Не заборавајте да го ставите апаратот во главната преграда за перење (преграда бр. 2) по чистењето.
- Апаратот треба да биде поставен нагоре ако користите детергент во прав.



Употреба на детергент во гел и во форма на таблета

- Ако детергентот е течен и нема преграда за течен детергент во Вашиот производ, ставете го детергентот во гел во преградата за главно перење во првото примање вода. Ако производот има преграда за течен детергент, наполнете ја преградата со детергент пред да ја вклучите програмата.
- Ако детергентот во гел не е течен или е во форма на таблета со течен детергент, ставете го директно во барабанот пред перење.
- Ставете го детергентот во форма на таблета во преградата за главно перење (преграда бр. 2) или директно во барабанот пред перење.

Употреба на штирак

- Ставете течен штирак, штирак во прав или фабричка боја во преградата за омекнувач.
- Не користете омекнувач и штирак во иста програма на перење истовремено.
- Избришете ја внатрешноста на производот со влажна и чиста крпа по употреба на штирак.

Употреба на средство против бигор

- По потреба, користете само средство против бигор направено за машини за перење.

Употреба на средства за белење и обезбојување

- Изберете програма со претперење и додајте белило на почеток на претперењето. Не ставајте детергент во предградата за претперење. Како алтернатива, изберете програма со дополнително плакнење и додајте белило додека производот прима вода во преградата за детергент за време на првиот чекор на плакнење.
- Не ги мешајте и не користете белило и средство за обезбојување заедно.
- Бидејќи белилото може да предизвика иритација на кожата, користете само мали количини (1/2 филцан за чај - приближно 50 мл и добро исплакнете ги алиштата.
- Не истурајте го белилото директно врз алиштата.
- Не користете белило за алишта во боја.
- Изберете програма за перење со ниска температура кога користите средство за обезбојување на база на кислород.
- Средствата за обезбојување на база на кислород може да се користат заедно со детергент. Меѓутоа, доколку ја нема истата вискозност како детергентот, прво ставете го детергентот во преградата бр. „2“ во фиоката за детергент и почекајте производот да го исплакне детергентот за време на внесувањето вода. Додадете го обезбојувачот во истата преграда додека машината продолжува да внесува вода.

5.7 Совети за ефикасно перење

Алишта			
Светли бои и бели алишта	Бои	Црни/Темни бои	Деликатни алишта / Волна / Свила
(Препорачан опсег на температура врз основа на нивото на извалканост: 40-90 °C)	(Препорачан опсег на температура врз основа на нивото на извалканост: ладно -40 °C)	(Препорачан опсег на температура врз основа на нивото на извалканост: ладно -40 °C)	(Препорачан опсег на температура врз основа на нивото на извалканост: ладно -30 °C)

Ниво на извалканост	Многу извалкани (Тврдокорни дамки како масло, кафе, овошје и крв.)	Можеби ќе треба да ги третираме дажките пред да ги ставиме на переење или да вклучиме и предпереење. Детергентите во прашок и течните детергенти што се препорачуваат за бели алишта може да се користат во дози што се препорачани за многу извалкани алишта. Се препорачува да се користат детергенти во прашок за да се исчистат дамки од глина и земја и за дамки што се осетливи на избелувачи.	Детергентите во прашок и течните детергенти што се препорачуваат за алишта во боја може да се користат во дози што се препорачани за многу извалкани алишта. Се препорачува да се користат детергенти во прашок за да се исчистат дамки од глина и земја и за дамки што се осетливи на избелувачи. Треба да се користат детергенти што не содржат средство за обезбојување.	Течните детергенти што се погодни за алишта во боја и темни алишта може да се користат во дози што се препорачани за многу извалкани алишта.	Претпочитајте течни детергенти што се произведени за деликатни алишта. Волнените и свилените алишта мора да се перат со посебни детергенти за волна.
	Вообичаено извалкани (На пример дамки од телото на јаките и на манжетните)	Детергентите во прашок и течните детергенти што се препорачуваат за бели алишта може да се користат во дози што се препорачани за нормално извалкани алишта.	Детергентите во прашок и течните детергенти што се препорачуваат за алишта во боја може да се користат во дози што се препорачани за нормално извалкани алишта. Треба да се користат детергенти што не содржат средство за обезбојување.	Течните детергенти што се погодни за алишта во боја и темни алишта може да се користат во дози што се препорачани за средно извалкани алишта.	Претпочитајте течни детергенти што се произведени за деликатни алишта. Волнените и свилените алишта мора да се перат со посебни детергенти за волна.
	Малку извалкани (Нема видливи дамки.)	Детергентите во прашок и течните детергенти што се препорачуваат за бели алишта може да се користат во дози што се препорачани за малку извалкани алишта.	Детергентите во прашок и течните детергенти што се препорачуваат за алишта во боја може да се користат во дози што се препорачани за малку извалкани алишта. Треба да се користат детергенти што не содржат средство за обезбојување.	Течните детергенти што се погодни за алишта во боја и темни алишта може да се користат во дози што се препорачани за малку извалкани алишта.	Претпочитајте течни детергенти што се произведени за деликатни алишта. Волнените и свилените алишта мора да се перат со посебни детергенти за волна.

5.8 Прикажано времетраење на програма

Времетраењето на програмата може да се види на приказот на машината кога се избира програма. Во зависност од количината алишта во машината, пенењето, неизбалансираноста на алиштата, варирањето на напонот, притисокот на водата и поставките на програмата, времето на програмата автоматски се приспособува додека програмата работи.

Посебен Случај: Кога стартуваат програмите за памук и памук еко, екранот го прикажува времетраењето за пола полнење. Тоа е најчеста употреба. Откако ќе стартува програмата, за 20-25 минути, машината го открива реалното полнење. Ако откриеното полнење е повеќе од половина, програмата за мерење можете да ја приспособите соодветно, а времетраењето на програмата автоматски се зголемува. Измената можете да ја видите на екранот.


6 Ракување со производот




Прво прочитајте го делот
„Безбедносни упатства“!

МК

6.1 Контролен панел



- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1 Копче за избор на програма | 2 Светла за ниво на температурата |
| 3 Светла на индикаторот за ниво на центрифугата | 4 Екран |
| 5 Копче за вклучување / паузирање | 6 Копче за далечинска контрола |
| 7 Копче за поставување на време на завршување | 8 Копче 3 за дополнителни функции |
| 9 Копче 2 за дополнителни функции | 10 Копче 1 за дополнителни функции |
| 11 Копче за прилагодување на брзината на вртежите | 12 Копче за поставување температура |



- | | |
|---|--|
| 1 Индикатор за температура | 2 Индикатор за брзина на центрифугата |
| 3 Информации за времетраењето | 4 Символ за заклучување на вратата |
| 5 Индикатор за следење на програмата | 6 Индикатор дека нема вода |
| 7 Индикатор за да додадете алишта | 8 Индикатор за безжично поврзување |
| 9 Индикатор за далечинско управување | 10 Индикатор за вклучено задоцнето започнување |
| 11 Индикатори 3 за дополнителни функции | 12 Символ за вклучена заштита за деца |
| 13 Индикатори 2 за дополнителни функции | 14 Индикатори 1 за дополнителни функции |
| 15 Индикатор дека нема центрифуга | 16 Индикатор за чекање на плакнење |
| 17 Индикатор за ладна вода | |



Сликите што се користат за опис на машината во овој дел се шематски и може да не се совпаѓаат целосно со карактеристиките на Вашата машина.

6.3 Табела за програми и потрошувачка

Програма	Температура °C	Максимално полнење (кг)	Потрошувачка на вода (л)	Потрошувачка на енергија (kWh)	Максимална брзина	Помошни функции							Температура °C
						FreshCare	Брзо / Интензивно	Претпереење	Киснење	Пареа	Екстра плакнење	Штедење вода	
Cotton	90	7,0	94,0	2,300	1400	*	*	*	*	*	*	*	Ладно - 90
	60	7,0	94,0	1,700	1400	*	*	*	*	*	*	*	Ладно - 90
	40	7,0	92,0	1,050	1400	*	*	*	*	*	*	*	Ладно - 90
Eco 40-60	40***	7,0	53,0	0,625	1400								40-60
	40***	3,5	42,0	0,413	1400								40-60
	40***	2,0	30,0	0,222	1400								40-60
Synthetics	60	3,0	65,0	1,200	1200	*	*	*	*	*	*	*	Ладно - 60
	40	3,0	63,0	0,850	1200	*	*	*	*	*	*	*	Ладно - 60
Mixed	40	3,0	68,0	0,750	800	*	*	*	*	*			Ладно - 40
Rapid 28'	90	7,0	66,0	2,150	1400	*	*			*	*		Ладно - 90
	60	7,0	66,0	1,150	1400	*	*			*	*		Ладно - 90
	30	7,0	66,0	0,200	1400	*	*			*	*		Ладно - 90
Rapid 28' + Брзо / Интензивно	30	2,0	39,0	0,150	1400	*	*			*	*		Ладно - 90
Down Wear	60	2,0	75,0	1,200	800				*	*	*		Ладно - 60
Delicates/Wool	40	1,5	53,0	0,500	800						*		Ладно - 40
Drum Clean	90	-	73,0	2,600	600					*			90
20°C	20	7,0	92,0	0,700	1400	*	*	*	*	*	*	*	20
Dark Wash	40	3,0	75,0	0,800	1200	*	*	*	*	*	*		Ладно - 40
Intensive Wash	90	7,0	120,0	2,800	1400					*	*		20-90
Steam Refresh	-	1,0	1,5	0,110	-					*			-
RemoteCycle****													
Кошули	60	3,0	57,0	1,200	800	*	*	*	*	*	*	*	Ладно - 60
Ладно чистење	-	3,5	40,0	0,300	1400								Ладно -
Крпа	60	2,0	75,0	1,200	800				*	*	*		Ладно - 60
Завеси	40	2,0	86,0	0,650	800			*	*		*		Ладно - 40
Рекреативна/спортска опрема	40	3,0	51,0	0,550	1200			*					Ладно - 40
Долна облека	30	1,0	70,0	0,300	600						*		Ладно - 30

* : Се избира.

* : Автоматски избрано, не може да се откаже.

*** : Програмата Есо 40-60 е програма за тестирање според избор на температура од 40 ° C, регулатива на ЕУ - ЕУ/ 2019/2014 и EN 60456: 2016 / A11: 2020 стандард.

***** : Овие програми може да се користат со апликацијата HomeWhiz. Потрошувачката на енергија може да се зголеми поради поврзувањето.

- : Видете го описот на програмата при максимално полнење.



Прочитајте го делот за инсталација во упатството за употреба пред првата употреба. Помошните функции на табелата може да варираат во зависност од моделот на машината. Потрошувачката на вода и ел. енергија може да варира во зависност од промените во притисокот на водата, тврдината на водата и температурата, од температурата во средината, видот и количината на алиштата, од изборот на дополнителните програми и од промените во напонот.

Моделите на избор за помошни функции може да се променат од производителот. Новите модели на избор може да се додадат или отстранат.

Брзината на центрифугата на машината може да варира зависно од програмата, но оваа брзина не може да ја надмине максималната брзина на машината.

Нивото на бучава и влажност варира во зависност од брзината на центрифугирање; кога ќе се избере поголема брзина на центрифугирање за време на фазата на центрифугирање, алиштата содржат помалку влага, но на крајот од програмата се јавува поголема бучава.



Може да го видите времетраењето на перењето на екранот на машината додека избирате програма. Во зависност од количеството алишта што сте го ставиле во машината, може да има разлика од 1 -1,5 часа помеѓу времетраењето прикажано на екранот и вистинското времетраење на циклусот за перење.

Времетраењето автоматски ќе се ажурира веднаш по започнувањето на перењето.

Секогаш избирајте ја најниската потребна температура.

Најефикасни програми во однос на потрошувачката на енергија се генерално оние што перат на ниски температури подолго време.

Информациите за брзината на центрифугирање дадени во табелата со програми ја означуваат опцијата за брзина на центрифугирање прикажана на контролната табла.

Вредности на потрошувачка (МК)								
	Избор на температура °C	Брзина на центрифуга (циклус/мин)	Капацитет (кг)	Времетраење на програма (ч:мин)	Потрошувачка на енергија (kWh/циклус)	Потрошувачка на вода (литар/циклус)	Температура на перење (°C)	Процент на преостаната влага (%)
Eco 40-60	40	1351	7,0	03:27	0,625	53,0	32	53,0
	40	1351	3,5	02:41	0,413	42,0	29	53,0
	40	1351	2,0	02:41	0,222	30,0	23	55,9
Cotton	20	1400	7,0	03:15	0,700	92,0	20	53,9
	60	1400	7,0	03:15	1,700	94,0	60	53,9
Synthetics	40	1200	3,0	02:10	0,850	63,0	40	40,0
Rapid 28'	30	1400	7,0	00:28	0,200	66,0	23	62,0
Вредностите за потрошувачка дадени за програмите освен за програмата Eco 40-60 се само индикативни.								


6.4 Избор на програма

- Изберете ја програмата соодветна на видот, количеството и валканоста на алиштата според „Табела за програми и потрошувачка“.



Програмите се ограничени со најголема брзина на центрифугата, соодветна за дадениот вид текстил. При избор на програма, секогаш земајте ги во предвид видот ткаенина, бојата, степенот на нечистотија и дозволената температура на водата.

- Изберете ја посакуваната програма со тркалцето за избор на програма.



6.5 Програми

• Eco 40-60

Во програмата Eco 40-60, можете да ги перете нормално извалканите памучни алишта за кои е назначено да се перат заедно на 40°C или 60°C. Оваа програма е стандардна програма за тестирање според прописите за еколошки дизајн и енергетско означување на ЕУ. Иако оваа програма пере подолго од другите програми за перење, таа е поефикасна во однос на потрошувачката

на енергија и вода. Вистинската температура на водата може да се разликува од наведената температура на перење. Кога во машината ќе ставите помалку алишта (на пр. половина од капацитетот или помалку), времетраењето на етапите на програмата може автоматски да се скрати. На овој начин потрошувачката на енергија и вода е многу помала.

• Cotton

Со оваа програма можете да ја перете вашата издржлива памучна облека (чаршави, постелнина, крпи, бањарки, долна облека итн.). Кога ќе се притисне копчето за функцијата брзо перење, времетраењето на програмата станува значително пократко, но се обезбедува ефективен перформанс на перење со интензивни движења на перење. Ако не е избрана функцијата за брзо перење, многу валканите алишта ќе бидат добро испрани и исплакнати.

• Synthetics

Користете ја оваа програма за перење на алиштата, како што се маици, блузи, ткаенини од синтетички/памучни мешавини итн. Функцијата за брзо перење значително го скратува времетраењето на програмата и обезбедува ефективни перформанси на перење за малку извалкани алишта. Функцијата за брзо перење не е погодна за многу извалкани алишта.

Доколку Вашиот производ нема специфична програма за завеси, можете да ја користите оваа програма. Перете ги завесите на максимална температура од 40 °C и со брзина на центрифугирање до 800 вртежи во минута.

• Delicates/Wool

Користете за перење на волнени/деликатни алишта. Изберете ја соодветната температура што е посочена на етикетата на алиштата. Вашите алишта ќе се исперат со многу нежно дејство за да не се оштетат.

• Intensive Wash

Применувањето на чекор за пареа на почетокот на програмата овозможува полесно омекнување на нечистотиите. Користете ја оваа програма за оние алишта (бебешка облека, чаршафи, постелнина, долна облека и слични памучни артикли) коишто бараат антиалергиско и хигиенско перење на висока температура со интензивен и долг циклус на перење. Високиот степен на хигиена е обезбеден благодарение на примената на пареа пред да започне програмата, долгото време на загревање и дополнителниот чекор на плакнење.

• Down Wear

Користете ја оваа програма за да перете капути, палта, јакни и сл. што содржат пердуви на чијашто етикета е наведено дека може да се перат во машина. Благодарение на специјалните профили на центрифуги, водата загарантирано стигнува до најситните отвори во ткаенината.

На крајот на програмата се пушта пареа за да се омекнат гломазните алишта како што се пешкирите.

• Spin & Drain

Може да ја користите оваа програма за да ја отстраните водата од алиштата/во машината.

• Rinse & Spin

Користете ја оваа програма кога сакате да плакнете или да штиркате одвоено.

• Steam Refresh

Користете ја оваа програма за да ги намалите наборите и времето на пеглање на мала количина неисфлексани памучни, синтетички или мешани алишта.



Ова не е програма за перење. Не додавајте хемикалии како детергент, белило, отстранувач на дамки итн. во фиоката за детергент за време на оваа програма.

• Завеси

Можете да ја користите оваа програма за перење на драпери и завеси. Бидејќи нивната мрежеста ткаенина создава многу пена, ставете помало количество средство за перење. Благодарение на специјалниот профил на вртежи на оваа програма, драпериите и завесите помалку се гужваат. Не ставајте завеси над наведениот капацитет за да не ги оштетите.



Во оваа програма се препорачува да се користат посебни детергенти направени за завеси во одделот за детергент во прав.

• Кошули

Оваа програма се користи за да се перат заедно кошули од памук, синтетика и синтетички мешавини. Го намалува туткањето. На крајот на програмата облеката се третира со пареа за да биде помалку истуткана. Посебниот профил на центрифуга и пареата на крајот од програмата се специјално наменети за алиштата да не се туткаат. Кога е одбрана функцијата за брзо перење, се активира алгоритмот за претперење.

• го хемискиот предтретман директно на алиштата или додајте го заедно со детергентот во преградата за детергент во прав. На тој начин можете да добиете исти резултати како и со нормалното перење, но за многу пократок временски период. Животниот век на вашите кошули се

зголемува. Не користете детергент за претперење ако планирате да ја користите функцијата за одложување на машината. Детергентот за претперење може да се истури врз облеката и да направи дамки.

****** Се препорачува да го користите циклусот со не повеќе од 6 кошули за да ги минимизирате наборите на кошулите користејќи го овој циклус. Кога перете повеќе од 6 кошули, може да има разлики во нивото на наборите и влажноста на кошулите на крајот на циклусот.

• **Rapid 28'**

Користете ја оваа програма за да перете малку извалкани или неисфлексани памучни алишта за кратко време, но не за крпи или тешки памучни алишта. Кога е избрана функцијата за брзо перење, времетраењето на програмата може да се намали на 14 минути. Кога е избрана функцијата за брзо перење, мора да се перат најмногу 2 kg алишта.

• **Dark Wash**

Користете ја оваа програма за да ја зачувате бојата на темните алишта или тексас материјали. Врши перење со високи перформанси со посебно движење на барабанот дури и ако температурата е ниска. Препорачуваме да користите течен детергент или шампон за волна за темно обоените алишта. Не ги перете деликатните алишта што содржат волна и сл.

• **Drum Clean**

Редовно чистете го (еднаш на 1 до 2 месеци) барабанот за да се обезбеди потребната хигиена. Пареа се нанесува пред програмата за да се омикнат остатоците во барабанот. Вклучете ја програмата кога машината е целосно празна. За подобри резултати користете прашок против бигор (материјали за чистење барабан), соодветен за машина за перење кога е избрана функцијата за детергент во прашок. Оставете ја вратата за полнење полузатворена откако програмата ќе заврши за внатрешноста на машината да се исуши.



Ова не е програма за перење. Ова е програма за одржување. Не вклучувајте ја оваа програма кога има нешто во машината. Кога се обидувате да ракувате со неа, машината автоматски чувствува дека има полнење внатре и може да ја прекине или продолжи програмата според моделот на Вашата машина. Не се постигнува ефективно чистење ако програмата продолжи.

• **Mixed**

Користете ја програмата за да ги исперете памучните и синтетичките алишта заедно без да ги сортирате.

• **Долна облека**

Можете да ја употребувате оваа програма за да перете деликатна облека којашто одговара за рачно перење, како и деликатна женска долна облека. Мала количина облека мора да се пере во мрежа за перење. Патентите, копчињата итн. мора да бидат закопчани.

• **Спортска облека**

Може да ја користите оваа програма за перење на спортска облека и облека за надворешни активности што се мешавина од памук/синтетика и водоотпорни материјали, како што е гортекс и сл. Обезбедува нежно перење на алиштата благодарение на посебните ротирачки движења.

• **20°C**

Со оваа програма можете да ги перете лесно извалканите памучни алишта.

• **Ладно перење**

Користете ја за перење средно нечисти и издржливи памучни/синтетички алишта. Благодарение на алгоритмот за перење посебно развиен за програмата, се обезбедува ефективно перење без да се изложат алиштата на високи температури.

• **Remote Cycle**

Ова е посебна програма којашто овозможува преземање на различни програми што ви се потребни. На


почетокот, обично има програма што можете да ја видите со апликацијата HomeWhiz. Сепак, може да ја користите апликацијата HomeWhiz за да изберете програма од претходно одредениот сет програми, а потоа да ја промените и да ја користите.

i Ако сакате да ја користите карактеристиката HomeWhiz и функцијата за далечинска контрола, треба да изберете „Преземена програма“. Детални информации може да се најдат во карактеристиката HomeWhiz и функцијата за далечинско управување.

• Крпа

Користете ја оваа програма за да перете подебели памучни производи, како крпи. Ставете ги крпите во машината внимавајќи да ги ставите на начин да не дојде во контакт со заптивката на вратата или стаклото.

6.6 Избор на температура




Кога се избира нова програма, на индикаторот за температура ќе се покаже препорачаната температура за програмата. Препорачаната вредност за температурата можеби не е максималната температура што може да се избере за тековната програма. Притиснете на копчето за приспособување на температурата за да ја измените температурата. Температурата постепено се намалува.

i Не може да се направи измена во програмите каде што не е дозволено прилагодување на температурата.

Температурата може да ја измените и откако ќе започне перењето. Оваа измена може да се направи само доколку дозволуваат чекорите на перење.

i Ако преминете до опцијата за перење со ладна вода и повторно го притиснете копчето за прилагодување на температурата, на екранот ќе се појави максималната препорачана температура за избраната програма. Повторно притиснете на копчето за приспособување на температурата за да ја намалите температурата.

6.7 Избор на брзина на центрифугата



Кога ќе се избере нова програма, на индикаторот за брзина на центрифугата ќе се покаже препорачаната брзина на вртежи за избраната програма. Препорачаната вредност за брзината на центрифуга можеби не е максималната брзина на вртежи што може да се избере за тековната програма. Притиснете го копчето за прилагодување на брзината на центрифугата за да ја измените брзината. Брзината на вртежи постепено ќе се намали.

Потоа, во зависност од моделот на производот, опциите „Без плакнење“  и „Без центрифуга“  ќе се појават на екранот.

Ако немате намера да ги извадите алиштата веднаш откако ќе заврши програмата, можете да ја користите функцијата Без плакнење за да не се изгужваат кога нема да има вода во машината.

Оваа функција ги држи алиштата во последната вода за плакнење. Ако сакате да ги центрифугирате алиштата по функцијата за задржано плакнење:

1. Прилагодете ја брзината на центрифугата.
2. Притиснете го копчето за старт / пауза. Програмата ќе продолжи. Машината ја испушта водата и ги центрифугира алиштата.

Ако сакате да ја испуштите водата на крајот од програмата без центрифугирање, користете ја функцијата Без центрифуга.



Не може да се направи измена во програмите каде што не е дозволено прилагодување на брзината на вртежите.


Може да ја измените брзината на вртежите откако ќе започне перењето ако чекорите на перење го дозволуваат тоа. Не може да се направат измени доколку не дозволуваат чекорите.

Киснење

Ако немате намера да ги извадите алиштата веднаш откако ќе заврши програмата, можете да ја користите функцијата за прекин на плакнењето. Така алиштата ќе останат во водата за плакнење за да не се изгужваат ако бидат ненатопени. По овој процес притиснете го копчето Start/Pause ако сакате да ја испуштите водата без да ги центрифугирате алиштата. Програмата ќе продолжи и ќе се заврши по испуштањето на водата.

Ако сакате да ги центрифугирате алиштата што останале во вода, прилагодете ја брзината на вртежите и притиснете го копчето Start/Pause. Програмата ќе продолжи. Водата е испуштена, алиштата се центрифугирани и програмата е завршена.

6.8 Избор на помошна функција



Изберете ги саканите помошни функции пред да ја започнете програмата. Секогаш кога е избрана програма, иконите од симболот на помошната функција што е избрана заедно со неа, светат.



Кога ќе се притисне копче за помошна функција што не може да се избере со тековната програма, машината за перење ќе направи звук за предупредување.

Некои функции не може да се изберат заедно. Ако втората дополнителна функција не одговара со првоизбраната пред вклучување на машината, првоизбраната функција ќе се откаже, а ќе остане активна второизбраната функција. На пример, ако сакате да изберете Брзо перење откако сте избрале Дополнителна вода, Дополнителна вода ќе се откаже, а Брзо перење ќе остане активно. Не може да се избере помошна функција што не е компатибилна со програмата. (Погледнете ја „Табелата за програми и потрошувачка“)

Некои програми имаат помошни функции што мора да работат истовремено. Тие функции не може да се исклучат. Рамката на помошната функција нема да се осветли, туку само внатрешниот дел.

6.8.1 Помошни функции

• Брзо / Интензивно

Со оваа функција можете да го скратите или продолжите времетраењето на програмата. Во зависност од изборот на програмата, може да има разлики во

зголемувањето и намалувањето на времето. Во случај ЛЕД-сијалицата БРЗО или ИНТЕНЗИВНО да не свети, соодветното времетраење на програмата се прикажува за нормално извалканата облека/алишта.

Во зависност од изборот на програмата, функцијата Интензивно може да се избере автоматски. Во овој случај, ќе свети ЛЕД-сијалицата за Интензивно на панелот. Можете да го користите изборот Интензивно за да постигнете подобри перформанси при перење кога перете многу извалкани алишта.

Можете да го намалите времето за малку извалканите алишта со притискање на копчето Брзо/Интензивно во програмите што доаѓаат со избор на интензивно. Кога еднаш ќе го притиснете копчето, сијалицата ќе се исклучи и ќе го достигнете соодветното времетраење на програмата за нормално извалканата облека/алишта. Кога ќе го притиснете истото копче по вторпат, ЛЕД-сијалицата за брзо ќе светне, времето малку ќе се намали и ќе го покаже минималното времетраење на програмата, што е погодно за помалку извалканите алишта. Кога се избира оваа функција, времетраењето на програмите може да се скрати за 50%. Благодарение на оптимизираниите чекори на перење, високата механичка агилност и оптималната потрошувачка на вода, се постигнуваат високи перформанси на перење и покрај пократкото времетраење.

• Пареа

Оваа функција помага да се намалат наборите на памучните, синтетичките и мешаните алишта, да се скрати времето на пеглање и да се отстрани нечистотијата со омекнување.

* Во услови кога функцијата за пареа се применува на крајот од програмата, алиштата може да бидат потопли на крајот од перењето. Ова е очекувано во рамки на условите за работа на програмата.



Кога ја активирате функцијата на пареа, не користете течен детергент ако нема чашка за течен детергент или функција за дозирање течен детергент. Постои ризик од создавање дамки на облеката.

• Режим на вода

Ова копче за помошни функции Ви овозможува да ги изберете дополнителните функции за Заштеда на вода, Претперење и Екстра плакнење или Екстра вода во зависност од моделот на машината. Детални информации за изборот можете да најдете во описот на соодветната помошна функција.

• Штедење вода

Изберете ја оваа функција со притискање на копчето за дополнителна функција Water Mode еднаш за сите програми што се означени дека може да се изберат во табелата за програми и потрошувачка.

Оваа функција е наменета за малку извалкани алишта за кои е потребна само мала количина детергент (видете „Совети за правилно перење“). Овозможува еколошко перење со намалување на количината на искористена вода, без да се загрозат перформансите на перењето.

• Екстра плакнење

Оваа функција можете да ја користите за сите програми што се означени дека може да се изберат во табелата за програми и потрошувачка. Изберете ја оваа функција со притискање на копчето Water Mode двапати за програми каде што може да се избере дополнителна функција за заштеда на вода или со притискање на копчето Water Mode еднаш за програми каде што дополнителната функција за заштеда на вода не може да се избере.

Оваа функција му овозможува на производот да изврши дополнително плакнење освен она што го прави по главното перење. На тој начин се намалува ризикот од тоа осетливата

кожа (бебешка, алергична и сл.) да биде иритирана од минималното количество средство за перење што останува на алиштата.

• Далечинско управување

Можете да го користите копчето за помошна функција за да го поврзете производот со паметен уред. За детални информации, погледнете во делот за карактеристиката HomeWhiz и функцијата далечинска контрола.

• Приспособена програма

Помошната функција може да ја користите само за програми за памук и синтетика заедно со апликацијата HomeWhiz. Ако оваа функција е активирана во менито „Персонализирај“ на HomeWhiz, можете да додадете до пет дополнителни чекори за плакнење на програмата. Можете да избирате и користите некои од помошните функции дури и ако вашиот производ ги нема. Можете да го зголемите и намалите времето на програмите за памук и синтетика во безбеден опсег.



Кога е избрана помошната функција Специјализирана програма, перформансите на перење и потрошувачката на енергија ќе бидат различни од декларираната вредност.

6.8.2 Функции/Програми избрани со притискање на копчињата за функции 3 секунди

• FreshCare

Оваа функција се избира кога ќе се притисне поврзаното копче за избор на помошна функција и се држи 3 секунди; тогаш се вклучува светлото за следење на програмата за соодветниот чекор. Кога ќе се избере функцијата, барабанот ротира и до 8 часа за да се спречи гужвање на алиштата на крајот на програмата. Можете да ја откажете програмата и да ги извадите алиштата во секој момент за време на 8-часовниот

период. Притиснете го копчето за избор на функција или тоа за вклучување/исклучување на машината со цел да ја откажете функцијата. Сијаличката за следниот чекор од програмата ќе свети сè додека не ја откажете функцијата или додека не заврши чекорот. Ако не се откаже функцијата, таа ќе биде активна и во подоцнежните циклуси на перење.

• Претперење

Оваа функција може да се избере со притискање и држење на соодветното копче за помошна функција 3 секунди. Предперењето е исплатливо само за многу валкани алишта. Ако не се користи функцијата предперење ќе се заштеди струја, вода, средство за перење и време.

• Киснење

Оваа функција може да се избере со притискање и држење на соодветното копче за помошна функција 3 секунди. Помошната функција Киснење во вода гарантира дека дамките што навлегле во алиштата се чистат подобро со натопување на алиштата во вода за детергент пред да започне перењето.

• Заштита за деца

Користете ја функцијата Заштита за деца за да ги спречите децата да си играат со машината. Така ќе избегнете какви било промени во програмата што е вклучена.



Може да ја вклучите и исклучите машината со копчето Вклучено / Исклучено кога Заштитата за деца е активна. Кога повторно ќе ја вклучите машината, програмата ќе продолжи од кајшто запрела. Кога е вклучена Заштитата за деца, ако се притиснат копчињата ќе има звучно предупредување. Звучното предупредување ќе се откаже ако копчињата се притиснат пет пати последователно.

За да го активирате заклучувањето за деца:

Притиснете и задржете го копчето за поврзаната помошна функција 3 секунди. Откако ќе заврши одбројувањето „3- 2- 1“ на екранот, ќе се прикаже иконата за заштита за деца. Кога ќе се прикаже ова предупредување, ослободете го копчето Помошна функција 3.

За да ја деактивирате заштитата за деца:

Притиснете и задржете го копчето за поврзаната помошна функција 3 секунди. Откако ќе заврши одбројувањето „3- 2- 1“ на екранот, иконата за заштита за деца исчезнува.

• Безжично поврзување

Можете да ги усогласите Вашата машина и Вашите паметни уреди со безжично поврзување. На тој начин можете да го користите вашиот паметен уред за да добиете информации околу машината и да ја контролирате.

За да го активирате безжичното поврзување:

Притиснете и задржете го копчето за далечинско управување 3 секунди. Откако ќе заврши одбројувањето „3-2-1“ на екранот, се појавува симболот „On“. Кога ќе се прикаже ова известување, престанете да го притискате копчето за далечинско управување. Кога производот се поврзува со интернет, иконата за безжично поврзување трепка. Ако поврзувањето е успешно, иконата ќе продолжи да свети.

За да го деактивирате безжичното поврзување:

Притиснете и задржете го копчето за далечинско управување 3 секунди. Ќе се прикаже одбројувањето „3- 2- 1“, а потоа на екранот ќе се појави симболот „Off“.



За да може да се овозможи безжично поврзување, поставувањето на машината треба да се заврши преку апликацијата HomeWhiz. По поставувањето, безжичното поврзување автоматски ќе се овозможи ако го притиснете копчето „Далечински управувач“.

6.9 Време на завршување

Екран за време

Кога е избрана функцијата за време на завршување, преостанатото време до започнувањето на програмата се прикажува во часови како 1ч, 2ч, а преостанатото време за завршување на програмата по започнувањето на програмата се прикажува во часови и минути како во примерот 01:30.




Времетраењето на програмата може да се разликува од вредностите во „Табелата за програми и потрошувачка“ во зависност од притисокот на водата, тврдоста на водата и температурата, температурата во просторијата и количината и видот на алиштата, избраните дополнителни функции и промените во напонот на струјата.




По одреден период откако ќе се активира функцијата за време на завршување, машината се префрла во режим на мирување, а некои ЛЕД-сијалички на екранот ќе се исклучат. ЛЕД-сијаличките се осветлуваат во случај на внес од корисникот.

Со функцијата Време на завршување, времето на завршување на програмата може да се постави до 24 часа. По притискање на копчето за време на завршување, се прикажува проценетото време на завршување на програмата. Ако е поставено времето на завршување, индикаторот за времето на завршување се осветлува.



За да се вклучи функцијата за време на завршување и програмата да заврши по дефинираното време, треба да притиснете на копчето за старт/пауза по прилагодување на времето.



Ако сакате да ја откажете функцијата Време на завршување, притиснете го копчето за вклучување и исклучување по приспособување на времето.



Кога ја активирате функцијата Време на завршување, не додавајте течен детергент во одделот за детергент во прав бр. 2. Постои ризик од создавање дамки на облеката


1. Отворете ја вратата за полнење, ставете ги алиштата и ставете детергент итн.
2. Изберете програма за перење, температура, брзина на центрифуга и доколку е потребно, дополнителни функции.
3. Поставете го времето на завршување по Ваш избор со притискање на копчето Време на завршување. Индикаторот за времето на завршување ќе светне.
4. Притиснете го копчето за старт / пауза. Започнува одбројувањето.




Дополнителни алишта може да се додадат во машината за време на одбројувањето на Времето на завршување. На крајот на одбројувањето, симболот за време на завршување исчезнува, започнува циклусот на перење, а времето за избраната програма се појавува на екранот.

6.10 Стартување на програмата

1. Притиснете го копчето Start/Pause за 1 секунда за да ја стартувате програмата.
2. Слабата светлина на копчето Start/Pause сега станува стабилна, што покажува дека програмата е започната.



3. Вратата за товарење е заклучена. Откако вратата за товарење е заклучена, симболот за заклучување на вратата се појавува на екранот.



4. Индикаторите за следење на програмата на екранот го прикажуваат тековниот чекор на програмата.

6.11 Заклучување на вратата за полнење

Има вграден систем за заклучување на вратичката за да не се отвори во случај на несоодветно ниво на вода. Симболот за заклучување на вратата се појавува на екранот кога ќе се заклучи вратата.



Ако се избере функцијата за далечинско управување, вратата ќе се заклучи. За да се отвори вратата, мора да се деактивира функцијата Далечинско управување со притискање на копчето Далечинско управување или со менување на позицијата на програмата.

Отворање на вратичката ако нема струја:




Во случај да нема струја, можете да ја користите рачката за итни случаи на вратичката под капакот на филтерот на пумпата за рачно да ја отворите вратата за полнење.




За да се избегне прелевање на вода пред да ја отворите вратата за полнење, проверете дали има вода во машината.

1. Исклучете го уредот со копче и од струја.
2. Отворете го капакот за филтерот на пумпата.



3. Повлечете ја рачката за итни случаи надолу на вратата за полнење со алат и ослободете ја. Потоа отворете ја вратата за полнење.
4. Доколку вратата за полнење не се отвори, повторете го претходниот чекор.




МК


6.12 Промена на изборот по започнувањето на програмата

Додавање алишта по започнувањето на програмата

Кога ќе го притиснете копчето за старт/пауза, ако нивото на вода во машината е соодветно, бравата на вратата се деактивира и вратата се отвора за да додадете алишта. Кога бравата на вратата е деактивирана, симболот за брава на екранот исчезнува. Откако ќе додадете алишта, затворете ја вратата и притиснете го копчето Start/Pause повторно за да продолжите со перењето.



Ако нивото на вода во машината е недоволно кога ќе го притиснете копчето Start/Pause, заклучувањето на вратата не може да се деактивира и иконата за заклучување на вратата на екранот ќе продолжи да се појавува.






Ако температурата на водата во машината е над 50°C, не можете да ја оневозможите бравата на вратата од безбедносни причини (дури и ако нивото на водата е соодветно).

Ставање на машината во режим на пауза:

За да ја паузирате машината за перење, притиснете го и задржете го копчето Start/Pause 1 секунда. Символот за пауза ќе трепка на екранот.



Промена на изборот на програмата по започнувањето на програмата:

Ако Child Lock не е активен, програмата може да се промени додека тековната програма работи. Ова ќе ја откаже тековната програма.



Избраната програма започнува одново.

Промена на помошната функција, брзината и температурата:

Во зависност од чекорот што го достигнала програмата, може да ги оневозможите или овозможите помошните функции. Видете „Избор на помошна функција“

Исто така, може да ги промените поставките за брзината на вртење и температурата. Видете „Избор на брзина на вртење“ и „Избор на температура“.



Ако температурата на водата во машината е висока или нивото на водата е над линијата на капакот, вратата за товариње нема да се отвори.

6.13 Откажување на програмата

Програмата се откажува кога копчето за избор на програма ќе се сврти на друга програма или машината ќе се исклучи и повторно ќе се вклучи со копчето за избор на програма.



Ако го свртите копчето за избор на програма кога е овозможена заштитата за деца, програмата нема да се откаже. Треба да ја откажете прво заштитата за деца.

Доколку сакате да ја отворите вратата откако сте ја откажале програмата, но не е возможно да ја отворите вратата бидејќи нивото на водата во машината е над отворот на вратата, тогаш свртете го копчето за избор на програма на програмата Pump+Spin (Испуштање вода+Центрифуга) за да ја испуштите водата од машината.

6.14 Крај на програмата

Символот за крај се појавува на екранот кога програмата е завршена.

Ако не притиснете ниту едно копче во рок од 10 минути, машината ќе се префрли во ИСКЛУЧЕН режим. Екранот и сите индикатори се исклучени.

Завршените чекори на програмата ќе се прикажат ако притиснете на копчето On/Off.

6.15 Карактеристика HomeWhiz и функција Далечинско управување

Можете да ја проверите Вашата машина за перење преку паметни уреди и да добивате информации за статусот на машината благодарение на функцијата HomeWhiz. Можете да извршувате многу операции на Вашата машина од Вашиот паметен уред со апликацијата HomeWhiz. Покрај тоа, можете да користите одредени својства само со функцијата HomeWhiz.

За да ја користите карактеристиката Wifi на машината, мора да ја преземете апликацијата HomeWhiz од продавницата за апликации на Вашиот паметен уред.

За да ја користите апликацијата, осигурете се дека Вашиот паметен уред е поврзан со интернет.

Доколку ја користите апликацијата за првпат, завршете ја регистрацијата на корисничка сметка следејќи ги упатствата на апликацијата. Можете да ги користите сите прикажани производи на HomeWhiz во Вашиот дом преку оваа сметка откако ќе ја завршите регистрацијата.

Функцијата Bluetooth на Вашиот паметен уред треба да биде вклучена, а уредот треба да биде поврзан со интернет за време на поставувањето. Паметниот уред треба да биде близу машината за перење. По поставувањето, функцијата Bluetooth може да се исклучи или паметниот уред не треба да биде близу машината за перење. Можете да го користите производот под услов паметниот уред да биде поврзан со интернет.

Може да ја допрете картичката „Уреди“ во апликацијата за да ги видите апаратите спарени со Вашата сметка. Можете да го изведете спарувањето на корисниците на овие производи на оваа страница.

Откако апликацијата ќе се постави, машината за перење може да Ви испраќа инстантни известувања за статусот преку Вашиот паметен уред со функцијата HomeWhiz.

Машината за перење ќе Ви испраќа известувања преку апликацијата HomeWhiz во следните случаи:

- На крајот на програмата,
- Кога вратата од машината за перење е отворена,
- Во случај на предупредување за прекин на вода,
- Во случај на безбедносно предупредување,



За да ја користите функцијата HomeWhiz, осигурете се дека апликацијата HomeWhiz е инсталирана на Вашиот паметен уред, а Вашата машина за перење е поврзана на Вашата домашна Wi-Fi мрежа. Кога машината за перење не е поврзана на мрежата, ќе работи како машина без функцијата HomeWhiz.

Производот ќе работи преку поврзување со безжичната мрежа во домашната мрежа. Контролите направени преку апликацијата се вклучуваат преку оваа мрежа. Затоа јачината на безжичниот сигнал во близина на машината мора да биде соодветна.

Работи во фреквентен опсег на HomeWhiz од 2,4 GHz.

Одете на www.homewhiz.com за да дознаете кои верзии на Android и IOS поддржани од апликацијата HomeWhiz.




Сите безбедносни мерки опишани во делот со наслов **„ОПШТИ УПАТСТВА ЗА БЕЗБЕДНОСТ“** од упатството за употреба важат и за далечинско управување со функцијата HomeWhiz.

6.15.1 Инсталирање на HomeWhiz


Треба да се постави поврзување меѓу Вашиот производ и апликацијата за таа да функционира. Следете ги долунаведените чекори за да се воспостави поврзување.

1. Ако додавате уред за првпат, допрете на картичката „Appliances (Уреди)“ во апликацијата HomeWhiz. Изберете го копчето „ADD APPLIANCE (Додај уред)“ (допрете овде за поставување нов уред) во горниот десен агол. Направете го поставувањето следејќи ги и чекорите подолу и чекорите во апликацијата HomeWhiz.

2. За да започнете со инсталирање, проверете дали машината е исклучена. Притиснете ги и држете ги копчињата за температура и далечинска контрола истовремено во траење од 3 секунди за ја префрлите машината во режим за поставување HomeWhiz.



3. Кога сте во режим на поставување на HomeWhiz, на екранот се појавува анимација, а иконата за безжична врска трепка додека уредот не се поврзе на интернет. Само копчето за програми ќе биде активно во овој режим. Другите копчиња ќе бидат неактивни.




4. Следете ги упатствата на екранот на апликацијата HomeWhiz.
5. Почекајте да заврши инсталирањето. Кога ќе заврши инсталирањето, именувајте ја машината за перење. Сега се гледа производот што сте го додале во апликацијата HomeWhiz.



Вашата машина за перење автоматски ќе се исклучи ако не можете успешно да го направите поставувањето во рок од 5 минути. Во тој случај, мора одново да го започнете процесот на поставување. Доколку проблемот продолжува, контактирајте со овластен сервисер.

Можете да ја користите машината за перење со повеќе од само еден паметен уред. За да го сторите тоа, преземете ја апликацијата HomeWhiz и на другите паметни уреди. Кога ќе ја стартувате апликацијата, ќе треба да се најавите со сметката што претходно ја создадовте и спаривте со Вашата машина за перење. Во спротивно, прочитајте го делот за поврзување со машина за перење којашто е поврзана со нечија друга сметка.



Апликацијата HomeWhiz може да бара да го напишете бројот на производот прикажан на етикетата на производот. Можете да ја најдете етикетата на производот во вратата на апаратот. Бројот на производот се наоѓа на етикетата.



6.15.2 Поврзување со машина за перење што е поврзана со туѓа сметка

Ако машината за перење што сакате да ја употребите била претходно внесена во системот преку нечија друга сметка, мора повторно да го поврзете производот со апликацијата HomeWhiz.

1. Преземете ја апликацијата HomeWhiz на новиот pameten уред што сакате да го користите.
2. Направете нова сметка и најавете се во неа преку апликацијата HomeWhiz.
3. Следете ги чекорите опишани во Поставување на HomeWhiz и продолжете со поставувањето.




Со оглед на тоа што функцијата HomeWhiz и Далечинско управување на Вашиот производ работат преку Bluetooth или Wi-Fi технологија, во зависност од моделот на Вашиот производ, важно е да се напомене дека само една апликација HomeWhiz може да управува со Вашиот производ во секој даден момент.

6.15.3 Бришење на совпаѓање со сметката на HomeWhiz

Следете ги следните чекори за да избришете машина за перење што е претходно усогласена со туѓа сметка.

1. Вклучете ја Вашата машина со копчето за програма.
2. Кога машината работи, притиснете и задржете ги копчето за функцијата за далечинско управување и копчето за поставување на време на завршување 5 секунди.



3. Ќе чуете звук за предупредување од производот за да го извести Вашето барање по одбројувањето на екранот. Бришењето на совпаѓањето ќе трае неколку секунди.

По оваа операција, не можете да ја користите функцијата HomeWhiz на Вашата машина за перење сè додека не направите друго поставување.

Вашиот производ не треба да е поврзан со интернет за да се избрише совпаѓање на сметката. Вашето барање ќе биде примено. Ова совпаѓање автоматски ќе се избрише кога производот првпат ќе се поврзе со интернет.

6.15.4 Функција за далечинско управување и нејзина употреба

Откако ќе заврши инсталирањето на HomeWhiz, безжичното поврзување автоматски ќе се вклучи. За да го активирате или деактивирате безжичното поврзување, погледнете во „Безжично поврзување“.

Ако ја исклучите и вклучите машината додека е активно безжичното поврзување, таа автоматски повторно ќе се поврзе. Во случај на промена на лозинката на мрежата или исклучување на модемот, безжичната врска автоматски ќе се исклучи. Од таа причина, треба повторно да го вклучите безжичното поврзување ако сакате повторно да ја користите функцијата за далечинско управување.

Проверете го симболот за безжично поврзување на екранот за да го следите статусот на поврзување. Ако симболот постојано свети, тоа значи дека имате поврзување со интернет. Ако симболот трепка, тоа значи дека машината се обидува да се поврзе. Ако симболот е исклучен, не сте поврзани.



Кога безжичното поврзување е вклучено во Вашиот производ, ќе може да се избере функцијата за далечинско управување.

Ако не можете да ја изберете функцијата за далечинска контрола, проверете го статусот на врската. Доколку не може да се воспостави поврзување, повторете ги првичните чекори на инсталацијата на апаратот.

Доколку сакате да управувате со машината за перење од далечина, мора да ја активирате функцијата за далечинско управување со притискање на копчето Далечинско управување на контролната табла. Штом е остварен пристап до производот, ќе видите екран сличен на тој долу.



Кога е вклучено далечинското управување, може само да управувате со машината, да ја исклучувате и да го следите статусот преку машината за перење. Преку апликацијата можете да управувате со сите функции освен со заштитата за деца.

Можете да следите дали функцијата Далечинско управување е вклучена или исклучена преку индикаторот за функција на екранот.

Ако е исклучена функцијата за далечинска контрола, сите операции се контролираат преку машината за перење и дозволено е само да го гледате статусот преку апликацијата. Функцијата Далечинско управување може да не се активира ако далечинското поврзување е исклучено или вратата на производот е вклучена. Откако ќе се активира, функцијата за далечинско управување на машината за перење ќе остане активна освен ако не се применуваат посебни околности. Оваа карактеристика Ви овозможува да

управувате со уредот преку интернет, без разлика дали уредот е вклучен или исклучен и без оглед на Вашата локација.

Во одредени случаи, се деактивира од безбедносни причини:

- Кога машината за перење има прекин во напојувањето.
- Кога вратата од машината за перење е отворена.
- Копчето за програми е свртено и избрана е различна програма или уредот е исклучен.

6.15.5 Решавање проблеми

Направете го следното ако имате проблем со управувањето или поврзувањето. Набљудувајте дали се повторува истиот проблем откако ќе направите исто.

1. Проверете дали вашиот паметен уред е поврзан со домашната интернет-мрежа.
2. Рестартирајте ја апликацијата.
3. Исклучете и вклучете го Bluetooth или Wi-Fi преку контролната табла, во зависност од моделот на Вашиот производ.
4. Ако не можете да воспоставите врска со помош на чекорите горе, повторете ги првичните чекори за поставување на машината за перење.

Ако проблемот и понатаму опстојува, обратете се до овластен сервисер.

6.15.6 Приказ на вредности на потрошувачка на HomeWhiz

Вашиот производ има функција за управување со потрошувачката. Можностите на оваа функција може да варираат помеѓу различни модели на производи, опфаќајќи функционалности како што се следење на потрошувачката на енергија, следење на потрошувачката на вода и друго. За да функционира оваа функција, Вашиот производ мора да се додаде во HomeWhiz и да се поврзе на интернет.

Со оваа функција, можете да ги следите податоците за потрошувачката на Вашиот паметен производ во различни временски интервали и да имате корист од приспособените предлози насочени кон намалување на потрошувачката.



Имајте предвид дека податоците за потрошувачката прикажани во апликацијата HomeWhiz се наменети само за информативни цели и може да не ја одразуваат точно вистинската употреба. Вредностите наведени на етикетата на производот се добиваат во стандардизирани лабораториски услови. Имајте предвид дека бројките за вистинската потрошувачка може да варираат врз основа на индивидуалните модели на употреба и различните климатски услови.

7 Одржување и чистење




Прво прочитајте го делот „Безбедносни упатства“!

Работниот век на производот е продолжен и проблемите што често се појавуваат ќе се намалат ако производот се чисти во редовни интервали.

7.1 Чистење на фиоката за детергент

Чистете ја фиоката за детергент редовно (на секои 4-5 перења) како што е прикажано подолу за да спречите наталожување на детергент во прав. Исчистете го сифонот ако во преградата за омекнувач остане вишок вода и смеса од омекнувачот.



1. Притиснете го обележаниот дел на сифонот во преградата за омекнувач и потоа повлечете ја фиоката кон себе за да ја извадите.
2. Подигнете го и извадете го сифонот одзади како што е прикажано.

3. Исплакнете ги фиоката и сифонот во мијалникот со многу топла вода. Користете ракавици или соодветна четка за да спречите контакт со кожа со остатоците во фиоката.
4. Цврсто наместете ги сифонот и фиоката назад по чистењето.


7.2 Чистење на вратата и барабанот

За производи со програма за чистење на барабанот, погледнете го делот Ракување на производот..



Повторувајте го процесот за чистење на барабанот секои 2 месеци.

ЗАБЕЛЕШКА: Користете средство против бигор што е соодветно за машини за перење.



По секое перење проверете дали страни тела се останати во производот.

Ослободете ги отворите со чепкалка за заби ако оние на внатрешната страна на барабанот што се прикажани на сликата се блокирани.

Страни тела од мета ќе предизвикаат дамки од р'фа на барабанот. Искристите ги дамки на површината на барабанот користејќи средства за чистење не'рѓосувачки челик.

Не користете челична или метална волна. Така ќе ги оштетите обоените, хромирани и пластични површини. Ви препорачуваме да ја избришете гумената лента со сува и чиста крпа на крајот од програмата. Ова ќе ги отстрани остатоците од гумената лента во машината и ќе спречи создавање на непријатни мирисби.


7.3 Чистење на кукиштето и на контролната табла

Избришете ја шасијата на производот со вода и сапун или меки детергенти во форма на гел коишто не предизвикуваат корозија ако е неопходно и потоа исушете со мека крпа.

Користете само мека и сува крпа за да го искристите контролниот панел. Не користете средства за чистење што содржат белило.

7.4 Чистење на филтрите за довод на вода

Има филтер на крајот на секој вентил за довод на вода од задната страна на производот, како и на крајот на секое црево за довод на вода каде што се закачени за славината. Овие филтри спречуваат страни тела и нечистотија од водата да навлезат во производот. Филтрите треба да се чистат доколку се валкани.



1. Затворете ги славините.
2. Извадете ги навртките на цревата за довод на вода за да пристапите до филтрите на вентилите за довод на вода и искристите ги со соодветна четка. Ако филтрите се многу нечисти, извадете ги со клешта и искристите ги на овој начин.
3. Извадете ги филтрите на рамните краеве на цревата за довод на вода заедно со дихтунзите и искристите ги темелно под млаз вода.
4. Внимателно заменете ги дихтунзите и филтрите и затегнете ги нивните навртки со рака.

7.5 Испуштање на преостаната вода и чистење на филтерот на пумпата

Системот со филтер на производот спречува цврсти предмети како копчиња, монети или влакна од ткаенини да се запуши пумпата при испуштање на водата. Така, водата се испушта без проблем, а рокот на траење на пумпата се продолжува.

Ако производот не успее да ја испушти водата, филтерот на пумпата е запушен. Филтерот мора да се чисти секогаш кога е запушен или на секои 3 месеци. Водата прво мора да се испушти за да се исчисти филтерот на пумпата.

Дополнително, пред да го превезувате производот (на пример, кога се селите во друга кука) водата треба целосно да се исцеди.



ЗАБЕЛЕШКА:

Надворешни предмети што се останати во филтерот на пумпата можат да го оштетат производот или да предизвикаат проблем со бучава.

Ако живеете во области подложни на мраз, не заборавате да ја исклучите славината за вода, да го исклучите главното црево и да ја исцедите водата од производот кога не е во употреба.

По секоја употреба, затворете ја славината на која е поврзано доводното црево.


За да го исчистите нечистиот филтер и да ја испуштите водата:

1. Исклучете го производот од струја за да го прекинете напојувањето.



Температурата на водата во производот може да се зголеми до 90°C. За да избегнете ризик од изгореници, исчистете го филтерот откако ќе се излади водата во производот.

2. Отворете го капакот на филтерот.



8 Решавање проблеми




Прво прочитајте го делот „Безбедносни упатства“!

Програмите не се вклучуваат кога ќе се затвори вратата.

- Копчето Вклучување / Паузирање / Откажување не е притиснато. >>> Притиснете го копчето Вклучи / Паузирај / Откажи.

3. Следете ги постапките подолу за да ја испуштите водата.

Ако производот нема црево за итно испуштање на водата, за да ја исцедите водата:



- Ставете голем сад на крајот од црево за да ја собере водата од филтерот.
- Кога филтерот на пумпата ќе почне да истекува вода, олабавете го со вртење (спротивно од стрелките на часовникот). Наполнете ја проточната вода во садот што е поставен пред филтерот. Подгответе крпа за да ја исчистите водата што може да се истури.
- Целосно свртете го и извадете го филтерот на пумпата кога ќе истече вода во производот.

1. Исклучете ги остатоците во филтерот како и конците, ако има, околу областа на пумпата.
2. Заменете го филтерот.
3. Ако капакот на филтерот се состои од два дела, затворете го со притискање на јазичето. Ако се состои од еден дел, поставете ги прво јазичињата во долниот дел на своите места и потоа притиснете го горниот дел да се затвори.

- Затворањето на вратата од барабанот може да оди потешко доколку е преполно. >>> Намалете ја количината на алишта и проверете дали вратата е соодветно затворена.

Програмата не може да започне да работи или да се избере.

- Производот се префрли во режим на самозаштита поради проблем со напојувањето (линиски напон, притисок на вода и сл.). >>> Во зависност од моделот на производот,

изберете друга програма со вртење на копчето за избор на програма или притискање и држење на копчето за вклучување/исклучување 3 секунди за да ја откажете програмата. Претходната програма ќе се откаже. Видете во Откажување на програмата [► 77]

Вода во производот.

- Останала малку вода во машината заради процесот за контрола на квалитетот во производството. >>> Ова не е дефект; водата не е штетна за производот.

Производот не зема вода.

- Славината е затворена. >>> Отворете ги славините.
- Доводното црево е превиткано. >>> Исправете го црево.
- Затнат е доводниот филтер. >>> Исчистете го филтерот.
- Вратата за полнење не е затворена. >>> Затворете ја вратата.

Машината не ја испушта водата.

- Одводното црево е затнато или превиткано. >>> Исчистете или исправете го црево.
- Затнат е филтерот на пумпата. >>> Исчистете го филтерот на пумпата.

Машината вибрира или работи бучно.

- Производот не е стабилен. >>> Приспособете ги ногалките за да го балансира производот.
- Тврда супстанца навлегла во филтерот на пумпата. >>> Исчистете го филтерот на пумпата.
- Шрафовите за безбеден транспорт не се извадени. >>> Извадете ги безбедносните навртки за транспорт.
- Количината алишта во производот е премала. >>> Додајте повеќе алишта во машината.
- Има премногу алишта во производот. >>> Извадете дел од алиштата од машината или распределете ги алиштата со рака за да ги распоредите еднакво.
- Производот е навален врз цврст предмет. >>> Погрижете се производот да не се потпира на ништо.

Протекува вода од дното на производот.

- Одводното црево е затнато или превиткано. >>> Исчистете или исправете го црево.
- Затнат е филтерот на пумпата. >>> Исчистете го филтерот на пумпата.

Производот престана да работи кратко време по започнувањето на програмата.

- Машината привремено застана заради низок напон. >>> Производот ќе продолжи да работи кога напонот ќе се врати на нормално ниво.

Производот веднаш ја испушта водата што ја прима.

- Одводното црево не е поставено на соодветна висина. >>> Поврзете го одводното црево како што е опишано во упатството за употреба.

Во производот не се гледа водата додека пере.

- Водата се наоѓа во делот од производот што не можете да го забележите. >>> Ова не е дефект.

Вратата за полнење не може да се отвори.

- Активирана е бравата на вратата поради нивото на вода во производот. >>> Испуштете ја водата со извршување на програмата Цедење или Центрифуга (Pump or Spin).
- Производот ја загрева водата или е во фаза на центрифуга. >>> Почекајте да заврши програмата.
- Вратата од барабанот може да се заглави поради притисокот врз неа. >>> Фатете ја рачката и туркајте и влечете ја вратата за да ја ослободите и отворите.
- Ако нема струја, вратичката на производот нема да се отвори. >>> За да ја отворите вратата, отворете го капакот на филтерот на пумпата и повлечете ја рачката за итни случаи поставена на задната страна од капакот. Видете во Заклучување на вратата за полнење [► 75]

Перењето трае подолго од наведеното во упатството за употреба. (*)

- Притисокот на водата е низок. >>> Производот чека додека не се наполни со соодветна количина навода за да спречи слаби резултати при перењето, поради намалената количина на вода. Поради тоа, времето на перење се продолжува.
- Напонот е низок. >>> Времето на перење е продолжено за да се избегнат лоши резултати при перењето кога напонот е низок.
- Влезната температура на водата е ниска. >>> Потребното време за загревање на водата трае подолго во ладните годишни времиња. Исто така, времето на перење може да се продолжи за да се избегнат лоши резултати при перењето.
- Бројот на плакнења и/или количината на вода за плакнење се зголемија. >>> Производот ја зголемува количината на вода за плакнење кога е потребно добро плакнење и прави дополнително плакнење доколку е неопходно.
- Се појавила прекумерна пена и системот за апсорпција на пената се активирал заради премногу детергент. >>> Ставајте ја препорачаната количина на детергент.

Времетраењето на програмата не одбројува. (само кај моделите со екран) (*)

- Тајмерот може да запре кога машината прима вода. >>> Индикаторот на тајмерот нема да одбројува додека производот не прими соодветна количина вода. Производот ќе чека сè додека не прими доволно вода за да се избегнат незадоволителни резултати од перењето заради недостаток на вода. Потоа, индикаторот на тајмерот ќе продолжи да одбројува.

- Тајмерот може да запре при загревање. >>> Индикаторот на тајмерот нема да одбројува додека производот не ја достигне избраната температура.
- Тајмерот може да запре при центрифугирање. >>> Системот за автоматско откривање на нерамномерно распоредени алишта ќе се активира заради нерамномерна распореденост на алиштата во производот.

Времетраењето на програмата не одбројува. (*)

- Полнењето во производот не е избалансирано. >>> Системот за автоматско откривање на нерамномерно распоредени алишта ќе се активира заради нерамномерна распореденост на алиштата во производот.

Производот не се префрла на фаза на центрифугирање. (*)

- Полнењето во производот не е избалансирано. >>> Системот за автоматско откривање на нерамномерно распоредени алишта ќе се активира заради нерамномерна распореденост на алиштата во производот.
- Производот нема да центрифугира ако водата не е целосно испуштена. >>> Проверете ги филтерот и одводното црево.
- Се појавила прекумерна пена и системот за апсорпција на пената се активирал заради премногу детергент. >>> Ставајте ја препорачаната количина на детергент.

Слаби резултати при перењето: Алиштата стануваат сиви. (**)

- Употребувана е недоволна количина детергент подолг временски период. >>> Користете ја препорачаната количина детергент соодветна за тврдоста на водата и алиштата.
- Перењето при ниски температури трае долго. >>> Изберете ја соодветната температура за перење на алиштата.

- Користена е недоволна количина детергент кај тврда вода. >>> Користењето недоволна количина детергент со тврда вода предизвикува нечистотијата да се залепи на алиштата и тие да станат сиви со тек на време. Многу е тешко да се отстрани сивата боја кога еднаш ќе се нафати на алиштата. Користете ја препорачаната количина детергент соодветна за тврдоста на водата и алиштата.
- Се користи преголема количина детергент. >>> Користете ја препорачаната количина детергент соодветна за тврдоста на водата и алиштата.

**Слаби резултати при перењето:
Дамките не се отстрануваат или алиштата не се белат. (**)**

- Се користи недоволна количина детергент. >>> Користете ја препорачаната количина детергент соодветна за тврдоста на водата и алиштата.
- Ставени се премногу алишта. >>> Не преполнувајте ја машината. Наполнете ја со количина препорачана во „Табела со програми и потрошувачка“.
- Избрана е погрешна програма и температура. >>> Изберете ја соодветната програма и температура за перење на алиштата.
- Користен е погрешен детергент. >>> Користете оригинален детергент соодветен за производот.
- Се користи преголема количина детергент. >>> Ставете детергент во соодветната преграда. Не мешајте средство за белење и детергент.

Слаби резултати при перењето: Се појавуваат маслени дамки на алиштата. ()**

- Барабанот не е чистен редовно. >>> Барабанот чистете го редовно. За оваа процедура, видете на Чистење на вратата и барабанот [► 82]

**Слаби резултати при перењето:
Алиштата мирисаат непријатно. (**)**

- Мириси и слоеви бактерии се формираат во барабанот како резултат на континуирано перење при ниски температури и/или кратки програми. >>> Оставете ги подотворени фиоката за детергент и вратата за полнење после секое перење. Така ќе се спречи влажната околина во машината погодна за

Бојата на алиштата избледува. ()**

- Ставени се премногу алишта. >>> Не преполнувајте ја машината.
- Детергентот што го користите е влажен. >>> Чувајте ги детергентите затворени, во околина каде што нема влага и не изложувајте ги на многу високи температури.
- Избрана е повисока температура. >>> Изберете ја соодветната програма и температура, според видот на алишта и нивото на извалканост.

Машината за перење не плакне добро.

- Количината, брендот и условите на чување на детергентот не се соодветни. >>> Користете детергент соодветен за машината и за алиштата. Чувајте ги детергентите затворени, во околина каде што нема влага и не изложувајте ги на многу високи температури.
- Ставен е детергент во погрешна преграда. >>> Ако е ставен детергент во преградата за претперење, иако не е избран циклус за претперење, производот може да го земе овој детергент за време на фазата на плакнење или омекнување. Ставете детергент во соодветната преграда.
- Затнат е филтерот на пумпата. >>> Проверете го филтерот.
- Превиткано е одводното црево. >>> Проверете го одводното црево.

Алиштата остануваат крути по перењето. ()**

- Се користи недоволна количина детергент. >>> Користењето недоволна количина детергент според тврдоста на водата може да

предизвика алиштата да станат крути со тек на време. Користете соодветна количина детергент согласно тврдоста на водата.

- Ставен е детергент во погрешна преграда. >>> Ако е ставен детергент во преградата за претперење, иако не е избран циклус за претперење, производот може да го земе овој детергент за време на фазата на плакнење или омекнување. Ставете детергент во соодветната преграда.
- Детергентот е измешан со омекнувачот. >>> Не мешајте го омекнувачот со детергентот. Измијте ја и исчистете ја фиоката со жешка вода.

Алиштата не мирисаат на омекнувачот. ()**

- Ставен е детергент во погрешна преграда. >>> Ако е ставен детергент во преградата за претперење, иако не е избран циклус за претперење, производот може да го земе овој детергент за време на фазата на плакнење или омекнување. Измијте ја и исчистете ја фиоката со жешка вода. Ставете детергент во соодветната преграда.
- Детергентот е измешан со омекнувачот. >>> Не мешајте го омекнувачот со детергентот. Измијте ја и исчистете ја фиоката со жешка вода.

Има остатоци од детергентот во фиоката за детергент. ()**

- Детергентот е ставен во влажна фиока. >>> Избришете ја фиоката за детергент пред да ставите детергент во неа.
- Детергентот бил влажен. >>> Чувајте ги детергентите затворени, во околина каде што нема влага и не изложувајте ги на многу високи температури.
- Притисокот на водата е низок. >>> Проверете го притисокот на водата.
- Детергентот во главната преграда станал влажен додека машината примала вода за претперење.

Отворите во преградата за детергент се затнати. >>> Проверете ги отворите и исчистете ги ако се затнати.

- Има проблем со јазичињата на фиоката за детергент. >>> Повикајте овластен сервисер.
- Детергентот е измешан со омекнувачот. >>> Не мешајте го омекнувачот со детергентот. Измијте ја и исчистете ја фиоката со жешка вода.
- Барабанот не е чистен редовно. >>> Барабанот чистете го редовно. За оваа процедура, видете на Чистење на вратата и барабанот [► 82]

Во производот се прави премногу пена. ()**

- Користени се несоодветни детергенти за машината. >>> Користете детергенти соодветни за машината за перење.
- Се користи преголема количина детергент. >>> Ставајте само доволна количина детергент.
- Детергентот бил чуван во несоодветни услови. >>> Чувајте го детергентот затворен и на суво место. Не чувајте го на многу топли места.
- Некои мрежести алишта, како на пример тул, може да произведат многу пена поради нивната текстура. >>> Користете помали количини детергент за овој тип алишта.
- Ставен е детергент во погрешна преграда. >>> Ставајте го детергентот во соодветната преграда.
- Омекнувачот е примен многу рано од производот. >>> Може да има проблем со вентилите или фиоката за детергент. Повикајте овластен сервисер.

Излегува пена од фиоката за детергент.

- Има ставено премногу детергент. >>> Измешајте 1 голема лажица омекнувач и 1/2 литри вода и истурете го во одделот за главно перење во фиоката за детергент. >>> Ставете детергент во производот што е соодветен за програмите и за максималното полнење што е посочено во „Табелата

за програми и потрошувачка".
Намалете ја количината на детергент кога користите дополнителни хемиски средства (отстранувач на дамки, белило и сл.)

Алиштата се мокри на крајот на програмата. (*)

- Се појавила прекумерна пена и системот за апсорпција на пената се активирал заради премногу детергент.
>>> Ставајте ја препорачаната количина на детергент.

(*) Производот не се префрлува во фазата на центрифугирање кога алиштата не се правилно распоредени во барабанот за да се спречи оштетување на производот и на

околината околу него. Алиштата треба да се прераспоредат и одново да се извртат.

(**) Барабанот не е чистен редовно. Барабанот чистете го редовно. Видете во Чистење на вратата и барабанот [► 82]



Ако не може да го елиминирате проблемот и покрај тоа што сте ги следеле упатствата во ова поглавје, консултирајте се со застапникот или со овластениот сервис. Не обидувајте се сами да го поправате расипаниот производ.



Проверете го делот HomeWhiz за поврзаните информации за решавање проблеми.

9 ОСИГУРУВАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТ

Крајниот корисник може соодветно да се справи со некои (едноставни) дефекти без да се појави безбедносен проблем или небезбедна употреба, под услов да се извршуваат во границите на и во согласност со следниве упатства (видете во делот „Самопоправка“). Затоа, освен ако не е поинаку потврдено во делот "Самопоправка" подолу, поправките треба да се адресираат на регистрирани професионални сервисери за да се избегнат безбедносни проблеми. Регистриран професионален сервисер е професионален сервисер кој има пристап до упатствата и списокот на резервни делови на овој производ од страна на производителот во согласност со методите опишани во законодавните акти согласно Директивата 2009/125/EC. **Сепак, само агентот за сервис (т.е. овластени професионални сервисери), до кој можете да стапите во контакт преку телефонскиот број даден во упатството за употреба/картичката со гаранција или преку вашиот овластен дистрибутер, може да обезбеди услуга според условите во гаранцијата. Затоа, имајте на ум**

дека поправките од професионални сервисери (кои не се овластени од Whirlpool) ја поништуваат гаранцијата.

Самопоправка

Крајниот корисник може да изврши самопоправка во однос на следниве резервни делови: врата, шарки и заптивки на вратите, други заптивки, склоп за заклучување на вратата и пластични периферни додатоци како диспензери за детергент (ажурирана листа е достапна и на <https://parts-selfservice.europeanappliances.com> од 1 март 2021 година)

Освен тоа, за да се осигури безбедноста на производот и да се спречи ризик од сериозни повреди, споменатата самопоправка ќе се изврши следејќи ги упатствата во упатството за употреба за самопоправка или оние што се достапни на <https://parts-selfservice.europeanappliances.com> За Ваша безбедност, исклучете го производот од струја пред да се обидете сами да поправате.

Поправката и обидите за поправка на крајните корисници на делови што не се вклучени во таков список и/или не ги следат упатствата во упатството за

употреба за самопоправка или оние што се достапни на <https://parts-selfservice.europeanappliances.com> , може да предизвикаат безбедносни прашања што не се припишуваат на <https://parts-selfservice.europeanappliances.com> и ќе ја поништи гаранцијата за производот.

Затоа, се препорачува крајните корисници да се воздржат од обид да извршат поправки што не спаѓаат во споменатата листа на резервни делови, и во вакви случаи да контактираат овластени професионални сервисери или регистрирани професионални сервисери. Напротив, таквите обиди на крајните корисници може да предизвикаат безбедносни проблеми и да го оштетат производот и последователно да предизвикаат пожар, поплава, струен удар и сериозни лични повреди.

Како пример, но не ограничувајќи се на, следниве поправки мора да бидат адресирани до овластени професионални сервисери или регистрирани професионални сервисери: мотор, склоп на пумпа, главна плоча, моторна плоча, табла со екран, грејачи итн.

Производителот/продавачот не сноси одговорност во секој случај каде што крајните корисници не го почитуваат гооренаведеното

Достапноста на резервните делови на машината за перење или за перење и сушење што ја купивте е 10 години. За време на овој период, оригиналните резервни делови се достапни за правилно да работи машината за перење или за перење и сушење.

Кога апаратот е исклучен, ако ги притискате подолго време копчињата 1 и 2 за помошна функција, на екранот се појавува одбројување 3-2-1 и вкупните завршени циклуси на перење. Откако ќе се прикаже вкупниот циклус на перење, се прикажуваат и кодовите за грешка, ако има. Проверете ги информациите на екранот преку долната табела.

Информации на екранот	Причина	Решение
Грешка	На апаратот е прикажан алгоритам за безбедност.	Почекајте испишаниот текст да исчезне. По притискањето на копчиња 1 и 2 за помошна функција, проверете ги информациите на екранот.
SC	Вашата поплака не е решена за време на проверката.	Јавете се во овластениот сервис.
E5	Можеби е запушен филтерот на пумпата.	Исчистете го филтерот на пумпата Видете „Испуштање на преостанатата вода и чистење на филтерот на пумпата“. Обидете се да ја пуштите центрифугата. Ако проблемот не се реши, јавете се во сервисот.
E8	Машината можеби не прима вода.	• Пуштете ги славините. • Проверете дали снемало вода. • Проверете ја конекцијата со влезното црево, ако се превиткало некаде, исправете го. • Исчистете го филтерот на пумпата. Видете „Испуштање на преостанатата вода и чистење на филтерот на пумпата“. • Затворете ја предната врата на машината. Проверете дали вратата е добро затворена. Пуштете ја машината уште еднаш. Ако проблемот не се реши, јавете се во сервисот.
E29	Машината се префрилила на режим за самозаштита поради проблем со напојувањето (напон на линијата, притисок на водата итн.)	За да се поништи некоја програма, свртете го копчето за избор на програми за да изберете друга програма. Претходната програма ќе биде поништена. Видете „Поништување на програмата“. Ако проблемот остане, јавете се во сервисот.
E17	Во машината има пена откако е завршен циклусот.	• Чувајте го детергентот на затворено и суво место. Не го чувајте на премногу топли места. • Ставајте помалку детергент за порозни ткаенини, како на пример тул. • Користете соодветно количество детергент за количеството алишта и нивната валканост. • Користете само доволно количество детергент. • Ставајте го детергентот во соодветната преграда. • Пуштете ја програмата за чистење на барабанот додека машината е празна. Видете ја програмата „Чистење на барабанот“. Ако машината нема програма за чистење на барабанот, може да ја користите програмата Cotton 90C (Памук 90C). • Откако ќе пуштите кратка програма без детергент, проверете ја машината. Ако проблемот остане, јавете се во сервисот.
E18	Центрифугирањето не почнало поради нерамнотежа на машината.	Проверете ги алиштата во машината. Можеби внатре нема доволно алишта. Обидете се да ставите повеќе алишта. Алиштата можеби довеле до нерамнотежа; рачно сортирајте ги алиштата и рамномерно распоредете ги во машината. Повторно обидете се со центрифугата.
E12	Можеби во машината има вода.	Извадете го приклучокот од штекер. Можеби под машината има вода. Исчистете ја водата под машината. Повторно ставете го приклучокот во штекер. Обидете се да пуштите краток циклус. Ако проблемот остане или гледате дека протекува вода од некое црево, затворете ги вентилите и јавете се во сервисот.
E27	Проверете го одводот на вода од машината.	Видете „Поврзување на црево за одвод со одводот“.
E84	Не може да се воспостави BLE конекција.	Проверете ја конекцијата и обидете се да се конектирате. Видете „HomeWhiz и далечинско управување“. Ако проблемот остане, јавете се во сервисот.